

Врз основа на член 384, 387 и 388-а од Законот за трговските друштва, член 21 став 1 и член 23 и 24 од Статутот на **Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп** (во понатамошен текст: Друштво), како и член 39 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, а согласно Одлуката за свикување на Годишно собрание за деловната 2019 година бр.02-3199/2 од **22.04.2020 година** донесена на **292^{та}** седница на Управниот одбор, Управниот одбор на Друштвото го објавува следниот:

ЈАВЕН ПОВИК

за свикување на Годишно акционерско собрание за деловната 2019 година

1. ДАТУМ, ЧАС И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ

Годишното акционерско собрание на Друштвото ќе се одржи на **29.05.2020 година (ПЕТОК)** во седиштето на Друштвото, ул."11 Октомври" бр.25 во Скопје, со почеток во **08.00 часот**.

2. ДНЕВЕН РЕД

За седницата се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

А. Процедурален дел:

1. Отварање на Собранието,
2. Верификација на список на присутни акционери, односно нивни полномошници.
3. Утврдување на кворум за работа на Собранието.
4. Избор на органи на Собранието (претседавач и бројачи на гласови).
5. Утврдување на записничар на Собранието.

Б. Работен дел:

1. Разгледување и донесување на одлука во врска со Финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2019 година, за кои е добиено позитивно ревизорско мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и Надзорниот одбор на Друштвото.
2. Разгледување и донесување на одлука во врска со Годишната сметка на Друштвото за деловната 2019 година за која е добиено позитивно мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и Надзорниот одбор на Друштвото.
3. Разгледување и донесување на одлука во врска со Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2019 година, во кој се вклучени актуарски извештај и актуарска потврда за деловната 2019 година, за кои е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

ул. 11 Октомври бр. 25, П. фах: 27, 1000 Скопје
Република Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188
Факс: +389 (0)2 3137 154
e-mail: info@insumak.mk

4. Разгледување и донесување на одлука во врска со Извештајот на овластениот ревизор за извршената ревизија на Финансиските извештаи и Годишната сметка на Друштвото за деловната 2019 година, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
5. Разгледување и донесување на одлука за распределба на добивката остварена со годишната сметка на Друштвото за деловната 2019 година.
6. Разгледување и донесување на одлука за исплата на дивиденда.
7. Разгледување и донесување на одлука за утврдување на дивиденден календар.
8. Разгледување и донесување на одлука во врска со Извештајот за работењето на Управниот одбор на Друштвото и одборување на работата на Управниот одбор во деловната 2019 година, за што е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор.
9. Разгледување и донесување на одлука во врска со Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото и одборување на работата на Надзорниот одбор во деловната 2019 година.
10. Разгледување и донесување на одлука за Извештајот на внатрешната ревизија на Друштвото за деловната 2019 година, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
11. Разгледување и донесување на одлука за избор на овластен ревизор кој ќе изврши ревизија на финансиските извештаи и годишната сметка за деловната 2020 година, по однос на препораките на Надзорниот одбор на Друштвото.

Годишното собрание ќе одлучува само за прашања кои се уредно нотирани на дневниот ред, а согласно Статутот на Друштвото и одредбите од Законот за трговските друштва.

3.ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на седницата на Годишното собрание има секој акционер на Друштвото, лично или преку овластен полномошник којшто ќе го застапува со давање на полномошно во писмена форма, согласно одредбите од Законот за трговските друштва.

Согласно член 400 - а од Законот за трговските друштва, Друштвото им овозможува на акционерите да гласаат со кореспонденција (без физичко присуство) пред денот на одржување на Собранието. Друштвото пред да им овозможи на акционерите да гласаат со кореспонденција може да побара претходно тие да го потврдат својот личен идентитет приложувајќи документи за лична идентификација во оригинал или во препис од оригинал по избор на акционерите без обврска за истите да заверат кај нотар или да биде потврден од домашен или странски надлежен орган.

Обрасците за гласање по пат на кореспонденција и дополнителни информации за начинот на пополнување и идентификација на акционерите се достапни на интернет страната на Друштвото.

Пополент образец за гласање по пат на кореспонденција треба да се достави до Друштвото пред одржувањето на Собранието, најдоцна до 28.05.2020 година. Заедно со пополнетиот образец за гласање по пат на кореспонденција акционерот до Друштвото треба да достави и документ за идентификација.

4. ПРИЈАВА НА УЧЕСТВО

Секој акционер кој има намера да учествува на Годишното собрание на Друштвото е должен да го пријави своето учество (пријава за учество на Собрание) најдоцна пред почетокот на седицата. Пријавите се доставуваат до архивската служба на Друштвото на адреса:

***Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп ул. "11 Октомври" бр.25 Скопје,
со назнака "Пријава за учество на Годишно собрание"***

5. ВКЛУЧУВАЊЕ НА ТОЧКИ ВО ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛАГАЊЕ НА ОДЛУКИ

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред на седницата на Годишното собрание, со барање за вклучување на нови точки, ако истовремено приложат и образложение за предложената точка или ако предложат одлука по предложената точка.

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право по писмен пат да предложат донесување на одлуки по точките од дневниот ред или по точките кои ќе бидат вклучени во дневниот ред.

Акционерите, барањето за вклучување на точки во дневниот ред и/или предлагањето на одлуки можат да го достават до Управниот одбор на Друштвото преку архивската служба на Друштвото, во рок од **8 (осум) дена** од денот на објавување на овој Јавен повик.

Подетални информации можат да се најдат на официјалната интернет страницата на Друштвото.

6. ПОЛНОМОШНИК

Акционер може да овласти со полномошно друго физичко лице или правно лице како свој полномошник на седницата на Годишното собрание на Друштвото, кое ќе учествува или гласа на седницата во негово име. Акционерот треба веднаш писмено да го извести Друштвото за секое дадено полномошно. Со писменото известување потребно е до Друштвото да се достави и предметното полномошно. Акционерот кој нема да го извести Друштвото за даденото

полномошно, ќе се смета дека не го дал истото. Писменото известување се доставува до Управниот одбор на Друштвото преку архивската служба на Друштвото.

Онаму каде полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање, полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот. Полномошникот мора да води запис за добиените инструкции за гласање, ако имало такви, и да ги чува најмлаку 1 (една) година од денот на одржување на седницата на Собранието, како и да потврди дека ги извршил тие инструкции ако тоа му го побара Друштвото или акционерот од кого добил овластување.

7. ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРАШАЊА

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките во дневниот ред. Одговорите на поставените прашања ќе се објават на официјалната интернет страницата на Друштвото, а согласно одредбите од Законот за трговските друштва.

8. МАТЕРИЈАЛИ


Материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на предметното Собрание, како и мислењата на Надзорниот одбор на Друштвото, се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во деловните простории на Друштвото во Скопје, на адреса ул. "11 Октомври" бр.25 Скопје, од 10:00 часот до 12:00 часот и истите се објавени на официјалната интернет страница на Друштвото, како и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.

Детални информации за начинот на предлагање точки на Дневниот ред, поставување на прашања и предлагање на одлуки од страна на акционерите можат да најдат на официјалната интернет страница на Друштвото.

9.ОФИЦИЈАЛНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ДРУШТВОТО

Официјалната интернет страница на Друштвото е www.insumak.mk

УПРАВЕН ОДБОР
Претседател на Управен одбор


Г-дин Бошко Андов



Врз основа на член 384 став 1 од Законот за трговските друштва, член 21 став 1 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување "МАКЕДОНИЈА" Скопје - Виена Иншуренс Груп (Друштво), член 163 став 1 точка 1 од Законот за супервизија на осигурување и член 39 став 2 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност (Правила за котација), Управниот одбор на Друштвото, на својата **292^{та}** редовна седница, одржана на **24.02.2020 година**, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за свикување на Годишно собрание за деловната 2019 година

1. Се свикува Годишно собрание на Друштвото за деловната 2019 година.
2. Седницата на Годишното собрание се свикува согласно одредбите од Законот за трговските друштва преку објавување на јавен повик со содржина која се однесува на друштво чии акции котираат на берза, односно на друштво кое согласно одредбите од Законот за хартии од вредност е со посебни обврски за известување.
3. Начинот на гласање на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2019 година ќе се реализира согласно член 400 и член 400 - а од Законот за трговските друштва (без физичко присуство).
4. Годишното собрание ќе се одржи на ден **29.05.2020 година (ПЕТОК)**, во Скопје, во седиштето на Друштвото на ул.11 Октомври Бр.25, со почеток во **08.00 часот**.
5. Оваа Одлука, заедно со Јавниот повик за свикување на Годишното собрание ќе се објават на СЕИ - НЕТ системот на Македонската Берза за Хартии од вредност согласно Правилата за котација.
6. За донесувањето на оваа ќе се извести Агенцијата за супервизија на осигурување.
7. Оваа Одлука, заедно со Јавниот повик од став 2 ќе се објават на насловната страница на официјалната интернет страница на Друштвото.
8. Јавниот повик, од став 2, со содржина на дневен ред, е составен дел на оваа Одлука.
9. Се задолжува Бошко Андов, Претседател на управниот одбор на Друштвото да ги преземе сите неопходни дејствија предвидени во Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото, а со цел одржување на предметното собрание .
10. Оваа Одлука стапува во сила на денот на нејзиното донесување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Согласно член 384 став 1 од ЗТД, како и во членот 21 став 1 од Статутот на Друштвото, е нотирано дека Годишното собрание го свикува органот на управување на друштвото во рокови определени како во споменатите членови. Членот 408 од Законот за трговските предвидува дека одлуката која е донесена на собрание кое не е свикано во согласност со одредбите од законот и одредбите од статутот на друштвото е ништовна. Од причина што согласно одредбите од Законот за хартии од вредност Друштвото е со посебни обврски за известување, седницата на Годишното собрание ќе се свика согласно одредбите од Законот за трговските друштва кои се однесуваат на друштва со посебни обврски за известување.


Во член 400 од ЗТД е определен начинот на гласање на собранието, членот 400 - а од ЗТД предвидува можност на акционерите на Друштвото да им се овозможи гласање по пат на кореспонденција пред денот на одржувањето на собранието (без физичко присуство).

Во членот 163 став 1 точка 1 од Законот за супервизија на осигурување е предвидена обврска за редовно известување на Агенцијата за супервизија на осигурување во случај на свикнување на собрание на акционери на Друштвото. Членот 39 став 3 од Правилата за котација определуваат дека издавачите од сите подсегменти се должни да го објават јавниот повик за одржување на собрание на акционери на насловната страница од својата официјална интернет страница, во најмалку еден дневен весник, како и на интернет страницата на Берзата преку СЕИ - НЕТ системот.

Поради претходно споменатото се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

УПРАВЕН ОДБОР

Претседател на Управен одбор


Г-дин Бошко Андов





Врз основа на член 383 став 3, член 395 став 4 и член 407 од Законот за трговските друштва, член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, одредбите од Статутот Бр. 02-3562/8-1 од 23.04.2019 година на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), **а во врска со точка 4 и точка 5 од процедуралниот дел на Јавниот Повик** за свикување на Годишно собрание за деловната 2019 година бр.02-3199/2-1 од 24.04.2020 година, **Годишното собрание на Друштвото за деловната 2019 година** на својата седница одржана на **29.05.2020 година**, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за избор на Претседавач, определување на начин на броење на гласови и определување на записничар за работата на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2019 година

1. За Претседавач на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2019 година, кое се одржува на ден 29.05.2020 година, се именува _____.
2. Претседавачот на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2019 година ги има правата и обврските дефинирани во Законот за трговските друштва и другите позитивни прописи, како и Статутот на Друштвото, Мандатот на Претседавачот трае до изборот на претседавач на наредното собрание кое треба да биде одржано.
3. Броењето на гласови по точките од дневниот ред утврден со Јавниот повик за свикување на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2019 година ќе се остварува преку посебен софтвер со кој управува Секторот за информатичка технологија на Друштвото.
4. Записникот за работа на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2019 година ќе го води **Нотар** _____.
5. Записникот за работата на Собранието, во текст и содржина предвидени во Законот за трговските друштва, треба да се изготви во рок од 3 (три) дена од денот на од денот на неговото одржување.
6. Оваа Одлука ќе се објави на официјалната интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
7. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
8. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Претседавач

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
Македонија - Скопје Виена Иншуренс Груп

Годишен извештај
Финансиски извештај и
Годишна сметка

За годината која завршува на 31 декември 2019

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
Македонија - Скопје Виена Иншуренс Груп

Годишен извештај

За годината која завршува на 31 декември 2019

**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И
РЕОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА – ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП**



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2019

Скопје, 2020

1. Обраќање на претседателот на Управниот одбор

Осигурување Македонија а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп и 2019 година ја заврши со позитивен финансиски резултат, односно добивка пред оданочување во износ од 96.7 милиони денари и по оданочување во износ од 85 милиони денари во услови кога вкупниот пораст на бруто-општествениот производ во земјата е околу 3.6%.

Клучните показатели на нашето финансиско работење останаа добри, како и во претходните години.

Бруто-полисираната премија во 2019 година бележи пораст во однос на минатата година од 2 %, односно 17 милиони денари, од кои 11 милиони во осигурувања на имоти. Во другите класи на осигурување состојбата е следната: пораст кај осигурувањата од автоодговорност од 3 %, незгода од 4 %, додека намалување на премијата имаме кај каско осигурувања на моторни возила од 5 % и стоки во превоз од 2%,. Кај другите две позначајни класи, патничкото осигурување остана на минатогодишното ниво додека кај осигурувањето од општа одговорност има намалување од 4%.

Настанатите штети бележат намалување од 8% или во апсолутен износ 17 милиони денари.

Трошоците за спроведување на осигурувањето во вкупен износ се зголемени за 5 % или во вкупен износ за 21 милиони денари. Движењето на исплатената провизија за застапнички и посреднички работи е зголемено за 25 милиони, односно 18%.

Во осигурителното портфолио на Друштвото најголемо учество има имотното осигурување со 43,3 %, следува осигурувањето од автоодговорност со 30,3 %, потоа осигурувањето од незгода со 9,9 % и каско на моторни возила со 7,2%. Сите други видови осигурување учествуваат поединечно со помалку од 5%.

Комбинираниот резултат на Друштвото во 2019 година е позитивен и изнесува 92% (94% во 2018 година и 90% во 2017 година). Комбинираниот резултат е главниот показател за работењето од основната дејност на Друштвото и секој резултат под 100% покажува профитабилно работење во дејноста.

Друштвото во текот на 2019 година прими 327 приговори по ликвидирани штети, што е намалување од 7% во однос на минатата година и е навистина одлично постигнување при раководењето со штетите. По сите приговори без исклучок е постапено во законски пропишаниот рок.

Нето-инвестицискиот приход од наемнини е стабилен се движи во рамки на 2018 година каде што сите договори од претходниот период се обновени. Во делот на инвестирањето во недвижности, убедливо најголем дел од средствата во 2019 година беа пласирани во деловната зграда во Скопје, каде што се имплементира третата фаза од реконструкцијата на фасадата.

Нето-инвестицискиот приход по основа на државни хартии од вредност и банкарски депозити има раст од 2 милиони денари, односно за 8%, поради прилагодување на инвестициската стратегија, односно инвестирање во долгорочни инструменти во согласност со тековната монетарна поставеност. Просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е пониска за 0,16 п.п., во споредба со декември 2018 година на ниво на Република Северна Македонија.

Во моментот на подготвување и ревидирање на годишниот извештај, постојат само неофицијални податоци за движењето на основните показатели на осигурителниот пазар во Република Северна Македонија и тие покажуваат значително зголемување на бруто-полисираната премија од околу 495 милиони денари или 6% кај неживотното осигурување, односно околу 656 милиони денари што претставува 7% раст на вкупната осигурителна бруто-полисирана премија на пазарот, додека кај животното осигурување порастот е 161 милион денари односно за малку под 10% во однос на 2018-та година или за прв пат по многу години растот во релативни бројки е едноцифрен.

Како и минатите години главен двигател на порастот на неживотното осигурување е осигурувањето на моторни возила и тоа во износ од 305 милиони денари, а посебно кај осигурувањата од автоодговорност каде растот изнесува 264 милиони денари. Ова е најмногу заради промената на регулативата со која се забрани увоз на користени возила со пониски еколошки сертификати што доведе до нивен забрзан увоз и регистрирање во периодот пред стапување во сила на законските одредби. Втор по големина раст како во апсолутни, така и во релативни бројки е растот на осигурувањата на посеви и плодови и животни и тоа за 94 милиони денари или раст од 160%. Радува растот на здравственото осигурување за износ од 63 милиони денари или 50%. Растот на другите осигурувања е незначителен со исклучок на авио - каско осигурување, но од таа класа минорен дел од премијата останува во земјата односно заради ризикот и големината на сумите на осигурување скоро 100% од полисите се реосигуруваат, така да нема ефект на профитите.

Намалувањето на бруто полисираната премија кај неживотните осигурувања во 2019-та година се случи само кај осигурувањата на гаранции и на финансиски загуби. Со оглед да и овие класи на осигурување се во најголем свој дел реосигурени и ова намалување нема да има некој ефект на профитите на осигурителните друштва.

И оваа година се очекува поголемиот број осигурителни компании да искажат добивки по оданочување, но неколку компании се очекува да имаат и значителни загуби, така да не се пораст на вкупната добивка на пазарот, напротив можно е да биде и пониска во однос на минатата година.

Генерално, не очекуваме некои големи и битни промени на економски план на ниво на држава. Секако дека некои негативни импакти треба да се очекуваат најмногу заради корона вирусот и падот на економијата на светско ниво, односно намалена размена на луѓе и стоки, но и заради ефектите кои за жал секогаш за време на изборна година ги чувствуваме кај нас.

Според планот за 2020 година, очекуваме зголемување на бруто-полисираната премија во однос на остварената во 2019 година за околу 2%, како и одреден пораст на добивката по оданочување.

Како и секоја година, повторуваме дека основната цел во оперативната дејност на нашата компанија е непроменета, а тоа е да се задржат квалитетните осигуреници, но и да дојдеме до зголемување на нивниот број, секако во оние видови осигурување што ни овозможуваат профитабилен резултат.

Со оглед на непроменетото ниво на ликвидност на стопанството, не очекуваме големи поместувања кај нивото на наплата на премија, но предвидуваме и наплата на стара премија и на стари судски предмети, со што сепак уште повеќе ќе се подобри нашата ликвидност.

Каматните стапки на депозитите, како и на државните хартии од вредност, се очекува да бидат на уште малку пониско ниво во однос на 2019 година.

Во 2020 година ќе продолжиме со отуѓување на недвижностите што не служат за извршување на дејноста или пак се користат во многу мал дел за таа цел. Исто така, во 2020 година ќе ја завршиме четврта фаза на реконструкцијата на фасадата на деловната зграда во Скопје и се планира почеток на последната петта фаза. Во текот на 2019 година, Агенцијата за супервизија на осигурување, објави Правилник за формата и содржината на финансиските извештаи и деталната содржина на годишниот извештај. Влијанието од истиот се рефлектира на позицијата на земјиштето, градежните објекти и останатите материјални средства кои служат за вршење на дејноста и кои не служат за вршење на дејноста, односно, се мерат според нивната набавна вредност, намалена за акумулирана амортизација и акумулирана загуба за обезвреднување. Ефектот од примената на правилникот, е намалување на сметководствената вредност на средствата и ревалоризационата резерва и истиот е прикажан во финансиските извештаи.

Сакам да ја искажаме нашата голема благодарност до менаџерскиот тим и до сите други колеги за нивното залагање и придонес во остварувањето на стратегиските цели на компанијата. Секако дека голема благодарност искажуваме и кон двете друштва за застапување во осигурувањето и до сите нивни вработени, како и до нивните надворешни соработници. Без нив, како и без успешната соработка со брокерските друштва и

деловните банки со кои имаме склучено договори за деловна соработка, секако дека немаше да имаме успешна деловна година.

Се надеваме на успешна работа и во 2020 година и ги повикуваме сите вработени и соработници со професионален пристап да ги постигнеме зацртаните цели.

2. Општо економско опкружување

Бруто-домашниот производ со третиот квартал од 2019 година е 3,6%. Остварената стапка на раст во третиот квартал е малку повисока и во однос на очекуваната стапка за овој период, од октомврискиот циклус проекции. Од аспект на производната страна, во третиот квартал најголем позитивен придонес кон растот на БДП имаа индустријата (под влијание на енергетскиот сектор), градежништвото, како и групата од дејностите „трговија, транспорт и туризам“.

Инфлацијата, според индексот на трошоците на живот за периодот јануари-септември 2019 година 0,6%, ноември 2019 (0,1%). Домашните потрошувачки цени забележаа минимален пад од 0,1% на месечна основа во ноември 2019 (исто како и во октомври) главно одразувајќи ги пониските цени на производите вклучени во базичната инфлација, а мал пад бележат и цените на енергијата. Од друга страна, цените на прехранбената компонента бележат мал раст. Збирно, за периодот јануари - ноември 2019 година, стапката на инфлација изнесува 0,8% и е малку пониска од проекцијата за 2019 година од околу 1%. Неизвесноста на движењето на светските цени на примарните производи останува главниот ризик фактор за проектираната инфлација за следниот период.

Поволните поместувања на пазарот на труд продолжуваат и во третиот квартал од 2019 година, при натамошно намалување на стапката на невработеност, којашто се сведе на 17,1% (17,5% во претходниот квартал), додека бројот на вработени лица бележи годишен раст од 5,3%. Во насока на подобрување на условите на пазарот на трудот треба да продолжат да се таргетираат младите и невработените на долг рок.

На крајот на третиот квартал од 2019 година, јавниот долг изнесува 48,6% од БДП, што е повеќе за 0,9 п.п. во споредба со претходниот квартал.

Банкарскиот систем е здрав, но потребни се напори за понатамошно ублажување на кредитниот ризик. Банките се добро капитализирани, ликвидни и профитабилни. Со крајот на Јуни 2019, стапката на адекватност на капитал изнесува 17,4%, еден процентен поен повисоко од минатата година. Лошите пласмани остануваат да се на релативно ниско ниво, 5,4% проценти од вкупните пласмани и се намалуваат, воглавно како резултат на отписите на нефункционални кредити во третиот квартал од 2019. Високото учество на кредити со FX клаузула и FX поврзани кредити (околу 50%) кај домаќинствата создаваат ранливост. НБРМ превзема мерки за пограниларен пристап до податоците за домаќинства со цел да го подобри мониторингот на системскиот ризик. Годишната стапка на раст на вкупните депозити во октомври изнесува 10,4%, што е над проектираниот годишен раст за четвртиот квартал од 2019 година (од 9,6%). Од секторски аспект, растот во најголем дел произлегува од депозитите на домаќинствата. Гледано од валутен аспект, најголем дел од растот се должи на депозитите во домашна валута (вклучително и депозитните пари). Годишната стапка на раст на вкупните кредити во октомври изнесува 6,0%, што е над проекциите за годишен раст од 5,4% за четвртиот квартал, согласно со октомвриската проекција. Од секторски аспект, растот во поголем дел е резултат на кредитите на домаќинствата, при позитивен придонес и од кредитите на претпријатијата. Од аспект на валутната структура, и натаму во најголем дел растот произлегува од кредитите во домашна валута, при позитивен придонес и на кредитите во странска валута.

Народната банка на Република Македонија (НБРМ) и Министерството за финансии, во согласност со препораките во евроинтегративниот процес, интензивно продолжуваат со заедничките напори за натамошно зајакнување на финансиската стабилност во земјава. Со таква цел беа подготвени и Стратегијата за денаризација и Стратегијата за поттикнување на справувањето и подобрување на управувањето со нефункционалните пласмани, кои беа предмет на меѓуинституционално разгледување. Овие стратегии вклучуваат повеќе мерки, за чие спроведување е предвидено вклучување и на други надлежни институции.

Обезбедувањето одржлив пензиски систем е важна среднорочна цел. Во почетокот на 2019, се усвоија промени во пензискиот систем (повисоки стапки на придонеси) со што ќе се заштедат 0,6% од БДП до 2022, што севкупно треба да резултира во намалување на пензискиот дефицит на среден рок.

Состојба на пазарот на осигурување

Осигурителниот сектор во Република Северна Македонија забележа многу позитивен развоен тренд, кој може да се идентификува и преку растот на бруто-полисираната премија (БПП) од 6% на неживотното осигурување и растот од 9% на бројот на издадени полиси преку различни канали за продажба на осигурувањето.

Не се смени бројот на осигурителни друштва, па така и во 2019 година на пазарот на осигурување на Република Македонија продолжија со работа 16 друштва за осигурување, од кои 11 работат во доменот на неживотните осигурувања од кои 2 со променети сопственици, а 5 друштва во доменот на животните осигурувања. Нашето друштво, Осигурување Македонија а.д. Скопје – ВИГ е единственото друштво на пазарот што поседува лиценца за работи на реосигурување.

Анализата на сопственичката структура на друштвата покажува дека најголем процент на сопственост отпаѓа на странски правни лица од финансискиот сектор.

Бројот на брокерски друштва за посредување во осигурувањето на крај на 2019 година порасна на 39. Активни Друштва за застапување во осигурувањето се 11, а деловните банки што дејствуваат како активни застапници во осигурувањето се 6.

Најголема класа на неживотно осигурување и во 2019 година со вкупно учество од 52,3% во бруто-полисираната премија по неживотно осигурување е задолжителното осигурување од автомобилска одговорност, следено од имотните осигурувања со 20,2 % и каско-осигурување на моторни возила со 9,6%. За одбележување е што осигурувањата на моторните возила и во 2019 годинаа учествуваат со околу 62% од вкупната полисирана бруто-премија на неживотното осигурување.

Најголем пораст на бруто-полисираната премија кај неживотното осигурување има здравственото осигурување, и тоа 50%,

Во 2019 година немаше големи измени во регулативата што се однесува на осигурувањето, кои би влијаеле врз состојбата на пазарот на осигурување во нашата држава.

3. Профил на Друштвото

3.1 Правен статус, седиште и датум на основање

Полн назив:

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА, Скопје – Виена
Иншуренс Груп

Скратен назив: Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп
Адреса: ул. „11 Октомври“ број 25, 1000 Скопје
Интернет-страница: www.insumak.mk

Опис на дејноста

Дејноста на Друштвото е осигурување, односно сите видови неживотни осигурувања и реосигурување. Широката палета на продукти опфаќа понуда за осигурување имот, осигурување на моторни возила, осигурување лица од незгода, осигурување од одговорност, патничко осигурување.

Друштвото е стабилна потпора на големите економски субјекти од индустријата, како и на малите и средни деловни субјекти, опфаќајќи комплетна понуда за сите потреби на пазарот за осигурување.

Нашите полиси обезбедуваат одлична и сигурна осигурителна заштита преку индивидуални и семејни полиси за физички лица, како и полиси за нивниот движен и недвижен имот.

Податоци за големината на субјектот

Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп спаѓа во големи деловни субјекти.

3.2 Листа на класи на осигурување

- 1) Осигурување од последици на несреќен случај (незгода)
- 2) Здравствено осигурување
- 3) Осигурување на моторни возила (каско)
- 4) Осигурување на шински возила (каско)
- 5) Осигурување на воздухоплови (каско)
- 6) Осигурување на пловни објекти (каско)
- 7) Осигурување на стока во превоз (карго)
- 8) Осигурување на имот од пожар и од природни непогоди
- 9) Други осигурувања на имот
- 10) Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила
- 11) Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови
- 12) Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти
- 13) Општо осигурување од одговорност
- 14) Осигурување на кредити
- 15) Осигурување на гаранции
- 16) Осигурување од финансиски загуби
- 17) Осигурување на правна заштита
- 18) Осигурување на туристичка помош

Листа на договори за осигурување во 2019


Листа на осигурителни договори	Класа
Колективно осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)	01
Индивидуално осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)	01
Осигурување на раководители (менаџери) од последици на несреќен случај (незгода)	01
Осигурување членови на спортски организации од последици од несреќен случај (незгода)	01
Задолжително осигурување на патници во јавниот превоз од последици на несреќен случај (незгода)	01
Осигурување на возачи, патници и работници од последици од несреќен случај (незгода) за време на управување и возење на моторни и други возила	01
Доброволно осигурување на патници во јавниот превоз од последици од несреќен случај (незгода)	01
Осигурување на гости во хотели, мотели, кампови, бунгалови, капалишта, лекувалишта и слично од последици од несреќен случај (незгода)	01
Осигурување на посетители на културно-уметнички, спортски и други приредби од последици од несреќен случај (незгода)	01
Осигурување на ученици и студенти од последици од несреќен случај (незгода)	01
Доброволно колективно здравствено осигурување за случај на тешки болести	02
Доброволно колективно здравствено осигурување за случај на операции	02
Каско-осигурување на моторни возила	01, 03
Каско-осигурување на патнички моторни возила	01, 03
Осигурување од одговорност на превозниците во патниот сообраќај во домашен и во меѓународен транспорт	10
Осигурување од одговорност на превозниците во патниот сообраќај во домашен и во меѓународен транспорт со организатор на превоз	10
Осигурување на пратки во домашен транспорт	07
Осигурување на пратки по генерална полиса	07
Осигурување на стока во меѓународен транспорт	07
Осигурување на транспорт на пари и други вредносни пратки во земјата	07
Осигурување од пожар и од некои други опасности	08, 09
Осигурување на машини од кршење и од некои други опасности	09
Осигурување од провална кражба и разбојништво	08, 09
Осигурување на стакло од кршење	08, 09
Осигурување на домаќинство	08, 09, 13
Осигурување на објекти во градба	08, 09, 13
Осигурување на објекти во монтажа	08, 09, 13
Осигурување на нисконапонска електронска опрема, електронски сметачи, процесори и слични уреди	08, 09
Осигурување на имот – мастер полиса	08, 09, 16
Осигурување на имотот на електростопанските претпријатија	08, 09
Комбинирано осигурување на семејствата (семеен пакет)	01, 03, 08, 09
Комбинирано осигурување на продавници и услужни дејности	07, 08, 09, 13
Комбинирано осигурување на непроизводни дејности – комерцијална полиса	07, 08, 09, 13, 16

Осигурување од автомобилска одговорност	01, 03, 10
Осигурување на сопствениците, односно корисниците на бродови и на чамци на моторен погон од одговорност за штети причинети на трети лица	12
Осигурување од општа одговорност	13
Осигурување од одговорност на нотари	13
Осигурување од одговорност на стечајни управници	13
Осигурување од одговорност од грешка на здравствени работници	13
Осигурување на гаранции за ТИР карнети	15
Осигурување на ризикот фалсификат на странски средства за плаќање	16
Осигурување од опасноста од прекин на работа поради пожар и некои други опасности	16
Патничко осигурување со дополнително осигурување од незгода и осигурување од спортска незгода	18

3.3. Организациска поставеност



**Akciонерско društvo za osiguruvawe i reosiguruvawe
MAKEDONIJA - Vienna Insurance Group**



3.4 Акционерски капитал и акционери

Назив на издавачот	Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп			
ЕМБС на издавачот	4067037			
ЕДБ	4030974258740			
Број на издадени акции	717462			
Номинална вредност	20,08 ЕУР			
Номинален капитал	14 409 506,81 ЕУР			
Род на акции	Обични акции			
Котација	Задолжителна котација / Македонска берза за хартии од вредност АД Скопје			
СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА НИВО НА ЕМИСИЈА				
Тип на акционери		Број на акции	Број на акционери	Процент од емисијата
Домашни	Правни лица	16 660	48	2,32 %
	Физички лица	22 965	378	3,20 %
Странски	Правни лица	676 410	4	94,28 %
	Физички лица	1 427	19	0,20 %
Вкупно		717 462	449	100,0 %
ДОМИНАНТЕН АКЦИОНЕР				
Назив на акционер		VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE		
Седиште на акционер		Виена, Република Австрија		

Адреса на седиште	Schottenring 30, 1010 Wien, Austria
ЕМБС	FN 75687 f (Регистар на трговски друштва на Австрија)
Број на акции во сопственост	676 270
Вкупна номинална вредност на акции	13 582 206,68 ЕУР
% во акционерски капитал	94,26 %
ВТОР АКЦИОНЕР ПО БРОЈ АКЦИИ ВО СОПСТВЕНОСТ	
Назив на акционер	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје
Седиште на акционер	Скопје, Р Македонија
Адреса на седиште	Кеј „13 Ноември“ бр. 6
ЕМБС	5168660
ЕДБ:	4030997339640
Број на акции во сопственост	2 994
Вкупна номинална вредност на акции	60 131,5 ЕУР
% во акционерски капитал	0,42 %
ТРЕТ АКЦИОНЕР ПО БРОЈ НА АКЦИИ ВО СОПСТВЕНОСТ	
Назив на акционер	ТИМ ИНЖИЊЕРИНГ ДООЕЛ Скопје
Седиште на акционер	Скопје, Р Македонија
Адреса на седиште	ул. „Миле Поп Јорданов“ бр. 72/45
ЕМБС	4638948
ЕДБ:	4030993159515
Број на акции во сопственост	2 800
Вкупна номинална вредност на акции	56 235,2 ЕУР
% во акционерски капитал	0,39 %

3.5 Дел од Виена Иншуренс Груп

ДЕЛ ОД ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА

Ние се стремиме на своите клиенти во Австрија и во ЦИЕ да им понудиме вообичаени производи и услуги по нивна мерка. Нашата стратегија е насочена кон долгорочна профитабилност и кон стабилен раст на приходите, со што ние сме партнер од доверба во ова брзо време на промени.

Во Виена Иншуренс Груп (ВИГ) има преку 25 000 вработени лица, кои работат во околу 50 друштва за осигурување во 25 земји. Ние создаваме решенија што се во согласност со личните и со локалните потреби за осигурување, што, пак, нè прави да бидеме едно од водечките друштва за осигурување во Република Австрија и во Централна и Источна Европа (ЦИЕ).

СТРУЧНОСТ И СТАБИЛНОСТ

Виена Иншуренс Груп е меѓународна осигурителна групација со седиште во главниот град на Република Австрија. Со паѓањето на „Железната завеса“ во 1989 г., ВИГ брзо се ширеше и од чисто австриско друштво за осигурување прерасна во меѓународна групација. ВИГ е синоним за стабилност и стручност кога станува збор за финансиска заштита од ризици. Почетоците на Групацијата датираат од 1824 година. Со своето речиси двевековно постоење и со својата насоченост кон тоа да обезбедиме стручно осигурително покритие, ние создадовме една цврста и сигурна основа за 20-милионските и нешто повеќе клиенти на Групацијата.

ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА ВО ФОКУСОТ

Покрај Република Австрија, ВИГ е особена заинтересирана за Централна и Источна Европа, сметајќи ја за домашен пазар. Од пазарите во ЦИЕ Групацијата остварува повеќе од половина од својот премиски приход. Целото работење на ВИГ се стреми кон овој регион. Ова, главно, се одразува во предвидувањата за економскиот раст во ЦИЕ и се предвидува овој раст да биде двапати поголем од оној во Западна Европа. Воедно, станува збор и за сегашното ниво на густина на осигурувањето, кое сè уште е под просекот во ЕУ.

ПРИСУСТВО НА ЛОКАЛНИТЕ ПАЗАРИ

ВИГ има одговорност финансиски да ги заштити своите клиенти од ризици. Групацијата следи една стратегија што опфаќа повеќе брендови, т.н. „мултибренд“ стратегија, која се потпира на утврдените локални пазари, како и на локалниот менаџмент. Конечно, успехот на Групацијата и блискоста со клиентите се сведуваат на силината на секој бренд посебно и на локалното знаење, односно „ноу-хау“ (*know how*).

ФИНАНСИСКА СИГУРНОСТ И КРЕДИТЕН РЕЈТИНГ

Оценката на ВИГ е „А+“, што подразбира стабилна позиција и ја дава реномирана и добропозната агенција за кредитен рејтинг „Стандард и Поорс“. Оваа оценка значи дека ВИГ останува на врвот на високорангирани друштва на Виенската берза и дека, според АТХ-индексот, акциите на ВИГ се водечки на листата. Акциите на Виена Иншуренс Груп котираат и на берзата во Виена и во Прага. Винер Штедише осигурување (Wiener Städtische Versicherungsverein) е постојаниот и главен акционер, кој има поставено долгорочни цели и поседува околу 70% од акциите на ВИГ. Останатите акции се во слободен оптек.

3.6 Односи со акционерите

За финансиските односи со поврзаните субјекти податоците се вклучени во белешките кон завршната сметка.

3.7 Структура на деловната мрежа

Друштвото својата дејност ја врши преку следните организациски делови: Генерална дирекција и 15 експозитури распоредени низ Република Северна Македонија.

Експозитури	Адреса
1. Скопје	„11 Октомври“ бр. 25
2. Битола	„1 Мај“ бр. 268
3. Штип	Плоштад „Тошо Арсов“ бр. 56
4. Велес	„Димитар Влахов“ бр. 27
5. Куманово	„Илирија“ бр. 36
6. Кавадарци	„Илинденска“ бр. 11
7. Гевгелија	„Димитар Влахов“ бр. 14
8. Гостивар	„Борис Кидрич“ бр. 115
9. Кривопаланок	„Димитар Влахов“ бр. 52/3
10. Свети Николе	Плоштад „Илинден“ бр. 19
11. Бочарево	„ВМРО“ 47 влез 246
12. Гевгелија	„Димитар Влахов“ бр. 7
13. Ресен	„Таше Милошевски“ бр. 6
14. Прилеп	„Маршал Тито“ бр. 36
15. Табановце	Граничен премин Табановце

Во рамките на овие организациски делови функционираат повеќе сектори и служби, кои ги извршуваат клучните и другите деловни функции на Друштвото.

4. Управување со ризици

Друштвото континуирано ги идентификува, ги проценува и ги контролира ризиците на кои е изложено во текот на својата работа и управува со тие ризици на начин што ќе обезбеди трајно одржување на степенот на изложеност, кој нема да ги загрози имотот и работењето на Друштвото, односно ќе обезбеди заштита на интересите на акционерите, осигурениците, оштетените трети лица и на други доверители на Друштвото во согласност со позитивните прописи. Управувањето со ризици на Друштвото е дефинирано во посебна програма, која се одобрува годишно од органот на управување и од органот на надзор.

Програмата редовно се доставува до регулаторот. При изготвување на програмата се почитувани принципите од вториот дел на Солветност 2 Директивата на Европската Унија (EU Solvency II Directive Pillar II) за управување во согласност и насоките на Виена Иншуренс Груп () што важат за земји што не се членки на ЕУ.

Друштвото во однос на својата дејност е изложено на повеќе ризици. Тука спаѓаат: стандардните ризици од дејноста осигурување, ризиците за неживотно и здравствено осигурување, како и ризиците од инвестициите (пазарниот ризик), некои општи ризици како кредитниот ризик и оперативниот ризик. Освен овие, Друштвото е подложно и на стандардните ризици на кои се подложни сите трговски друштва, како што се: репутациски и стратегиски ризик.

Друштвото за осигурување работи на начин што обезбедува ризиците на кои е изложено при вршење на работи на осигурување да не ги надминат ограничувањата предвидени со Законот за супервизија на осигурувањето.

За Друштвото културата на управување со ризиците е составен дел од секојдневната работа и ја опфаќа општата свесност за ризиците на секое ниво. Тоа се постигнува со континуирано подигнување на свесноста на секој вработен за потребата и нужноста за управување со ризиците, првенствено со нивно активно вклучување во процесите на управување со ризиците, со јасно одредување на улоги и одговорности на секој вработен во рамките на системот за управување со ризици, обезбедување на непречен тек на информации од Управниот одбор до нивото на оперативниот извршител и обратно.

Друштвото има имплементирано Систем за управување со ризици, кој се состои од организациски единици за управување со ризици и процеси за управување со ризици.

Организациски единици за управување со ризици се сите сектори/служби на Друштвото и органи за донесување одлуки што се вклучени во Системот за управување со ризици на Друштвото. Свкупната одговорност за функционирањето на Системот за управување со ризици во Друштвото ја носи Управниот одбор.

За понатамошно зајакнување на културата за управување со ризици во рамките на Друштвото и за интегрирање на носителите на ризици во процесите за управување со ризици со одлука на Управниот одбор е формирана Комисија за управување со ризици. Во организациските единици за управување со ризици се вградени процеси за управување со ризиците.

Процесите за управување со ризиците се состојат од 6 важни делови или фази:

- идентификација на ризикот;
- мерење на ризикот;
- анализа на ризикот;
- мерки за управување со ризикот;
- набљудување на ризикот;
- известување за ризикот.

Во текот на 2019 година, во Друштвото се спроведени три процеси врз основа на системот за управување со ризици на групацијата, систем на интерни контроли, каталог на ризици и проценка на сопствениот ризик и солвентност.

Системот на интерни контроли е континуиран процес на управување со оперативните ризици и не само што обезбедува ефективни контроли од аспект на усогласување со позитивните прописи туку е и важна алатка за правилно деловно одлучување.

Каталогот на ризици е имплементиран како поддршка на Друштвото во идентификацијата и процената на севкупните ризици и обезбедува информации за целосниот профил на ризици на Друштвото и на носителите на ризици. На тој начин го поддржува раководството во донесување оптимални одлуки во согласност со планот на работење на Друштвото.

Проценка на сопствениот ризик и солвентност се спроведува врз база на резултатите од севкупниот процес на управување со ризици. Во смисла на претходното, при неговото спроведување во предвид се земаат каталогот на ризици, системот на интерни контроли, сите континуирани процеси во Друштвото кои се поврзани со управувањето на ризици, планот за работа, стратегиската поставеност на Друштвото, како и релевантни пресметки за солвентноста, тековни и очекувани.

Процените на ризиците се базираат на квалитативен пристап по табела за фреквенција и големина или експертска проценка.

При процесот на евалуација на системот за интерни контроли се идентификувани 283 ризици, каде што ефикасноста на контролните механизми е 98,7%.

Со каталогот на ризици се идентификувани и категоризирани сите ризици на Друштвото во девет категории на ризици, вклучувајќи ги и нивните подризиви, како што следува:

1. Пазарен ризик

- 1.1. Каматен ризик
- 1.2. Ризик од промена на пазарните цени на хартиите од вредност
- 1.3. Ризик од промена на цената на имотот
- 1.4. Ризик од промена на вредноста како резултат на отстапување на кредитниот ризик од очекуваниот кредитен ризик.
- 1.5. Ризик од концентрација
- 1.6. Девизен ризик

2. Ризик поврзан со неживотно осигурување

- 2.1. Ризици што се однесуваат на премии/резерви
- 2.2. Ризици што се однесуваат на прекини
- 2.3. Ризик од изложеност на катастрофи
- 2.4. Ризик од концентрација на осигурувања

3. Ризик поврзан со здравствено осигурување

- 3.1. Ризици што се однесуваат на премии/резерви
- 3.2. Ризици што се однесуваат на прекини
- 3.3. Ризик од изложеност на катастрофи

4. Ризик на нематеријални средства

5. Ризик од неисполнување на обврските од другата страна

- 5.1. **Тип 1** - Ризик загуба/промена на вредност како резултат на неисполнување на обврските на спротивната страна што не се покриени со spread ризик
 - 5.1.1. Ризик од неисполнување на обврските на реосигурувачот
 - 5.1.2. Ризик од неисполнување на обврските на финансиски компании
 - 5.1.3. Ризик од неисполнување на обврските од трета страна
- 5.2. **Тип 2** - Ризик што произлегува од неисполнување на обврските на спротивната страна, кој е диверзифициран, а не е опфатен со ризик од неисполнување на обврските на спротивната страна тип 1 и spread ризик

6. Ликвидносен ризик

7. Оперативен ризик

- 7.1. Ризик од прекин на работа
- 7.2. Ризик од концентрација на знаење
- 7.3. Ризик од недостиг на човечки ресурси
- 7.4. Ризик од хардвер и инфраструктура
- 7.5. Ризик од софтвер и информатичка безбедност
- 7.6. Ризик што се однесува на модели и квалитет на податоци
- 7.7. Ризик на развој на ИТ
- 7.8. Проектен ризик
- 7.9. Ризици поврзани со регулативата и усогласување со неа
- 7.10. Ризици поврзани со надвршен криминал
- 7.11. Ризик од недостиг или неуспешни процеси
- 7.12. Ризик од човечка грешка

8. Стратегиски ризик

9. Репутациски ризик

Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик од потенцијална загуба што Друштвото би ја претрпело поради промена на вредноста на билансните позиции како резултат на промената на финансиските фактори на пазарот (движење на каматни стапки, девизен курс, цени на имот, цени на акции и сл.).

Друштвото настојува да биде во состојба соодветно, навремено и во целост да одговори на обврските по договорите за осигурување. Вложувањето на средствата се врши така што се има предвид усогласеноста на роковите на вложувањата со доспевањето на обврските. При инвестирањето се важни диверзификацијата на субјектите и финансиските инструменти во кои се вложуваат средствата. Претходното е со цел соодветен поврат од вложувањата. За пласирање на средствата на осигурување, каматните стапки се усогласуваат со движењето на стапките на пазарот за пари и капитал за да обезбедуваат зачувување и зголемување на реалните вредности на пласираните средства. Најголем дел од договорите за осигурување се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Се следи пазарот на хартии од вредност и во согласност со промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност. Се врши анализа на промената на економската вредност на портфолиото на финансиските инструменти и портфолиото на недвижности.

Во врска со договорите за осигурување кај кои обврските се изразени во странски валути се следат и флукуациите на девизниот курс. Принципот на управување на Друштвото со девизниот ризик е да се оствари и да се одржува усогласеност на побарувањата во странска валута во однос на обврските во странска валута. Исто така, овој однос се одржува и од перспектива на доспеаноста на обврските и побарувањата во странска валута. Методите за мерење на девизниот ризик вклучуваат: следење и анализа на ризикот по позиции и збирно, валутна структура на билансот на состојба, валутна структура на девизните средства, сензитивна анализа и други методи. Најголем дел од средствата и обврските се во евра. Курсот на денарот и неговата стабилност, девизните резерви на Централната банка и нејзините можности за интервенција, монетарната

политика на Централната банка се фактори што имаат посредно или непосредно влијание и ги определуваат нивото и изложеноста на девизен ризик на Друштвото.

Групите на средствата што се дозволени и начинот на нивното вложување поблиску се пропишани со Законот за супервизија на осигурувањето.

Друштвото тековно врши приспособување на вложувањата што се однесуваат на средствата што ги покриваат техничките резерви, а кои се изложени на ризик од потенцијални загуби поради промена на каматните стапки, флуктуации на девизниот курс и други пазарни ризици, со обврските што произлегуваат од договорите за осигурување врз кои влијаат овие промени.

Средствата на техничките резерви се пласираат во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

Во Друштвото се обезбедува книговодствена и оперативна евиденција, која овозможува увид во состојбата на пласманите од сите средства по корисници и услови за користење.

Ризик поврзан со неживотно осигурување

Ризикот поврзан со неживотно осигурување е ризик што произлегува од обврските за неживотно осигурување и реосигурување, во однос на прифатените ризици и процесите при работењето. Овој ризик е ризик дека идните исплати на штети нема да бидат покриени со приходот од премија или дека техничките резерви не се доволни бидејќи идните трошоци и штети се разликуваат од претпоставките користени при утврдување на резервите.

Правилното управување и доброто познавање на овој ризик се клучни за Друштвото, чие портфолио се состои од речиси сите видови неживотно осигурување.

Управувањето со овој ризик се остварува преку спроведување соодветни акти за прием во осигурувањето. Воспоставени се соодветни нивоа на овластувања за сите вработени што работат на прием во осигурувањето и продажба. Тековно се следи профитабилноста на секој производ одделно со детектирање на сегментите што може да влијаат врз вложување на резултатот. Преку интегрираниот систем на евиденција и обработка на податоците, се овозможува следење на резултатите за секој клиент одделно. Тоа овозможува селекција на квалитетни клиенти и формирање на портфолија за одделните видови производи, кои ќе генерираат позитивни резултати.

Друштвото континуирано врши анализа и измена или дополнување на постојните услови и тарифи за осигурување, како и подготовка на нови производи.

Со обезбедување на повеќе реосигурителни договори, вклучително и реосигурително покритие за природни катастрофи со широк опсег, Друштвото дел од својот ризик го пренесува на реосигурувачот, со цел да се ограничи нето-потенцијалната загуба низ диверзификација на ризикот.

Заради трајно обезбедување на извршувањето на обврските по договорите за осигурување, се формираат технички резерви. Квартално до регулаторот се доставува информација за износот на техничките резерви, со мислење на овластениот актуар и тековна анализа на користените претпоставки и тестирање на адекватноста на издвоените резерви.

Ризик од неисполнување на обврските на спротивната страна

Овој ризик претставува загуба или неповолна промена во вредноста на средствата и финансиските инструменти поради неможност договорните страни или должниците да ги подмират своите обврски во договорениот износ и рокови.

Друштвото управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите.

Побарувањата се следат на месечна основа и се утврдува нивната наплатливост. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основа на премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување нивна наплата.

Во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основа на вложувања на средствата што ги покриваат техничките резерви и капиталот, Друштвото, со цел дисперзија на ризикот, ги пласира средствата во депозити кај голем број банки и во хартии од вредност издадени од Република Северна Македонија или од Народната Банка на Република Северна Македонија.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува сопственички хартии од вредност расположливи за продажба и должнички хартии од вредност, кои се чуваат до доставувањето, т.е. државни записи издадени од Република Северна Македонија.

Со цел да се намали ризикот од неможност реосигурувачите да ги исплатат своите обврски, Друштвото има воспоставено правила за избор на реосигурувачи/брокери преку следење на нивот рејтинг од официјални рејтинг-агенции (S&P, AM Best, Moody's), како и стратегијата на групацијата.

Друштвото соработува со локални осигурителни брокери и друштва за застапување што ги исполнуваат условите за работење во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето и се овластени за работење од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Пред потпишувањето договор за деловна соработка, Друштвото се уверува дека дистрибутивниот канал е финансиски стабилен и дека има воспоставено адекватни процеси на работа и на продажба што одговараат на начинот и на политиките на работа на Друштвото.

Ликвидносен ризик

Ризикот на неликвидност претставува ризик дека Друштвото нема да може да обезбеди доволно парични средства за подмирување на своите обврски во моментот на нивното достасување или потребните средства да ги обезбеди со многу повисоки трошоци.

Друштвото управува со ризикот од неликвидност преку управување со активата и пасивата на начин што ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или во вонредни услови на работење. Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е преку редовна контрола на ликвидноста и усвојување мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност. На 31.12.2019 година коефициентот на ликвидност на Друштвото изнесува 14,64. Во текот на 2019 година, Друштвото имаше стабилна тековна ликвидносна позиција, ги одржуваше стапките на ликвидност над минималното пропишано ниво и усогласени со интерните лимити.

Оперативен ризик

Оперативниот ризик е ризик од потенцијална загуба предизвикана од неадекватни и неуспешни внатрешни процеси и контроли, предизвикани од вработените, системот или неповолни надворешни настани. Оперативниот ризик го вклучува правниот ризик, но ги исклучува стратегискиот и репутациониот ризик.

Во процена на оперативниот ризик, како и во неговата контрола, се вклучени сите носители на ризик бидејќи неговото појавување е можно во сите сегменти од работењето. Процената се врши со квалитативна метода и сите подризичи (дефинирани во каталогот на ризици) заедно со носителот на ризик, методите на процена, добиените резултати, имплементираните контроли и нивната корисност, се документираат во матрицата на системот за интерни контроли, а агрегираниот резултат на процената за цел оперативен ризик се документира во матрицата на каталогот на ризици.

Друштвото управува со овој ризик на тој начин што воспоставува значаен број контроли за секој подризик одделно со имплементација на сигурносни контроли, пишани политики, правилници и упатства.

Континуирано се вршат управување со работењето на вработените, нивна едукација, делегирање на работните активности и задачи, како и мерење на извршувањето на вработените со цел да се обезбедат непречено спроведување на финансиско-материјалното работење и правилна примена на законските прописи при постигнување на стратешките цели на Друштвото.

Друштвото има воспоставено план за обезбедување континуираност во работењето (Business Continuity Plan). Планот воспоставува менаџерски тим што има право, должност и одговорност за обезбедување континуираност на Друштвото во ситуации, состојби и инциденти што не може да се предвидат, а кои би можеле да имаат значително негативно влијание врз работењето на Друштвото. Посебна одговорност во планот претставува обезбедувањето сигурност на информатичкиот систем на Друштвото, во смисла на обезбедување на податоците и на информациите на Друштвото што се круцијални за работењето.

Со цел да се поддржат главните активности на Друштвото во смисла на навремено и точно обезбедување на податоците, креирани се високоефективни оперативни ИТ-системи, кои се однесуваат на прием во осигурувањето, реосигурувањето и штетите. Покрај претходно споменатите, креирани се системи што се однесуваат на човечките ресурси, на финансиите и на другите области од оперативното работење на Друштвото. Безбедноста на претходно споменатите системи се обезбедува преку поставена хардверска опрема, политики и процедури на безбедност, како и високообучен кадар.

Контролата на ИТ-системот се остварува преку политики и процедури, лиценци за користење на информатички оперативни системи и обезбедување сигурносни, резервни и заштитни копии. Со обезбедувањето висока контрола на пристап до информатичкиот систем се обезбедува сигурност од неовластен пристап до информациите и до податоците за деловното работење на Друштвото.

Друштвото има усвоено посебни акти за усогласување со прописите, како контрола на исполнувањето на обврските на Друштвото што произлегуваат од позитивните прописи. Контролата се спроведува преку имплементирање задолженија предвидени во – посебна исправа за остварување на функцијата усогласување со прописи. Преку соодветни и навремени консултации се обезбедува вработените да ги извршуваат своите секојдневни работни задачи во согласност со позитивните прописи.

Вработените навремено се известуваат за промените во легислативата што го детерминираат нивното секојдневно работење. Преку соработка и комуникација со институциите на системот и со инспекциските служби што се дел од нив, се обезбедува навремено исполнување на сите обврски на Друштвото и избегнување на прекршочни санкции.

Во 2019 година Друштвото спроведе и процес на идентификација на ризици што се однесуваат на усогласувањето со прописи (Compliance Risk Inventory Process). Процесот на идентификација на предметните ризици се реализира во рамките на процесите за управување со ризици реализирани во Друштвото во текот на годината. Во текот на спроведување на предметниот процес се идентификувани вкупно 65 ризици што се поврзани со усогласувањето со прописи.

Во текот на процесите следните правни области беа предмет на посебен интерес:

- спречување на перење пари и финансирање тероризам,
- антиitrust,
- хартии од вредност,
- заштита на лични податоци и приватност,
- санкции и ембарго,
- финансиски криминал,
- осигурување,
- работни односи и право од социјално осигурување,
- заштита на потрошувачи,
- даноци.

Резултатот од процесот на полишување на ризиците што се однесуваат на усогласување со прописите спроведен во 2019 година истакна дека Друштвото има воспоставено адекватни механизми за контрола на овие ризици. Друштвото соодветно ги контролира сите ризици што се поврзани со усогласувањето со прописи. Профилот на предметните ризици на Друштвото е низок.

Во однос на спроведувањето на идентификација на ризиците што се поврзани со усогласувањето со закони, од страна на стручните служби на Друштвото се изготвени соодветни извештаи, кои се доставени до органот на управување и до соодветни организациски единици на мнозинскиот акционер.

Од другите ризици треба да се споменат и:

Стратегискиот ризик – кој е ризик од неповолно работење што се однесува на несоодветни деловни и инвестициски одлуки, на неадекватна комуникација и остварување на целите или на недоволен капацитет за приспособување на промените во економското опкружување.

Контролата на овој ризик пред сè се остварува преку подготовка и примена на повеќегодишен деловен план одобрен од Надзорниот одбор на Друштвото. Друштвото е насочено кон креирање актуелна бизнис-стратегија, развој на нови производи, усовршување на каналите на продажба и аквизиции, при што се зема предвид влијанието на целокупното пазарно опкружување. Бизнис-стратегииите главно се изготвуваат со цел да се насочат активностите кон профитабилност, избегнување на финансиски загуби и оптимизација на процесите на функционирање.

Воспоставената бизнис-стратегија се следи континуирано со преглед на реализираната состојба според она што е планирано, вклучувајќи ги разгледувањето на достигнатото ниво на премија, промената во премиските стапки, техничкиот резултат, трошоците, како и целокупната профитабилност на секоја класа на осигурување одделно. Тековно се набљудува и осигурителниот циклус на пазарот преку промените на премиски стапки, кои се следат со промената на премија, франшизите и условите на осигурување. Воедно се разгледува и однесувањето на другите конкуренти на пазарот со цел да не ја нарушат планираната бизнис-стратегија во однос на новите производи и на продажната мрежа.

Основна цел на Друштвото е да го задржи својот статус на доверливо друштво за осигурување со урамнотежен однос на преземени ризици и остварен профит.

Репутацискиот ризик е ризик од неповолен развој на работењето поврзан со наштетување на репутацијата на Друштвото. Губењето на репутацијата може да ја наруши довербата на клиентите, на инвеститорите или на вработените во Друштвото и на тој начин да доведе до финансиска штета.

Друштвото во секој дел од своето работење се стреми за одржување култура на добро деловно однесување, транспарентност на пазарот, понуда на производи со прецизно дефинирани услови на осигурување и тарифи, фокусираност кон клиентите и зголемување на квалитетот на услугите и учество во општествениот живот преку низа проекти што имаат социјален импакт на заедницата.

Управување со капиталот

Друштвото ги утврдува сопствените средства и адекватноста на капиталот во согласност со пропишаната регулатива од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Друштвото за осигурување е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамките на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при нивното извршување.

Пресметката на маргината на солвентност е во согласност со членот 75, став 1 (како барање врз основа на Солвентност 1 директивата), а гарантниот фонд е дефиниран со член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето.

во 000 ден.	2019	2018
Маргина на солвентност	114 643	105 331
Гарантен капитал	276 685	276 722

5. Корпоративно управување

Системот за корпоративно управување во Друштвото е поставен во согласност со стандардите на позитивните прописи на Република Северна Македонија. Во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурувањето, како и одредбите од Статутот, во Друштвото е воспоставен двостепен систем на управување, при што Управниот одбор е составен од 3 (три) члена, а Надзорниот одбор е составен од 4 (четири) члена.

Карактеристика на системот на корпоративно управување во Друштвото е постојана интеракција со регулаторот во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето. Управувањето и надзорот во Друштвото се детално регулирани со посебни акти на Друштвото, каде што со одлука на органот на надзор е извршена и детална поделба на надлежностите, одговорностите и функциите на членовите на Управниот одбор.

Транспарентноста е посебна вредност на системот на корпоративно управување на Друштвото. Управниот одбор е посветен на адекватно и навремено информирање на сите заинтересирани страни. Преку системот за електронски информации за котираните друштва на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје се објавуваат сите информации што се значајни за работењето на Друштвото. Информации за работењето на Друштвото дополнително се објавуваат и на официјалната интернет-страница на Друштвото.

5.1 Надзорен одбор

Надлежностите и одговорностите на органот на надзор во Друштвото се детерминирани во позитивните прописи. Дополнително и определени акти на Друштвото ги деталзираат надлежностите и одговорностите на Надзорниот одбор.

Со датум 31.12.2019 година, членови на Надзорниот одбор на Друштвото се:

- г. Габор Лехел (Gabor Lehel) како претседател на Надзорниот одбор;
- г. Андреја Јосифовски како независен член на Надзорниот одбор;
- г. Реинхард Гојер (Reinhard Gojer) како независен член на Надзорниот одбор;
- г. Филип Бардас (Phillipp Bardas) како член на Надзорниот одбор.

Во текот на деловната 2019 година Надзорниот одбор на Друштвото одржа вкупно 4 (четири) седници. На седниците што се одржаа, Надзорниот одбор ги презеде сите активности во врска со извршувањето на функцијата на надзор, одобрување на одлуки на Управниот одбор во однос на деловната политика и финансиските планови, застапување на Друштвото кон членовите на Управниот одбор, одржување и унапредување на објективноста и на професионалното функционирање на системот за внатрешна ревизија, разгледување на определени наоди и решенија донесени од регулаторот, заштита на акционерскиот капитал.

Преку анализа на соодветни извештаи, одобрување на посебни акти и дејства доставени од страна на Управниот одбор, Надзорниот одбор во целост ја оствари својата контролна функција. При одржувањето на седниците на органот соодветно се применуваа одредбите од позитивните прописи. За сите состаноци што се одржаа во текот на деловната 2019 година се изготвени соодветни записници, од каде што може да се констатираат и одлуките на одборот. Одлуките што се донесени од одборот се соодветно спроведени во Друштвото, како и пред надлежните органи.

5.2 Управен одбор

Членовите на Управниот одбор управуваат со Друштвото, обезбедуваат Друштвото да работи во согласност со правилата за управување со ризик, во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето, вршат контрола над ризиците од работењето, обезбедуваат Друштвото соодветно да ги води трговските книги и другата сметководствена документација, ги вреднуваат ставките во деловните биланси и изготвуваат периодични и годишни извештаи. Организациската поставеност, како и работењето на Управниот одбор во Друштвото, се во целост со позитивните прописи.

Во согласност со одредбите од Статутот, Управниот одбор на Друштвото е составен од 3 (три) члена, од кои едниот е именуван за претседател. Со датум 31.12.2019 година, членови на Управниот одбор на Друштвото се:

- г. Бошко Андов како претседател на Управниот одбор;
- г-ѓа Весна Горчева како член на Управниот одбор;
- г. Ристо Секуловски како член на Управниот одбор.

Заради одржување и унапредување на пазарната позиција и зачувување на конкурентноста на Друштвото на пазарот, во текот на деловната 2019 година Управниот одбор редовно ги следеше сите состојби во осигурителната дејност и детално ги разгледуваше извештаите од работењето на другите осигурителни друштва презентирани од регулаторот и од Националното биро за осигурување. Управниот одбор постојано ги следи ликвидноста и солвентноста на Друштвото, резервите утврдени со Законот за супервизија на осигурувањето, приемот во осигурување и решавањето на отштетените побарувања, кои претставуваат и најбитни елементи за успешно функционирање на Друштвото. Од посебен интерес за органот на управување претставуваат и директивите на Европската Унија што се однесуваат на регулација на пазарот на осигурување.

Во рамките на своите овластувања, во деловната 2019 година Управниот одбор презеде голем број активности, пред сè преку донесување одлуки, акти и издавање исправи со кои се утврдуваат и се уредуваат деловните политики и стратегии во работењето. При донесувањето на одлуките Управниот одбор соодветно ги следеше и ги применуваше одредбите од позитивните прописи. Управниот одбор ги презеде сите неопходни подготвителни дејства поврзани со функционирањето на внатрешната ревизија и на органот на надзор. Навременото информирање на Надзорниот одбор обезбеди оперативна функционалност и конкретна ефективност на надзорот. Во периодот што измина Управниот одбор обезбеди безрезервна поддршка на организациските единици и на вработените при учество во различни проекти и постапки, комуникација со државните органи (органите на државната управа) и со единиците на локалната самоуправа.

Во периодот од 1.1.2019 година до 31.12.2019 година Управниот одбор на Друштвото одржа вкупно 42 седници. Сите членови на Управниот одбор дадоа адекватен и значителен придонес во функционирањето на одборот.

Сите одлуки на одборот се усвоени во транспарентна постапка и поткрепени со неопходната документација. За сите состаноци што ги одржа Управниот одбор се составени соодветни записници, кои се потпишани од сите членови на Управниот одбор, како што е предвидено според локалните закони. Активностите на Управниот одбор придонесоа во деловната 2019 година Друштвото да работи успешно и профитабилно.

5.3 Менаџмент

Менаџерски тим:

- г-ѓа Јасминка Илиева, менаџер за прием во осигурување;
- г-ѓа Татјана Димов, менаџер за спорови по штети и регреси;
- г-ѓа Маргарета Поповска-Гошева, менаџер за финансии;
- г-ѓа Весна Богдановска, менаџер за човечки ресурси;
- г-ѓа Кевсер Лаличиќ, менаџер за информатичка технологија;
- г-ѓа Татјана Ансарова-Јовановска, менаџер за интерна ревизија;
- г. Зоран Тодоровски, менаџер за вонсудски штети;
- г. Зоран Алексовски, регионален менаџер за продажба;
- г. Марјан Оручоски, регионален менаџер за продажба;
- г. Филип Мешков, менаџер за неагентска продажба.

6. Внатрешна и надворешна ревизија

6.1 Внатрешна ревизија

Интерната ревизија на Друштвото, во согласност со годишниот план за работа, во текот на 2019 година изврши 7 ревизии, со што се опфатија сите клучни функции во работењето на Друштвото.

Резултатите од извршените ревизии вклучуваа 2 наоди, еден рангиран како наод од среден ризик и еден рангиран како наод од низок ризик. Утврдени беа и неколку нематеријални неусогласености кои беа корегирани за време на ревизиите или во краток рок по нивното завршување.

Ревизорските мислења за ревидираните функции на Друштвото беа „одлично“ и „задоволително“ (само за една ревизија), што значи дека функционирањето на имплементираните интерни контроли во работата на ревидираните функции на Друштвото беше оценето како ефективно во сите материјални аспекти.

Договорените и доспеани активности со менаџментот за елиминирање на утврдените наоди беа завршени на предвидениот начин и во предвидените рокови.

6.2 Надворешна ревизија

Надворешен ревизор за 2019 година беше Друштво за ревизија ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје, со ЕМБС: 6333370, ЕДБ: 4030008022586 и седиште на бул. „8 Септември“ ДЦ Хипериум, бр.16, 1000 Скопје.

Ревизорот е избран со одлука на Акционерско Собрание бр. 02-3562/7 од 23.04.2019 година. Во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето, Агенцијата за супервизија на осигурувањето донесе решение - бр..19-2-526 од 27.05.2019 година, со кое издаде согласност Друштвото за ревизија

ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да изврши ревизија на финансиските извештаи за деловната 2019 година.

7. Актуарска потврда

Мислење за состојбата на друштвото за осигурување прикажана во финансиските извештаи и во годишниот извештај

Конечното мислење за состојбата на Друштвото прикажана во финансиските извештаи и во годишниот извештај за работењето е:

- ☒ а) позитивно б) мислење со резерва в) негативно

Позитивното мислење за состојбата на Друштвото прикажана во финансиските извештаи и во годишниот извештај за работењето се дава врз основа на следното:

- Друштвото во разгледуваната година работело само работи за кои е регистрирано;
- во својата работа ги применува усвоените услови и тарифи;
- капиталот на Друштвото го надминува потребното ниво на маргина на солвентност и гарантниот капитал, во согласност со законските прописи и со актите на деловна политика на Друштвото
- процената на техничките резерви е во согласност со усвоените акти и со начелата на актуарската струка;
- Друштвото остварува добар степен на ажурност во решавањето на штетите, како и во исплатата на веќе ликвидирани штети;
- Друштвото во 2019 година има остварено позитивен финансиски резултат.

Премиите и техничките резерви на Друштвото се пресметани во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето и со Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

Ако се имаат предвид остварените добри технички резултати (стапки на штети) на крајот на годината, висината на сопствениот капитал, како и политиката во однос на формирањето на техничките резерви, Друштвото може редовно и долгорочно да ги исполнува сите свои обврски што произлегуваат од договорите за осигурување.

Гордана Миноска

Јасминка Илиева

8. Деловна политика и цели на Друштвото

8.1. Цели на Друштвото

Главни цели на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст Друштвото) се остварување на нето-добивка преку извршување на дејноста осигурување, како и преку пласирање или инвестирање на средства, задоволување на сите обврски кон клиентите и другите корисници на осигурувањата, како и успешно раководење, едуцирање и усовршување на вработените и на другите вклучени што го застапуваат Друштвото.

Главните насоки на дејствувањето на Друштвото за исполнување на главните цели ќе бидат:

- максимална присутност на пазарот на осигурување, парите и капиталот;
- проширување на портфолието на осигурување и зголемување на квалитетот на портфолието;
- зголемување на квалитетот на услугите во осигурувањето;
- релативно смалување на трошоците на работење;
- оптимално пласирање на вишокот на ризик во соосигурување и реосигурување заради зачувување на стабилноста на портфолието;
- ефикасно прибирање, користење, пласирање, инвестирање и вложување на финансиските средства со оптимална нивна сигурност и адекватна евиденција;
- одржување на ликвидност и солвентност;
- унапредување на вкупната организација на Друштвото, како и на технологијата на работењето.

8.2 Стратегиски насоки на развој:

- континуиран, динамичен и стабилен развој со зголемување на економската сила на Друштвото базиран на трајно позитивен финансиски резултат во работењето;
- одржување на трајна солвентност и ликвидност над просекот на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија;
- постојано унапредување на ефикасноста и на рационалноста во користењето на средствата за осигурување, унапредување на организацијата на работа, без нарушување на секојдневното работење на друштвото;
- намалување и постепено елиминирање на субјективните, како и намалување на зависноста од објективните фактори што влијаат врз растот и развојот на осигурувањето во Друштвото;
- соодветно развивање на стручноста, работните навики и креативните способности на работниците во Друштвото, со што ќе се влијае врз унапредување на квалитетот на работењето.

8.3 Успешност во работењето

Врз основа на изнесените цели и правци на развој, особено ќе се води грижа за остварување на следните критериуми во успешноста на работењето:

- оптимален позитивен финансиски резултат во однос на вкупниот приход и особено во однос на премијата за осигурување;

- одржување на нивото на техничкиот резултат што овозможува позитивен финансиски резултат, односно нето-добивка стимулативна за акционерите;
- ефикасност во обработката на штети, односно бројот на решените штети во однос со бројот на пријавени;
- релативно смалување на трошоците на работење во однос на вкупниот приход;
- зголемување на премијата по вработен во Друштвото;
- зголемување на остварениот приход од инвестирање на расположивите средства за пласман и инвестирање.

8.4 Стабилна солвентност и ликвидност

Друштвото особено ќе води сметка за својата ликвидност, законски дозволеното покривање на техничките резерви и ажурно извршување на сите доспеани и идни обврски.

Во своето работење Друштвото ќе се придржува до сите економски, осигурителни и актуарски начела за успешно работење, како и на сите законски и други нормативни акти (инструменти на работа) што го регулираат осигурителното покривање.

9. Анализа на работата на Друштвото

9.1 Прием во осигурување

Секторот за прием во осигурување ги обединува Службата за преземање ризици и Службата за поддршка на продажната мрежа.

Службата за преземање ризици го организира и го спроведува своето работење преку преземање ризици на начин и со мерки што обезбедуваат стабилност и профитабилност на одделните портфолија и остварување позитивен технички резултат во работењето во целина.


Во имотното осигурување, во 2019 година продолжи трендот на задржување позитивен технички резултат со истовремена квалитетна заштита на имотот на нашите осигуреници. Техничкиот резултат за осигурувањата на имот е подобрен во однос на минатогодишниот за 2.5 %, со истовремено задржување на лидерската позиција на пазарот за овие класи на осигурување. Во осигурувањето на моторни возила, го задржавме техничкиот резултат, што и понатаму ни овозможува да продолжиме со нашата стратегија на конзервативен и профитабилен раст. Кај другите класи на осигурување продолжи трендот на задржување на нашите клиенти со овозможување квалитетни и приспособени решенија кон потребите на осигурениците.

Со цел развој и подобрување на постојните производи, како и приспособување кон потребите на пазарот, во текот на 2019 година направивме измени и дополнувања на одделни услови и тарифи на премии за повеќе видови осигурувања. Подготвувањето на приспособени понуди според специфичностите на клиентите, како и организирањето на снимање на ризик кај поголемите клиенти, се значаен дел од работата на Службата за преземање ризици. Дополнително, преземачите на ризик се задолжени и за следење на остварените технички резултати на ниво на одделни клиенти, ризици и на ниво на целокупните портфолија.

Службата за поддршка на продажната мрежа во текот на 2019 година ефикасно ја извршуваше својата функција со администрирање на полисите и на другата придружна документација, овозможувајќи непречено одвивање на процесот на продажба. Во текот на 2019 година вработените од оваа служба администрираа повеќе од 76 000 предмети, најмногу поврзани со осигурувањата на моторни возила, но и со полисите на физички лица. Од друга страна изработени се и издадени голем број комплексни полиси од осигурувањата на имоти, одговорност и транспортните осигурувања. Тарифирањето, како последна контрола при изработката на полисите, е дел од одговорностите на оваа Служба и претставува заокружување на процесот на прием во осигурувањето.

Секторот за прием во осигурување со начинот на организирање на работата, со ефикасноста и посветеноста на вработените и со адекватното одговарање на потребите на клиентите за различни видови осигурувања придонесува кон остварување позитивен технички резултат во работењето на компанијата.

Полисирана премија по видови осигурување 2019/2018



9.2 Продажба

Продажната мрежа на Друштвото е организирана да обезбеди достапност на осигурителната понуда до клиентите преку разновидни дистрибутивни канали со цел да биде секогаш во чекор со потребите на пазарот. Службата за агентска продажба функционира во тимови на западен и источен регион преку интерни вработени агенти за осигурување и надворешна мрежа на застапници во агенциите за застапување. Тоа е искусна и обучена мрежа на продавачи, но и канал што обезбедува прилив на нови застапници и ширење на опфатот на пазарот.

Службата за неагентската продажба ја покрива потреба на пазарот на клиентите што бараат компаративни понуди преку осигурителните брокери, банки, туристички агенции и др. партнери.

Агентска продажба и продажба преку агенции за застапување

Источен регион

Вкупната полисирана премија на источниот регион во 2019 година изнесуваше 261.2 милиони денари. Оваа премија е помала од 2018 година поради интерно трансвирење на премија од еден во друг регион. Најзначаен пораст имавме во премијата од автомобилска одговорност (3 мил. денари) најмногу заради превземените активности и мерките со кои го подобrivме начинот на наградување на продажната мрежа.

Во 2019 година автомобилската одговорност во источниот регион учествува со околу 35% од вкупната полисирана премија.

Реализирани беа неколку планирани активности кои беа приоритетни а се однесуваа на проширување на продажната мрежа преку нови застапници а и преку отварање на нови канцеларии.

Отворена е нова канцеларија во Неготино која во голема мера ги исполни очекувањата а во неколку градови во источниот регион како и Скопје се ангажираа нови застапници.

Редовната комуникација со позначајните клиенти, квалитетната услуга како и довербата стекната годините наназад ни помогна да немаме големи проблеми во обновата на полисите на истите.

Наплатата на премијата се одвиваше според очекувањата и новите активности со поредовна комуникација со подавачите преку лице задолжено за таа активност придонесоа за намалување на износот на застарена премија.

Во делот на организациската поставеност се случија промени во раководната структура а се однесуваа на промовирање на нови Тим менаџери кои ги превземаа обврските од Тим менаџерите кои заминаа во пензија. За новите Тим менаџери се спроведоа обуки и се одржаа неколку конструктивни состаноци на кои се дискутираа целите и плановите на регионот како и компаниските цели и планови.

Планот за 2020 година е димензиониран со пораст од 8.6 % во однос на остварувањето од 2019 година и изнесува 284 мил. денари. Главен акцент е ставен на продажбата и дистрибуцијата на новото здравствено осигурување како и зголемување на опфатот на осигурување автомобилска одговорност посебно во надворешноста.

Активностите за пронаоѓање нови дистрибутивни канали и нови начини на дистрибуција на продуктите ќе се продолжат наредна година.

Западен регион

Годишниот извештај се однесува за реализираните активности и постигнати резултати во 2019 година.

Од почеток на работната година интензивно работевме на остварување на јасно дефинираните работни цели . Најважни од нив се:

- обнова на постоечките осигурувања
- наплата на премија
- јакнење на продажната мрежа и нејзино проширување
- посветеност на осигурениците
- активно следење на пазарот и задоволување на потребите на нашите осигуреници

Во деловната 2019 година Западниот регион оствари вкупна полисирана премија во износ од 236,2 милиони денари.

Во 2019 година се постигнаа резултати коишто ја прават делумно успешна годината, не успеавме да ја постигнеме рамката на планирани деловни резултати но успеавме да постигнеме резултати подобри во однос на минатата година.

Во структурата на портфелот и понатаму водечки вид на осигурување е задолжителното осигурување A/O со 32.5% .

Во деловната 2019 година Западниот регион се фокусираше на исполнување на планираните резултати од работењето согласно планот за работа и доближување на својата стратегија на работење до потенцијалните осигуреници.

Сакаме на нашите клиенти да им бидеме партнер, да им нудиме иновативни решенија преку дистрибутивната мрежа.

Развојната стратегија ќе биде фокусирана на развој на клучните вештини, јакнење на лидерството и талентот, наградување на извонредните резултати.

Наплатата на премијата во 2019 година е на ниво на 2018 година.

Во 2019 година продолжи процесот на градење на сопствена надворешна продажна мрежа и јакнење на сопствениот потенцијал преку:

- градење на активна структура за продажба
- задржување на постојните и придобивање на нови застапници кои се продажно ориентирани и активни во градење на сопствена продажна мрежа
- континуиран процес на едукација и менторство на надворешни застапници а под директен мониторинг на интерни координатори.
- отварање на продажни места согласно потребите на пазарот и стратегијата на друштвото.

План и проекција за 2020 година :

- остварување на зацртаните цели
- зголемување на осигурителното портфолио
- ширење на продажната мрежа

Се надеваме, со добро поставена стратегија во работењето во 2020 година успешно да се реализираат поставените цели и задачи .

Неагентска продажба

Неагентската продажба во 2019 година оствари бруто полисирана премија во висина од 24 милиони денари што за 18% поголема премија во однос на 2018 година, а претставува 26% од целокупниот портфел на компанијата.

Зголеменото учество во портфелот на друштвото се должи пред се на растот на продажбата преку брокерските друштва и застапништвото на Комерцијална Банка како и дел заради превземени осигурителни договори од друштвата за застапување во осигурување.

Организациски службата ја покрива работата со:

- Осигурителни брокерски друштва;
- Банки;
- Туристички агенции;

Успешната соработка со брокерските друштва продолжи и во 2019 година. Соработката со брокерските друштва се одвиваше преку промоторот за работа со брокери. Тој беше одговорен за давање на осигурителни понуди и изработка на полиси со најоптимално покритие за клиентите за сите осигурителни продукти од палетата на Друштвото.

Продажбата преку осигурително брокерските друштва се интензивираше во делот на автомобилска одговорност, зелена карта и гранично осигурување. Пораст имаше и во класата на осигурување имоти, одговорност и незгода пред се заради зголемената соработка со неколку брокерски друштва.

Вкупно фактурираната премија преку брокери за 2019 година достигна 220 милиони денари што е пораст од 15% во однос на 2018 година. Од нив 73.5 милиони денари беа полиси од автомобилска одговорност, зелена карта и гранично осигурување.

Продажбата на полиси од автомобилска одговорност, зелена карта и гранично осигурување порасна за речиси 8% во однос на 2018 година или околу 5.4 милиони денари.

Во делот кој не го вклучува осигурувањето на автомобилска одговорност и зелена карта се забележа раст од околу 18,5% или 23 милиони денари во однос на 2018 година и тоа најмногу во класите транспорт 45% имот индустрија 29%, имот цивил 27% и незгода 25%.

Продажбата на хипотекарни домаќински и имотни како и кредитни каско полиси се одвиваше преку промоторот за продажба преку банки. Друштвото има склучено договори за продажба на овие видови на осигурување преку 2 банки и едно осигурително брокерско друштво и тоа:

- Комерцијална банка
- Прокредит банка (од 2017 година за продажба посредува ИН-Брокер) и
- Охридска банка

Во текот на 2019 година Комерцијална Банка А.Д Скопје донесе одлука да започне со активности на застапување во осигурување. Заради долгогодишното стратешко партнерство кое Друштвото го има со оваа банка, а имајќи го во предвид законското ограничување според кое банката нема право да посредува при издавање на полиси од повеќе друштва за осигурување за различни класи на осигурување, банката донесе одлука да склучи договор со Друштвото за изработка на полиси од класата на имотни осигурувања додека од класата осигурување на моторни возила банката склучи договор со друго Друштво за осигурување.

Продажбата преку Прокредит банка (застапувана од брокерското друштво ИН-Брокер) забележа пад од 14% од 3.5 милиони денари во 2018 на 3 милиони денари во 2019 година.

Заради зголемениот број на осигурителни договори склучени преку застапништвото на Комерцијална банка фактурираната премија преку банките во 2019 година порасна за цели 240% и тоа најмногу во последните два квартали. Истата на крајот од 2019 година изнесуваше 16.3 милиони денари.

Работењето со туристичките агенции и во 2019 година се одвиваше преку промоторот за патничко осигурување кој беше одговорен и за продажбата на патничко осигурување преку брокерските друштва. Продажбата на патничко осигурување за 2019 година забележа пад од 18% и изнесуваше 3 милиони денари.

9.3 Вонсудски штети

Нашата услуга за штети се гради врз следниве постојани вредности:

- оформен тим на луѓе што имаат огромна стручност во управувањето со отштетни побарувања;
- ефикасна, правична услуга при обработка на штети придружена со навремена исплата;
- најистакнат водечки осигурувач што обезбедува директна и непосредна контрола на отштетни побарувања;
- сите отштетни побарувања се обработуваат во блиска соработка со тимот за преземање ризик, при што се користи вообичаената база на податоци од ИТ;

- строга контрола на тоа кој се наменува за добавувач на услуги и како работи тој;
- постојана и конзервативна, но во исто време реална филозофија за резервирање.

Во Секторот за вонсудски штети работат 30 вработени и е еден од најголемите од ваков вид во дејноста. Тој има работна способност и капацитет да им излезе во пресрет на потребите на клиентите и на брокерите:

- Над 6 000 нови штети што се обработуваат секоја година.
- Над 300 милиони денари исплатени отштети секоја година.
- Стратегиски разместени канцеларии: 9 локации низ Република Северна Македонија. Теренската сила за испитување на отштетните побарувања обезбедува целосно покривање на државата, како и локална експертиза и услуги.
- Технолошки решенија со кои се овозможува сеопфатно флексибилно управување со информации со зголемени вредности.
- Професионално и строго управување со панелите и со мрежите на добавувачите.

Тимот за штети ја има репутацијата дека е извонреден во рамките на својата дејност и е познат по својата техничка подготвеност во однос на класите на осигурање од незгода, имотни осигурувања и осигурување на моторни возила. Тимот за штети на Друштвото има невообичаено висок процент на релевантни, професионални квалификации, а се однесуваат за релевантни области во кои спаѓаат следниве квалификации:

- право,
- економија,
- осигурување,
- медицина,
- градежништво (инженерство),
- машинство.

Стратегискиот тим за штети што е посветен на својата работа претставува професионален извор, обезбедувајќи му на Друштвото да се најде на врвот во спроведувањето на техничка најдобра практика.

Друштвото често придонесува во анализите и во истражувањето на штети во однос на технички прашања и има активна улога, како советник, со водечките акционери во оваа дејност и со поврзаните државни органи.

Оваа техничка предност и моќ се здружуваат со прагматичната филозофија за обработка на штети. Со ова се потврдува дека проактивното и флексибилно управување со штети, при што може да се користат, каде што е можно, алтернативни механизми за решавање на спорови, може да води до подобри исходи во однос на штетите.

Овој базен на вештини и знаење претставува извор што може да го користат клиентите, што ќе им помогне како потпора во нивните потреби за управување со штети и ризици.

Технички резултат


Нето техничкиот резултат во 2019 година изнесува 33,64 % и е незначително подобрен (зголемен за 4,24 %) во однос на 2018 година кога тој изнесуваше 37,88%.

Пријавени штети

Број на пријавени штети

Незгода	Каско	Имот	АО	Останато
1008	586	1482	1736	449

На глобално ниво нашата улога на осигурителниот пазар има тенденција на мал пад, и ваквиот тренд се рефлектираше на бројот на пријавените штети во оваа година. Споредбата со истиот параметар од минатата година ни покажува намалување на бројот на пријавени штети во оваа година за 12 %, и тоа најмногу во имоти намалување за 23 % и кај каско за 21 %, како и АО намалување за 2 %, а пораст има само кај незгода за 1 %, при истовремено зголемување кај останатите пријавени штети за 4 %.




Ликвидирани штети

Број на ликвидирани штети

Незгода	Каско	Имот	АО	Останато
1125	652	1760	1906	424

Истиот тренд се рефлектираше и кај бројот на ликвидирани штети, така да намалувањето изнесува 5 % во однос на минатата година.




Исплатени штети

Број на исплатени штети

Незгода	Каско	Имот	АО	Останато
115	584	1558	1686	383

Бројот на исплатени штети во оваа година е исто така намален во однос на минатата година за 4%.



Во текот на 2019 година најголема штета која ја ликвидиравме и исплативме е со износ од 12.2 денари и е настаната од ризикот куса врска.

Во наредната 2019 година и понатаму ќе продолжиме со развивање на работната способност и капацитет на вработените во Секторот за вонсудски штети, со истовремено подмладување на кадарот со нови вработувања на млади стручњаци од различни области, а се со цел на се поголемо приближување на нашата услуга кон потребите на клиентите. Исто така ќе продолжиме со веќе започнатиот процес на дигитализација на пријавувањето на штети преку нашата веб страна и мобилни телефони. Исто така ќе воведеме и автоматизација на процесот на справување и откривање на осигурителна измама.

9.4 Спорови по штети и регреси за 2019 година

Сектор за спорови по штети и регреси е надлежен за водење на судски спорови каде Друштвото е тужено за надомест на штета по сите видови штети, по основ на тужби од работен однос, спорови кои произлегуваат од склучени договори како и спорови кои Друштвото ги поднесува за остварување на побарување од регресни должници и други спорови каде Друштвото е тужено или се јавува како тужител. Секторот за спорови по штети и регреси својата надлежност за водење на судски спорови ја остварува преку полномошниците за кои законскиот застапник им делегира дел од своите овластувања со полномошно. Во секторот работат 5 вработени и 12 надворешни соработници – адвокати. Тие го застапуваат Друштвото во судовите и другите правосудни институции и државните органи на цела територија на Р.Македонија.

Секторот ги надгледува и координира и судските спорови кои се водат надвор од Република Македонија, а кои непосредно ги водат коресподентите на компанијата. Секторот за спорови по штети и регреси ги контролира и одобрува сите договори каде Друштвото се јавува како договорна страна со трети лица. Контролата се состои во смисла

дали договорите се во согласност со позитивните законски прописи со Република Македонија и во согласност со деловната политика на Друштвото.

Полномошниците во судските постапки ги застапуваат интересите на Друштвото водејќи сметка за економичноста на постапката и целисходноста на истата, односно да не го изложуваат друштвото на непотребни трошоци и да постапуваат во рокови утврдени со Закон. Полномошниците во своето работење се однесуваат професионално и совесно кога застапуваат пред надлежните судови и органи, имаат професионален и коректен однос спрема колегите од спротивните страни, како и спрема судовите и државните институции во РМ. Полномошниците од Секторот за спорови по штети и регреси ја претставуваат компанијата пред надлежните институции и истите избегнуваат судир на интереси, неетички однесувања и други работи кои можат да го загорзат угледот на Друштвото.

Основни начела на однесување на полномошниците се: професионалноста, принципите на правилно и чесно работење, принципот на тимска работа, унапредување на квалитетот на работата и континуирано усовршување преку обуки.

Во текот на 2019 година против Друштвото се поднесени 113 тужби по основ надомест на штета од кои:

- 83 предмети по основ на автомобилска одговорност,
- 9 предмети по основ на неосигурени возила,
- 4 предмети по основ странско возило, зелена карта,
- 8 предмети по основ на осигурување од последици на несреќен случај – незгода,
- 2 предмети по основ на имотни осигурувања.
- 4 kasko
- 1 кривична
- 2 одговорност

Во текот на 2019 година против Друштвото нема поднесено тужби по основ на склучени договори. Секторот води еден спор кој е започнат во претходните години, а кој сеуште не е завршен.


Тековната 2019 година Секторот ја започна со 1.189 незавршени ненаплатени регресни предмети (кои pogolem del se vo izvr{na postapka). Во текот на 2019 година Секторот поднесе 123 тужби против регресни должници.

9.5 Човечки ресурси

Секоја компанија што тежнее кон постигнување подобри резултати во своето работење и кон постигнување поголем успех на пазарот се грижи за развојот на вработените и на својата корпоративна култура. Кон тоа е насочена и новата стратегија на ВИГ за 2019 - 2021 која има за цел поттикнување на развојот на своите вработени (особено на лидерите и стручните лица) и со тоа организацијата да биде препозната по својата различност и иновативност.

Во текот на 2019 г. вработените од нашето Друштво присуствуваа на повеќе од 80 обуки, семинари и советувања, со што се продолжува со остварување на стратегиската цел да се поттикнува личниот развој на вработените и да се подобруваат нивните стручни знаења.

Друштвото во текот на своето долгогодишно постоење секогаш се одликувало со рамноправната застапеност на вработените од аспект на пол и возраст и има за цел да продолжи со таа пракса. Различноста на вработените може да се види преку следниот приказ:



Движењето на работната сила во текот на 2019 г. услови понатамошна промена во структурата на вработените во Друштвото. Вкупниот број на вработени во Друштвото на 31.12.2019 година се намали на 157, од кои 39 се вклучени во функцијата продажба и 118 во другите функции на Друштвото.

Структурата на вработените, од аспект на степенот на образование и распореденост по функции во Друштвото, е следната:



9.6 Информатичка технологија

Основна функција на Секторот за информатичка технологија во Друштвото е поддршка на бизнисот за ефикасно и успешно работење преку:

- овозможување и учество во реализација на планот и на стратегијата на друштвото,
- спроведување на корпоративните и компаниски процеси и процедури и
- обезбедување доверливост, достапност и интегритет на податоците.

Секторот за информатичка технологија е димензиониран според потребите на деловните процеси во Друштвото и има цел навремено и комплетно да се процесираат сите информации и документи релевантни за работењето на Друштвото.

Секторот за информатичка технологија поседува сертификат ISO 27001:2013, меѓународен стандард за безбедност на информациите.

ИТ секторот се состои од тим од 13 специјалисти со највисока техничка наобразба, со одлично познавање на осигурителниот бизнис, кои се во тек со најновите современи технологии.

Секторот за информатичка технологија функционира ја остварува работејки во повеќе правци:

- достапност на ИТ-сервисите од 100 % за 2019 година;
- развој и одржување на апликативен софтвер;
- развој и одржување на базата на податоци, системски софтвер, хардвер, маил и мрежи;
- примена на ИТ-политика за безбедност според стандардите на ВИГ групацијата;
- управување на ИТ преку следење на ИТ-проекти и ресурси и функционирањето на УОСИТ (Управен одбор на Секторот за информатичка технологија);
- усогласеност на ИТ-работењето со локалната законска регулатива;
- остварување на ИТ-планот на трошоци со 88,02 % или заштеда од 11,98 % во однос на планот за 2018 година;
- ИТ-планот за капитални набавки е остварен со 93,07 %.

Поважни проекти на кои ИТ работеше во текот на 2019 се:

- Изработка и пуштање во продукција на втора фаза од проектот имплементација на МБА софтверско решение за ВИГ компаниите од Албанија,
- Изработка на прва фаза од проектот имплементација на МБА софтверско решение за Сигма Косово,
- WEB портал за онлине пријава на штети,
- ново здравствено осигурување,
- САП имплементација,
- ДМС имплементација во повеќе служби,
- миграција на Оракл база в.18

10. Финансиски резултат

Осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА, Скопје – Виена Иншуренс Груп во текот на 2019 година дејствуваше во согласност со исполнувањето на целите од деловната политика и на стратегиските цели. Заклучно со 31.12.2019 година, Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Виена Иншуренс Груп ги исполни и ги надмина планираните цели во делот на остварената добивка и на вкупната профитабилност.

Друштвото во извештајниот период во осигурување оствари позитивен финансиски резултат во износ од 96,7 милиони денари.

Категориите на приходи и расходи признати до степенот на завршеност на денот на билансот во годината на известување детално се дадени подолу.

Приходот од заработена премија во осигурувањето неживот изнесува 607,9 милиони денари, што е повисоко во однос на заработената премија во осигурувањето во 2018 година за 3,6%. Вкупната полисирана премија во износ од 927,9 милиони денари во однос на 2018 година е зголемена за 2 %. Таа е коригирана со преносна премија од 2018 година како приходна ставка и со преносна премија за 2019 година како расходна ставка. Дополнително, бруто-приходот од премија се намалува и за делот на премија предадена во реосигурување.

Заработената премија по осигурување, приходите од вложувања, приходите од други работи во осигурување ги чинат вкупните приходи на Акционерското друштво во износ од 827,3 милиони денари. Вкупните приходи за 2019 година, споредено со 2018 година, бележат намалување од 3,6 %.


Вкупните расходи бележат намалување од 3,9 % или во износ од 30,1 милиони денари. Надоместоците за штети во износ од 199,6 милиони денари и трошоците за спроведување на осигурување во износ од 429,3 милиони денари изнесуваат околу 86 % од вкупните расходи. Трошоци од вложувања во износ од 24,4 милиони денари и другите

осигурително-технички трошоци се составен дел на вкупните расходи од работењето во износ од 730,6 милиони денари.

Како резултат на вака утврдените приходи и расходи, Друштвото оствари позитивен финансиски резултат од 96,7 милиони денари.

Пресметаниот данок на добивка за 2019 година, пресметан на остварената добивка за 2019 година зголемена за непризнатите трошоци и за помалку признати приходи за 2019 година и намалена за даночните ослободувања, изнесува 11.6 милиони денари.

Претседател на Управен одбор
Бошко Андов



Член на Управен одбор
Весна Горчева



Член на Управен одбор
Ристо Секуловски



**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
Македонија - Скопје Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на 31 декември 2019
со Извештај на независниот ревизор**

Содржина

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

Биланс на успех	1
Биланс на состојба	4
Извештај за промените во капиталот	8
Извештај за паричните текови	10
Белешки кон финансиските извештаи	12

Извештај на независниот ревизор

До Акционерите и Надзорниот Одбор на Осигурување Македонија АД Скопје – Виена Иншуренс Груп

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Осигурување Македонија АД Скопје – Виена Иншуренс Груп, кои што ги вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2019 година, како и биланс на успех, извештајот за промени во капиталот и извештајот за паричните текови за годината којашто завршува тогаш, и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени во Република Северна Македонија ("Стандардите"). Стандардите бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење


Според наше мислење, финансиски извештаи ја прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Осигурување Македонија АД Скопје – Виена Иншуренс Груп заклучно со 31 декември 2019 година, резултатите од работењето, како и паричните текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Извештај за останати правни и регулаторни барања

Годишниот извештај е подготвен од страна на Менаџментот во согласност со барањата на Законот за Трговски Друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на Годишната сметка и Годишниот извештај на Друштвото, кои се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Осигурување Македонија АД Скопје – Виена Иншуренс Груп.

Според барањата на Законот за Ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во Годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот на Осигурување Македонија АД Скопје – Виена Иншуренс Груп во согласност со член 384 од Законот за Трговски Друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во Годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Осигурување Македонија АД Скопје – Виена Иншуренс Груп, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2019 година.


Драган Давитков
Управител
Симе Јовановски
Овластен ревизор

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје

24 март 2020
Скопје, Северна Македонија

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на успех

Опис на позицијата	Износ во илјади денари	
	2019	2018
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)		
1. Бруто полисирана премија за осигурување	910.808	883.961
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	17.171	26.606
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	-	110
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	-	-
5. Полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	(325.885)	(317.972)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	(5.386)	(16.597)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	11.160	10.439
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	66.349	87.206
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти	36.716	56.936
2.1 Приходи од наемнини	36.716	36.652
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	-	20.284
3. Приходи од камати	24.285	22.505
4. Позитивни курсни разлики	1.568	1.259
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски средства - капитална добивка	-	-
6.1 Финансиски средства расположливи за продажба	-	-
6.2 Финансиски средства за тргување (по објективна вредност)	-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	-	-
7. Останати приходи од вложувања	3.780	6.506
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	113.491	112.708
IV . ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	30.769	58.543

Белешка	Износ во илјади денари	
	2019	2018
	827.312	858.002
6	607.868	586.547
	910.808	883.961
	17.171	26.606
	-	110
	-	-
	(325.885)	(317.972)
	(5.386)	(16.597)
	-	-
	11.160	10.439
	66.349	87.206
	-	-
	36.716	56.936
	36.716	36.652
	-	-
	-	20.284
	24.285	22.505
	1.568	1.259
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	3.780	6.506
	113.491	112.708
7	30.769	58.543
8	8.835	12.996

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на успех (продолжува)

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		2019	2018
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		730.640	760.673
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	9	199.588	216.651
1. Бруто исплатени штети		283.583	341.842
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		(4.884)	(5.535)
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија		(81.368)	(113.963)
5. Промени во бруто резервите за штети		(4.377)	(24.967)
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување		6.634	19.274
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		33.976	35.227
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)		16.154	18.652
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		17.822	16.575
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО	10	429.556	407.559
1. Трошоци за стекнување		231.119	207.315
1.1 Провизија		161.687	136.955
1.2 Бруто плата за вработените во внатрешна продажна мрежа		56.497	58.747
1.3 Останати трошоци за стекнување		14.840	15.530
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)		(1.905)	(3.917)
2. Административни трошоци		198.437	200.244
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста		20.630	21.895
2.2 Трошоци за вработените		101.048	100.850
2.2.1 Плати и надоместоци		58.985	60.919
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плати		5.928	8.279
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување		23.902	21.320
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување		443	402
2.2.5 Останати трошоци за вработени		11.790	9.930
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки		5.336	5.334
2.4 Останати административни трошоци		71.423	72.163
2.4.1 Останати Административни трошоци		40.698	41.702
2.4.2 Материјални трошоци		19.743	19.883
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето		10.982	10.578

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на успех (продолжува)

Белешка	Износ во илјади денари	
	2019	2018
Опис на позицијата		
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА	24.201	24.304
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	22.300	22.073
2. Трошоци за камати	-	-
3. Негативни курсни разлики	1.676	2.000
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба	-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	-	-
6. Останати трошоци од вложувања	225	231
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	38.327	48.075
1. Трошоци за превентива		
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	38.327	48.075
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	1.017	22.504
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	3.975	6.353
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	96.672	97.329
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	11.829	10.840
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	84.843	86.489
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	-	-

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		2019	2018
АКТИВА			
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	14	8.045	1.531
1. Гудвил			
2. Останати нематеријални средства		8.045	1.531
Б. ВЛОЖУВАЊА		1.827.083	1.809.692
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		690.353	748.798
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста		261.576	258.319
1.1 Земјиште		6.186	6.186
1.2 Градежни објекти	16	255.390	252.133
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста	15	428.777	490.479
2.1 Земјиште		967	967
2.2 Градежни објекти		427.810	489.512
2.3 Останати материјални средства		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ		11.078	11.402
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети		11.078	11.402
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	17	1.125.652	1.049.492
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		-	6.595
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	6.595
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба		397.751	215.371
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		335.913	166.629
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		61.838	48.742
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани		727.901	827.526
4.1 Дадени депозити		727.901	827.526
4.2 Заеми обезбедени со хипотека		-	-
4.3 останати заеми		-	-
4.4 Останати пласмани		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти		-	-

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба (продолжува)

Белешка	Износ во илјади денари	
	2019	2018
Опис на позицијата		
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ	152.259	150.389
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	31.373	22.869
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва		-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	120.886	127.520
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквипизационата резерва	-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)		
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	-	206
1. Одложени даночни средства	-	-
2. Тековни даночни средства	-	206
Ѓ. ПОБАРУВАЊА	280.755	286.490
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	239.974	235.021
1. Побарувања од осигуреници	228.284	233.106
2. Побарувања од посредници	-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	11.690	1.915
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	14.989	17.832
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	14.989	15.682
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	-	2.150
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	25.796	33.637
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	16.466	26.751
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	7.955	4.955
3. Останати побарувања	1.375	1.931
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	112.235	127.511
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)	27.664	27.571
1. Опрема	25.056	24.963
2. Останати материјални средства	2.608	2.608
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	83.951	99.413
1. Парични средства во банка	83.916	99.402
2. Парични средства во благајна	35	11
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	620	527

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба (продолжува)

Опис на позицијата	Износ во илјади денари	
	2019	2018
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	72.950	67.400
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	43.857	41.954
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	29.093	25.446
3. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	-	-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	2.453.331	2.443.219
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА ПАСИВА	53.268	34.088
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	1.556.023	1.574.263
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ	888.308	888.308
1. Запишан капитал од обични акции	888.308	888.308
2. Запишан капитал од приоритетни акции	-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	210.566	316.451
1. Материјални средства	177.623	293.758
2. Финансиски вложувања	32.860	22.561
3. Останати ревалоризациони резерви	83	132
IV. РЕЗЕРВИ	253.561	251.145
1. Законски резерви	244.874	216.044
2. Статутарни резерви	-	-
3. Резерви за сопствени акции	-	-
4. Откупени сопствени акции	-	-
5 Останати резерви	8.687	35.101
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	118.745	31.870
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	84.843	86.489
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	681.146	680.137
I. Бруто резерви за преносни премии	335.095	329.709
II. Бруто математичка резерва	-	-
III. Бруто резерви за штети	310.131	330.823
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	35.920	19.605
V. Бруто еквилизациона резерва	-	-
VI. Бруто останати технички резерви	-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ	4.230	4.038
1. Резерви за вработени	4.230	4.038
2. Останати резерви	-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	13.089	7.281
1. Одложени даночни обврски	3.651	-
2. Тековни даночни обврски	9.438	7.281
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	-	-


Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи


Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба (продолжува)

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		2019	2018
Ж. ОБВРСКИ			
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ		89.417	76.910
1. Обврски спрема осигуреници		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ		38.870	36.206
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување		36.587	33.393
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување		2.283	2.813
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ	24	50.547	40.704
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		24.859	20.621
2. Обврски по основ на финансиски вложувања		7.022	6.522
3. Останати обврски		18.666	13.561
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	25	109.426	100.590
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S		2.453.331	2.443.219
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	30	53.268	34.088

Финансиските извештаи се одобрени од Управниот одбор на 28 Февруари 2020 година, усвоени од Надзорен Одбор на 13 Март 2020 и потпишани во нивно име од:


Г-дин Бошко Андов
Генерален Менаџер


Г-ѓа Маргарета Поповска - Гошева
Менаџер за финансии / Овластен сметководител

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промени во капиталот

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви				Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +) / загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви					
Состојба на 1 јануари 2018												
претходната деловна година		888.308	-	184.143	-	-	35.101	219.244	291.607	17.387	95.704	1.512.250
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – преpravено		888.308	-	184.143	-	-	35.101	219.244	291.607	17.387	95.704	1.512.250
Добивка или загуба за претходната деловна година		-	-	-	-	-	-	-	-	14.298	72.191	86.489
Добивка или загуба за тековната деловна година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.489	86.489
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	24.844	186	-	25.030
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	(186)	186	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	24.970	-	-	24.970
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	60
Сопственички промени во капиталот		-	-	31.901	-	-	-	31.901	-	-	(81.406)	(49.505)
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(49.505)	(49.505)
Состојба на 31 декември претходна деловна година 2018		888.308	-	216.044	-	-	35.101	251.146	316.451	31.871	86.489	1.574.264

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промени во капиталот (продолжува)

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви				Окупени сопствени акции	Ревалоризацион а резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +) / загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви					
Состојба на 1 јануари 2019 тековната деловна година		888.308	-	216.044	-	-	35.101	251.145	316.451	31.870	86.489	1.574.263
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преравено		888.308	-	216.044	-	-	35.101	251.145	316.451	31.870	86.489	1.574.263
Добивка или загуба за тековната деловна година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.843	84.843
Добивка или загуба за тековната деловна година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.843	84.843
Нерепределени промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	(105.884)	47.284	-	(58.600)
Нерепределени добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	(116.135)	47.284	-	(68.851)
Нерепределени добивки/загуби од финансиски вложувања		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	10.299	-	-	10.299
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати сопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	(48)	-	-	(48)
Сопственички промени во капиталот		-	-	28.830	-	-	(26.415)	2.415	-	39.591	(86.489)	(44.483)
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	28.830	-	-	(26.415)	2.415	-	39.591	(44.483)	(44.483)
Состојба на 31 декември тековната деловна година 2019		888.308	-	244.874	-	-	8.686	253.560	210.567	118.745	84.843	1.556.023

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричните текови

ПОЗИЦИЈА	Белешка	Износ во илјади денари	
		2019	2019
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		1.179.203	1.222.144
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси		898.503	883.877
2. Премија за реосигурување и ретроцесија		-	112
3. Приливи од учество во надомест на штети		83.523	111.813
4. Примени камати од работи на осигурување		-	-
5. Останати приливи од деловни активности		197.177	226.342
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		1.122.371	1.209.775
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси		274.174	336.878
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија		-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија		288.791	341.942
4. Надоместоци и други лични расходи		151.807	178.082
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување		177.506	140.973
6. Платени камати		-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки		32.522	24.963
8. Останати одливи од редовни активности		197.571	186.937
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		56.832	12.370
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		-	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		371.284	441.775
1. Приливи по основ на нематеријални средства		-	-
2. Приливи по основ на материјални средства		2.599	955
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		49.016	76.948
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		-	83.184
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани		284.115	246.986
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка		3.780	6.328
8. Приливи од камати		31.774	27.374


Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричните текови (продолжува)

ПОЗИЦИЈА	Белешка	Износ	
		во илјади денари	
		2019	2019
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		399.682	447.121
1. Одливи по основ на нематеријални средства		-	-
2. Одливи по основ на материјални средства		15.980	14.998
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		32.691	14.931
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		-	17.457
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани		351.011	399.735
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
8. Одливи од камати		-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		28.398	5.345
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал		-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми		-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски		-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		43.897	48.739
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски		-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции		-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда		43.897	48.739
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		43.897	48.739
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ		1.550.487	1.663.919
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ		1.565.949	1.705.635
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ		-	-
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ		15.463	41.716
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД		99.414	141.129
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ		-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД		83.951	99.413
22		83.951	99.413

Финансиските извештаи се одобрени од Управниот одбор на 28 Февруари 2020 година, усвоени од Надзорен Одбор на 13 Март 2020 и потпишани во нивно име од:


Г-дин Бошко Андов
Генерален Менаџер


Г-фа Маргарета Поповска - Гошева
Менаџер за финансии / Овластен сметководител

1. Општи информации

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија – Скопје Виена Иншуренс Груп (во понатамошниот текст „Друштвото“ или “Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп,“) претставува акционерско друштво кое своите активности ги обавува во Република Северна Македонија. Активностите на Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп вклучуваат: осигурување од последици на несрекен случај (незгода);

- Осигурување од лични незгоди
- здравствено осигурување;
- осигурување на моторни возила (каска);
- осигурување на шински возила;
- осигурување на воздухоплови;
- осигурување на пловни објекти;
- осигурување на стока во превоз;
- осигурување на имот од пожар и природни непогоди;
- други осигурувања на имот;
- осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
- осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови;
- осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти;
- осигурување од одговорност;
- осигурување на кредити;
- осигурување на гаранции;
- осигурување од финансиска загуба;
- осигурување од правна заштита
- и осигурување на туристичка помош.

Друштвото ја врши својата дејност преку Генерална дирекција и 14 експозитури во земјата. Друштвото своите активности со состојба на ден 31 декември 2019 година ги извршува со 118 вработени во администрација и 39 вработени во продажба (2018: 122 вработени во администрација и 44 вработени во продажба).

Адресата на седиштето е следната:

бул.“11 Октомври” бр. 25
1000 - Скопје
Република Северна Македонија

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на РСМ 28/2004 и измени 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016, 64/18, 120/18, 239/18). Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на РСМ 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 8/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11, 112/11, 7/12, 30/12, 45/12, 60/12, 64/12, 23/13, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18, 198/18, 101/19), Сметководствените Стандарди прифатени во Република Северна Македонија објавени во Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РСМ 159/2009, 164/2010 и 107/2011 важечки од 01 Јануари 2012), Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси и Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување. (Службен весник на РСМ 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013, 61/2016 и 170/2019).

Правилникот за водење сметководство се состои од Меѓународни Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ) - МСФИ од 1 до 8, Меѓународни сметководствени стандарди (МСС) - МСС од 1 до МСС 41, Комитет за толкување на Меѓународното Финансиско Известување (КТМФИ) - КТМФИ 1 КТМФИ 17 и Постојан комитет за толкувања (SIC) - SIC од 7 до SIC 32, МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 14, МСФИ 15, МСФИ 16, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20, КТМФИ 21 и КТМФИ 23, не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применети од Друштвото. МСФИ (вклучително МСФИ 1) иницијално беа објавени во Службен весник на РСМ во 1997, и од тогаш следат неколку измени. Последната измена беше во Декември 2010. Друштвото ги применува сите стандарди, измени и толкувања објавени во Службен весник на РСМ.

Финансиските извештаи на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2019 година се одобрени од Управниот одбор на 28 Февруари 2020 година и усвоени од Надзорниот Одбор на 13 Март 2020.

(б) Нова регулатива за сметководство од Агенцијата за супервизија на осигурување

Во август 2019 година, Агенцијата за супервизија на осигурување донесе измени на следните Правилници кои се објавени во Службен весник 170/2019:

1. Правилник за видовите и описите на ставки што треба да се земат предвид при пресметување на капиталот на осигурувањето и / или друштвото за реосигурување;
2. Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување;
3. Правилник за формата и содржината на финансиските извештаи и деталната содржина на годишниот извештај;

4. Правилник за деталната содржина на сертификатот на овластениот актуар.

Главните измени од Правилниците кои влијаат врз Друштвото се следниве:

- Недвижности, постројки и опрема и вложувања во недвижности (во понатамошниот текст „материјални средства“) - Промена во врска со почетното и последователното мерење на материјалните средства. При првичното мерење, Друштвото е должно да изврши проценка на материјалните средства и да го признае средството по пониската од набавната вредност и проценетата објективна вредност на денот на стекнување. За последователно мерење, Друштвото го применува методот на набавна вредност, како што е објаснето во Белешка 3.7 и 3.8. Во текот на 2019 година Друштвото изврши вреднување на материјалните средства и влијанието на 31 декември 2019 година беше признаено во останата сеопфатна добивка / извештај за промени во капиталот. Детали за сметководствените политики поврзани со материјалните средства се прикажани во Белешките 3.7 и 3.8. Влијанието од примената на сметководствената политика е прикажано во Белешка 15 и Белешка 16;

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)

(б) Нова регулатива за сметководство од Агенцијата за супервизија на осигурување (продолжение)

- Признавање на побарувања по регреси - почнувајќи од 1 септември 2019 година само наплатените побарувања по регреси може да се признаат во билансот на состојба и билансот на успех;
- Одложените трошоци за стекнување (DAC) - нов метод за пресметување на DAC стапува на сила од 1 јануари 2021 година. Новиот метод вклучува појаснување на видовите трошоци што можат да се користат во пресметката DAC. Друштвото во моментот го проценува потенцијалното влијание врз DAC и врз билансот на успех. Потенцијалното влијание може да зависи од какви било нови упатства, прирачници или појаснувања што ќе бидат добиени во 2020 поврзани во ова прашање.

Финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2019 година беа одобрени за објавување од страна на Управниот одбор на Друштвото на 28 февруари 2020 година и се усвоени од Надзорниот одбор на Друштвото на 13 март 2020 година.

(в) Основа за мерење

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на историска вредност, освен средствата класифицирани како расположиви за продажба кои се класифицирани по објективна вредност. Финансиските извештаи се изготвени врз основа на принципот на континуитет.

(г) Функционална и известувачка валута

Ставките коишто се вклучени во финансиските извештаи се прикажани во валутата на примарното економско окружување во кое делува Друштвото (функционална валута). Финансиските извештаи се прикажани во МКД којшто е функционална и известувачка валута на Друштвото искажани во илјади денари.

(д) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2 Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)

(f) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се прикажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето.

Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута и кои се мерат по објективна вредност се прикажуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра. Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2019 и 2018 година беа како што следи:

	2019	2018
	MKD	MKD
USD	54,95	53,69
EUR	61,49	61,50
GBP	72,16	68,12

3. Значајни сметководствени политики

Значајните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година се применети конзистентно за сите периоди прикажани во финансиските извештаи подолу:

3.1 Договори за осигурување и реосигурување

(i) Осигурување

Договорот за осигурување е договор според кој едната странка (осигурителот) прифаќа значителен ризик од материјално осигурување од друга странка (имателот на полисата) со согласување да му обезбеди надомест на имателот на полисата доколку одреден неизвесен настан (осигурителен настан) има негативно влијание на имателот на полисата.

Во финансиските извештаи се обелоденуваат информации кои ги идентификуваат и објаснуваат износите во финансиските извештаи кои произлегуваат од договорите за осигурување.

На датумот на известување ќе се процени дали признаените обврски по осигурување се соодветни.

На датумот на стекнување превземените обврски по осигурување и стекнатите средства на осигурување друштвото ќе ги мери според објективна вредност.

Во финансиските извештаи се обелоденуваат информации кои ќе овозможат:

- да се процени природата и степенот на ризиците кои произлегуваат од договорите за осигурување, целите, политиките и процесите на управување со ризиците кои произлегуваат од договорите за осигурување и методите кои се користат за управување со тие ризици како кредитен ризик, ликвидносен и пазарен ризик.

Осигурителот ги обелоденува информациите преку анализа на чувствителност која покажува како би било влијанието на добивката или загубата и капиталот кога би дошло до значителна промена на ризикот.

(ii) Реосигурување

Договорот за реосигурување е вид на договор за осигурување издаден од еден Осигурувач (Реосигурувач) за да ги надомести загубите на друг Осигурувач (цедент) настанати врз основа на еден или повеќе договори издадени од цедентот.

Реосигурител е странката која има обврска според договорот за реосигурување да му надомести на цедентот ако се случи осигурен настан.

Цедираната премија се препознава како трошок во билансот на успех во согласност со склучените договори за реосигурување. Повратците по реосигурување се евидентираат како приход во билансот на успех. Вредноста на средството е намалена поради исправка на вредност кога има објективен доказ дека цедентот може да не ги прими сите износи кои му следат според договорот за реосигурување.

Бидејќи Друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурувањето истото е изложено на пазарен ризик поврзан со флукуација на девизните курсеви. Друштвото не употребува финансиски инструменти за да ги намали овие ризици.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.1 Договори за осигурување и реосигурување (продолжува)

3.1.1 Признавање и мерење

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии. Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обезштетување врз основа на моделот на преземени ризици. Делот од приходот од запишаните премии кој доспева во наредната година е разграничен во следните пресметковни периоди како преносна премија.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување. Дел од премијата пренесена на реосигурителот се признава како трошок за периодот и ја намалува вредноста приходот по основа на полисирана премија.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година пресметан за секој поодделен договор за осигурување користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Штетите ги вклучуваат трошоците за надомест на осигурениците кои настанале во пресметковниот период трошоци за извид и процена на штети направени од надворешни проценители заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година, но не ги вклучуваат трошоците за увид и процена на настанатите штети направени од страна на проценителите вработени во Друштвото.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработка на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Наплатените штети кои се надоместени од трети лица и штети за кои се очекува дека ќе бидат надоместени и наплатени од трети лица се одземаат од исплатените штети.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите како и соодветната маржа за внимателност.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.1 Договори за осигурување и реосигурување (продолжува)

3.1.1 Признавање и мерење (продолжува)

Тест за адекватност на обврската

Тестовите за адекватност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни.

Доколку се идентификува дека резервите не се доволни во тој случај поврзаните одложени трошоци за запишани премии и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во билансот на успех за тековната година.

На секој датум на билансот на состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на билансот на состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на билансот на состојба.

Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на и побаруваат од страна на осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување.

3.2 Приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат средствата или се намалат обврските.

Приходот се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото. Кога ќе се јави неизвесност во врска со наплатливоста на износот кој веќе е вклучен во приходот, ненаплатливиот износ или износот чие што надоместување не е повеќе веројатно се признава како расход а не како корекција на износот на приходот којшто бил првично признаен.

3.2.1 Резултат од основната дејност

Резултатот од основната дејност е утврден на база на период од една календарска година.

Запишаните премии се искажуваат како приход во годината во која настануваат.

Делот од приходот од запишаните премии кој доспева во наредната година е одложена во следните пресметковни периоди како преносна премија.

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна приходите се одложуваат. Евидентирање на провизија за побарувања се врши во претходни сметководствени периоди, додека за тековниот период се зголемуваат трошоците.

3.2.2 Приходи од вложувања

Приходите по основ на камата за сите каматоносни финансиски инструменти, освен за оние што се класифицирани за тргување или оние кои се вреднуваат по објективна вредност преку билансот на успех се признати како „приход од камати“ и „расходи од камата“ во билансот на успех, користејќи ја методата на ефективна камата.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.2 Приходи (продолжува)

3.2.2 Приходи од вложувања (продолжува)

Методата на ефективна камата е метода на мерење на финансиските средства и обврски според амортизирана вредност и алокација на приходите од камата или расходите од камата во текот на релевантниот периодот.

3.2.3 Приходи од надоместоци и провизии

Надоместоците и провизиите ги опфаќаат провизиите примени по основ на пасивно реосигурување како и по основ на проценети и исплатени услужни штети.

3.3 Расходи

Во политиката за признавање расходи Друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските и може да се мерат со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот се признава во пресметковниот период кога не се очекуваат идни економски користи од него а нема услови да се признае како ставка во билансот на состојба;
- расходот се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска а нема услови да се признае како ставка во билансот на состојба.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

Друштвото треба да ги обелодени информациите кои ги идентификуваат и објаснуваат износите во финансиските извештаи кои произлегуваат од договорите за осигурување во делот на усогласување на промените во обврските за осигурување поврзани со одложени трошоци за стекнување.

Друштвото треба да ја утврди вредноста на обврските за осигурување по основ на трошоците за стекнување. Истата треба да ја корегира за одложените трошоци за стекнување. Пресметката за утврдување на одложените трошоци за стекнување се врши од страна на секторот за сметководство во согласност со актуарите.

Трошоците настанати при склучувањето на договорите за осигурување кои се одложуваат вклучуваат директни трошоци како што се провизиите и бруто платите на продажната мрежа и индиректните трошоци како на пример трошоци поврзани со обработка на понуди и издавањето на полисите.

Кај договорите за осигурување одложените трошоци за стекнување претставуваат пропорција на резервата на преносната премија во наплатената премија применета на бруто платите на продажната мрежа и останати трошоци за стекнување.

Движењето на одложените трошоци за стекнување се признава преку Билансот на успех.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.4 Користи за вработените (продолжува)

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото е должно да пресметува придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат. Покрај придонесите за пензиско осигурување се плаќаат и: придонес за здравство, професионален дополнителен придонес, придонес за вработување во случај на невработеност и придонес за стаж на осигурување со зголемено траење.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Краткорочните користи за вработените вклучуваат: плати, задолжителни придонеси за социјално осигурување, краткорочни платени отсуства (платен годишен одмор, платено боледување) и немонетарни користи (здравствена заштита).

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни месечни нето плати по работник исплатени во РСМ во последните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор.

Согласно стандардите (МСС 19) отпремнините за пензионирање претставуваат дефинирани користи по исполнување на условите. Сметководствената вредност на обврските на Друштвото кои произлегуваат од овие користи за вработените се пресметуваат на крајот на периодот на известување. Состојбата на овие обврски на крајот на периодот на известување го претставува износот на дисконтираните плаќања што ќе се направат во иднина.

3.5 Даноци

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во останати сеопфатни добивки или директно во капиалот. Тогаш се признава во останати сеопфатни добивки или директно во капиалот.

Тековен данок

Тековниот данок на добивка се пресметува во согласност со законот за данокот на добивка кој е на сила на денот на известување. Менаџментот периодично ја разгледува пријавата за данок на добивка од аспект на позициите кои се предмет на оданочување. Воспоставува одредби, кога е соодветно, врз основа на износите што се очекува да бидат платени на даночните власти. Во согласност со законот за данок на добивка, даночната основа се состои од добивката остварена во фискалната година зголемена/намалена за даночно признати/непризнати расходи применувајќи ја важечката даночна стапка од 10%. Во согласност со овој закон, данокот на добивка за годината беше пресметан и евидентиран во Биланс на успех.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.5 Даноци (продолжува)

Законот за данок на добивка е изменет и стапи на сила на 1 јануари 2019 година, важечки за фискалната 2019 година. Главно промените се однесуваат на ширење на категоријата „не признаени расходи“, промени на даночниот третман на амортизацијата и промените во одредбите за трансферните цени. Трошоците за амортизација се третираат како одбитна ставка, само ако трошокот се пресметува во рамките на законските пропишани стапки на амортизација. Овие стапки и правила се дефинирани во Упатството за амортизација што беше донесен на крајот на 2019 година со примена од 1 јануари 2019 година. Пресметаниот трошок за амортизација над дозволениот износ за одбитка се третира како непризнаен расход во Годишната даночна пријава за данок на добивка.

Одложен данок на добивка

Одложениот данок на добивка се мери со примена на даночните стапки (и закони) кои се усвоени или суштински усвоени до датумот на билансот на состојба и се очекува да се применуваат кога ќе се реализира поврзаното одложено даночно средство или се подмири одложената обврска за данок на добивка. Одложените средства за данок на добивка се признаваат само до тој степен до кој е веројатно дека ќе има оданочлив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложените средства и обврски за данок на добивка се пребиваат кога постои законско право за тоа, и кога одложените даночни средства и обврски се однесуваат на даноци на добивка, наметнати од истиот даночен орган на истиот даночен обврзник, или, различни даночни субјекти каде има намера да се подмируваат салда на нето основа.

3.6 Нематеријални средства

а) Класификација

Нематеријалните средства ги опфаќаат лиценците за софтвер.

б) Почетно признавање

Нематеријалното средство се признава само ако е веројатно дека идните економски користи кои му се припишуваат на средството ќе бидат прилив кон Друштвото и ако трошоците на средството можат веродостојно да се измерат. Ако некое нематеријално средство не ги исполнува критериумите за признавање настанатиот трошок треба да се признае како расход кога ќе настане.

Издатоците за истражување и развој не може да се третираат како средство.

Трошоците настанати за стекнување лиценца за софтвер како и останатите долгорочни права се амортизираат со праволиниска метода во текот на очекуваниот, односно договорениот век на употреба но не подолго од 5 години.

Трошоците кои значително ја подобруваат и прошируваат користа на софтверот во однос на оригинална вредност се признаваат како дополнително вложување и го зголемуваат почетниот трошок на софтверот. Помалите подобрувања се сметаат за трошоци на одржување кои се сметаат за расходи во тековниот период.

Основа за вреднување на нематеријалните средства е: 1) начинот на нивното стекнување; 2) очекуваниот период за добивање на економска корист и 3) можноста да се продадат. Нематеријалното средство почетно се мери според набавната вредност. Во набавната вредност се вклучуваат сите трошоци за набавка и сите останати трошоци неопходни нематеријалното средство да се стави во функција.

в) Мерење по почетно признавање

По почетното признавање нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за соодветната акумулирана амортизација и соодветната загуба од исправка на вредност доколку има.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.6 Нематеријални средства (продолжува)

а) Корисен век на употреба

Нематеријалните средства се амортизираат според очекуваната употреба односно во периодите во кои се очекуваат економските користи но не подолго од 5 години.

Нематеријалните средства се отпишуваат од деловните книги во момент на оттуѓување или кога трајно се повлекуваат од употреба а од нивното отпишување не се очекува никаква идна економска корист.

Добивките или загубите кои настануваат со повлекување на средството од употреба се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од располагање со тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход за периодот во кој се настанати.

3.7 Недвижности, постројки и опрема

а) Класификација

Земјиште

Земјиштето и недвижностите се прикажани по набавна вредност. По почетното признавање, Друштвото не врши проценки на земјиштето и истото не се амортизира.

Материјалните средства се состојат од недвижности, постројки и опрема, мебел, транспортните средства, инвестиции во тек и останати материјални средства.

Материјалните средства се средства кои:

- Се чуваат за обезбедување на производи и услуги или за административни цели;
- Се очекува да бидат користени во текот на повеќе од една година.

б) Почетно признавање и корисен век на употреба на 31.12.2018

Недвижностите, постројките и опремата се признаваат по набавна вредност, под услов истата да може веродостојно да се измери и доколку е веројатно дека идните економски користи кои се поврзани со средството ќе претставуваат прилив за Друштвото. Трошокот на набавка, односно набавната вредност на средството, кој се амортизира за време на корисниот век на употреба е износот на уплатена готовина и парични еквиваленти за да се стекне едно материјално средство, во моментот на неговото стекнување или изградба. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, како и увозните давачки и неповратните даноци и сите трошоците кои директно можат да се припишат на доведување на средството во работна состојба на употреба. Сите трговски попусти и рабати се одбиваат за да се дојде до набавната цена.

Трошоците за секојдневно сервисирање на средствата не се признаваат во сметководствената вредност на средството, туку како трошок кој е дел од билансот на успехот.

в) Почетно признавање и корисен век на употреба на 31.12.2019

Поради промена на регулативата во Август 2019 (види белешка 2б) на датумот на стекнување, недвижностите, постројките и опремата се признаваат по пониската од набавната вредност и проценетата објективна вредност, под услов истата да може веродостојно да се измери и доколку е веројатно дека идните економски користи кои се поврзани со средството ќе претставуваат прилив за Друштвото. Набавната вредност на средството е износот на уплатена готовина и парични еквиваленти за стекнување на средството во моментот на неговото стекнување или изградба.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.7 Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

в) Почетно признавање и корисен век на употреба на 31.12.2019 (продолжува)

Набавната вредност ја вклучува набавната цена, како и увозните давачки и неповратните даноци и сите трошоците кои директно можат да се припишат на доведување на средството во работна состојба на употреба. Сите трговски попусти и рабати се одбиваат за да се дојде до набавната цена.

Трошоците за секојдневно сервисирање на средствата не се признаваат во сметководствената вредност на средството, туку како трошок кој е дел од билансот на успехот.

г) Последователно мерење на недвижности за 31.12.2018

За последователно мерење се применува моделот на ревалоризација (модел на објективна вредност) во согласност со МСС 16.

По почетното признавање недвижностите чија вредност може со сигурност да се утврди се вреднуваат според ревалоризираниот износ кој претставува објективна вредност на датумот на ревалоризација намалена за последователната акумулирана амортизација и соодветната акумулирана загуба поради обезвреднување.

Ревалоризацијата на средствата се врши редовно, со цел сметководствената вредност да не се разликува значително од објективната вредноста на датумот на Билансот на состојба.

Кога недвижностите се проценуваат, акумулираната амортизација на датумот на ревалоризација се искажува пропорционално на променетата на бруто сметководствена вредност на средството.

Објективната вредноста на средствата се утврдува со проценка од страна на квалификуван, овластен проценител. Во некои случаи проценката може да се изврши и од комисија која ќе биде именувана од раководството на друштвото.

Ефектот од ревалоризацијата се евидентира во ревалоризационата резерва. Амортизација се пресметува на ревалоризираниот вредност, која претставува објективна вредност на датумот на ревалоризацијата, со примена на утврдените стапки и по праволиниски метод.

За останатите материјални средства (мебелот, опремата, компјутерите и патничките возила) при последователното вреднување се користи метод на набавна вредност, имено средството се евидентира по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Амортизацијата на останатите материјалните средства се пресметува по праволиниски метод. Инвестициите во тек се признаваат според трошоците за изградба, вклучувајќи трошоци за расходи за трети лица. За инвестиции во тек не се пресметува амортизација. На крајот на процесот, сите акумулирани трошоци се префрлаат на соодветното материјално средство и опрема и се применува соодветна стапка на амортизација.

д) Последователно мерење на недвижности за 31.12.2019

Врз основа на новиот Правилник донесен од Агенцијата за супервизија на осигурувањето почнувајќи од 2019 година, како и добиените појаснувања, Друштвото во 2019 година ја призна претходната ревалоризирана вредност на недвижностите, постројките и опремата како нова набавна вредност (т.е. таа станува нова бруто сметководствена вредност). Последователно, Друштвото ги признава недвижностите, постројките и опремата по бруто сметководствена вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба од обезвреднување.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.7 Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

д) Последователно мерење на недвижности за 31.12.2019 (продолжува)

Друштвото на крајот на секој период треба да процени дали постојат индикации за обезвреднување. Доколку постојат индикации за обезвреднување треба да изврши проценка на надоместливиот износ.

Друштвото признава загуба од обезвреднување во случај кога проценетата објективна вредност добиена од независниот проценител е пониска од соодветната сметководствена вредност. До износот до кој Друштвото има позитивна ревалоризациона резерва, што произлегува од претходниот модел на ревалоризација, обезвреднувањето се признава во останатата сеопфатна добивка. Секое последователно обезвреднување се признава во билансот на успех.

Во случаи кога проценетата вредност добиена од стана на независен проценител е поголема од сметководствената вредност, Друштвото ја обелоденува објективната вредност во Белешка 16.

За останатите материјални средства (мебелот, опремата, компјутерите и патничките возила) при последователното мерење се користи метод на набавна вредност, имено средството се евидентира по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Амортизацијата на останатите материјалните средства се пресметува по праволиниска метода. Инвестициите во тек се признаваат по трошоците за изградба, вклучувајќи трошоци за расходи за трети лица. За инвестиции во тек амортизацијата не се пресметува. На крајот на процесот, сите акумулирани трошоци се префрлаат на соодветното материјално средство и опрема и се применува соодветна стапка на амортизација.

Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамки на амортизационите групи, според годишни стапки на амортизација, се додека вредноста на средствата не е целосно амортизирана. Применетите годишни стапки на амортизација се следните:

Градежни објекти	2.5% - 40 години
Мebel и опрема	5-20% - 5-20 години
Компјутери	25% - 4 години
Патнички возила	25% - 4 години

Кога ќе се амортизира вредноста која е основа за пресметување на амортизацијата, истата престанува да се пресметува. Тоа важи и доколку средствата се користат за понатамошно вршење на дејноста.

Пресметувањето на амортизацијата престанува кога ставката на недвижност, постројка или опрема ќе се отпише, како и кога ќе се рекласифицира како средство наменето за продажба.

е) Вложувања во туѓи недвижности, постројки и опрема

Вложувањата кои се вршат во туѓи недвижности, постројки и опрема - кои се земени под закуп се признаваат како посебни ставки на нетековни средства, во случај кога таквите инвестиции друштвото ги превзема во свое име и за свои цели а се во согласност со договорот за закуп кој е склучен со сопственикот на закупеното средство. Амортизацијата на вложувањата се пресметува на систематска основа според проценетиот корисен век на употреба кој може да биде еднаков или пократок од периодот на траење на договорот за закуп.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.8 Вложувања во недвижности

Вложувања во недвижности се недвижности (земјиште или зграда или дел од зграда или и двете заедно) кои се чуваат од страна на Друштвото со цел заработување на наемнини или за зголемување на капиталот или и за двете заедно. Во оваа категорија не влегуваат недвижности кои се користат од страна на Друштвото при редовно работење.

Вложувањата во недвижности првично се мерат по набавна вредност и последователно се водат по набавна вредност намалена за амортизација. Поради промена на регулативата во Август 2019 (види белешка 26) на датумот на стекнување, вложување во недвижности се признаваат по пониска вредност од набавната и проценетата вредност, доколку истата може веродостојно да се измери и доколку е веројатно дека идните економски користи кои се поврзани со средството ќе претставуваат прилив за Друштвото. Набавната вредност на вложувањата во недвижности е сочинета од набавната цена и сите издатоци кои директно можат да и се припишат на таа недвижност. Издатоци кои директно може да и се припишат на недвижноста ги вклучуваат професионалните такси за правни услуги, даноци за пренос на недвижности и други трансакциски трошоци. Последователно по првичното признавање, вложувањата во недвижности се признаваат во нивната набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и акумулирана загуба за обезвреднување.

Амортизацијата на вложувања во недвижности се пресметува со примена на пропорционална метода и утврдените амортизациони стапки.

Векот на употреба на градежни објекти се проценува на 40 години со годишна стапка на амортизација 2.5%.

Вложувањата во недвижности создаваат парични приливи независно од другите средства коишто ги поседува Друштвото.

Вложувањата во недвижности престануваат да се признаваат при оттуѓување или кога вложувањето во недвижности перманентно ќе се повлече од употреба и нема да се очекуваат идни економски користи од негова продажба. Како критериум, за разграничување на недвижности кои се користат за вршење на дејноста и недвижности кои не се користат за вршење на дејноста, ќе се зема поделбата на нето корисна површина на недвижностите според просторот на користење и расположливиот простор за издавање. Ревидирање на процентите ќе се врши еднаш годишно.

При стекнување на вложувања во недвижности, Друштвото е обврзано да ангажира независен проценител со цел да се утврди проценетата објективна вредност на вложувањето во недвижност.

Друштвото на крајот на секој период треба да изврши процени дали постојат индикации за обезвреднување. Доколку постојат индикации за обезвреднување, треба да изврши проценка на надоместивиот износ.

Друштвото признава загуба поради обезвреднување во случај кога проценетата објективна вредност добиена од независниот проценител е пониска од соодветната сметководствена вредност. До износот до кој Друштвото има позитивна ревалоризациона резерва, што произлегува од претходниот модел на ревалоризација на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднувањето се признава во останатата сеопфатна добивка. Секое последователно обезвреднување се признава во билансот на успех.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања

Друштвото ги класификува своите финансиски вложувања во средства кои се чуваат до достасување, средства расположливи за продажба и депозити, заеми и останати пласмани.

а) Средства кои се чуваат до достасување

Друштвото ги класификува во средства кои се чуваат до доспевање:

- средства кои имаат фиксни или утврдени плаќања;
- средства кои имаат фиксен датум на доспевање;
- средства за кои Друштвото има позитивна намера и можност да ги чува до доспевање;
- средства кои при почетното признавање Друштвото не ги назначува како средства според објективна вредност преку добивка или загуба;
- средства кои Друштвото не ги назначува како средства расположливи за продажба;
- средства кои не ја исполнуваат дефиницијата за заеми и побарувања.

Средствата кои се чуваат до достасување се состојат од државни записи издадени од Министерство за финансии.

Друштвото ги признава средствата кои се чуваат до достасување во билансот на состојба на датумот на стекнување. Почетното вреднување на финансиските средства кои се чуваат до достасување се врши според нивната објективна вредност и трошоците на трансакцијата кои се директно поврзани со набавката на средството.

Последователно, вложувањата кои се чуваат до достасување се мерат според амортизирана вредност со користење на методот на ефективна камата.

Добивката или загубата од последователното мерење се признава во нето добивката или загубата само кога средствата се обезвреднети или се депризнаени.

б) Средства расположливи за продажба

Друштвото ги класификува како средства расположливи за продажба:

- не-деривативни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба;
- средства кои не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба;
- било кое финансиско средство класификувано во оваа категорија при почетното признавање.

Како средства расположливи за продажба кои Друштвото иницијално ги признава во билансот на состојба на датумот на тргување по нивната објективна вредност којашто е еднаква на објективната вредност зголемена за трансакциските трошоци кои се директно поврзани со набавката на средството се класификувани сопственички инструменти (вложувања во акции и удели). Како средства достапни за продажба, друштвото има сопственички инструменти.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

б) Средства расположливи за продажба (продолжува)

По почетното признавање Друштвото ги вреднува финансиските средства по нивната објективна вредност без намалување за трансакциските трошоци кои можат да настанат при продажба или оттуѓување.

Добивките и загубите коишто се јавуваат од промената во објективната вредност на средствата расположливи за продажба, се признаваат во капиталот во „Ревалоризациони резерви“ до нивното депризнавање или оштетување.

Во моментот на депризнавање на финансиските средства расположливи за продажба акумулираната добивка или загуба претходно признаена во капиталот како и разликата помеѓу сметководствената вредност и набавната вредност се признава во билансот на успех.

За утврдување на објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активен пазар се засноваат на тековната куповна цена освен кај сопственичките инструменти кои немаат определена пазарна цена и чијашто објективна вредност не може со сигурност да се измери се мерат според набавната вредност намалени за загуби поради обезвреднувања.

Друштвото ги вреднува вложувањата во хартии од вредност кои не котираат на активни пазари и чија доспеаност не е значајна по пат на поединечна проценка на финансиската состојба на издавачот на хартиите од вредност.

Финансиската состојба на издавачот на хартиите од вредност се определува врз основа на следните критериуми чија важност се намалува последователно:

- Солвентност на издавачот на хартиите од вредност;
- Ликвидност на издавачот на хартиите од вредност;
- Парични текови во претходниот период и очекувани идни парични текови
- Профитабилност на издавачот на хартиите од вредност;
- Општи пазарни услови и идни перспективи на издавачот на хартиите од вредност како и негова позиција на пазарот;
- Соодветност и навременост во исполнување на обврските и
- Квалитет и експертиза на раководството.

Друштвото треба да отпише финансиско средство кога и само кога:

- а) истекуваат договорните права на паричните текови од финансиското средство;
- б) се пренесува финансиското средство.

Должничките хартии од вредност класифицирани како расположливи за продажба издадени од Република Северна Македонија кој немаат котирана пазарна цена на активен пазар Друштвото ги вреднува со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Должничките хартии од вредност класифицирани како расположливи за продажба чија објективна вредност не може објективно да се утврди се евидентираат по нивната набавна вредност.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

в) Депозити, заеми и останати побарувања

Депозити, заеми и останати побарувања се прикажани во билансот на состојба во износ на неотпишана главница и камата намалени за направената исправка по основ на сомнителни и спорни побарувања. Исправката на побарувањата се проценува од страна на менаџментот кога постои очигледен доказ дека друштвото нема да биде во состојба да ги наплати сите износи согласно претходно утврдените услови.

г) Загуби поради обезвреднување

(i) Средства кои се вреднуваат според амортизирана вредност

На секој датум на билансот на состојба Друштвото проценува дали постојат објективни докази за обезвреденост на финансиските средства или група на финансиски средства кои не се мерат според објективна вредност. Финансиските средства се обезвреднети кога објективни докази покажуваат дека обезвреднувањето настанало по почетното признавање на средството и истото има влијание на идните парични текови кои можат веродостојно да се проценат.

Објективен доказ дека финансиските средства се обезвреднети може да вклучува доцнење или неисполнување на обврските на должникот, реструктурирање на побарувањето од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот или издавачот на хартиите од вредност банкротирале, исчезнување на активен пазар за хартиите од вредност или други воочливи информации за група на средства како што се: негативни промени во платежната способност на должникот или издавачот на хартиите од вредност во групата, или економски услови кои соодветствуваат со неисполнување на обврските во групата.

Загубата поради обезвреднување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични приливи дисконтирани со иницијалната ефективна каматна стапка на средствата. Загубите поради обезвреднување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметките за исправка на вредноста на заемите, исправка на вредноста на побарувањата по основ на осигурување и останати побарувања.

Доколку во наредниот период износот на загубата поради обезвреднување се намали, загубата се анулира низ билансот на успехот.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

а) Загуби поради обезвреднување (продолжува)

(ii) Средства класифицирани како расположливи за продажба

На секој датум на билансот на состојба Друштвото прави проценка дали постои објективен доказ за исправка на вредноста на финансиското средство или група на финансиски средства.

Во тој случај кај средствата расположливи за продажба кои се водат според објективната вредност преку капиталот кумулативната загуба која е измерена како разлика помеѓу почетната набавна вредност и тековната објективна вредност намалена за било која загуба поради обезвреднување на тие финансиски средства претходно признаени во капиталот (во ревалоризациона вредност) претставува исправка на вредност се отстранува од капиталот и се признава во билансот на успех. За должнички инструменти класификувани како расположливи за продажба, доколку во последователниот период, објективната вредност се зголемува, и зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се случил откако загубата поради обезвреднување била признаена во билансот на успех, загубата поради обезвреднување се ослободува преку билансот на успех.

Кај сопственичките вложувања класифицирани како расположливи за продажба, значајно или пролонгирано намалување на објективната вредност на хартијата од вредност под нејзината набавна вредност се зема во предвид при утврдување дали средствата се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување признаена во билансот на успех за сопственичките вложувања последователно не може да се ослободи/анулира преку билансот на успех.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

д) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на трето лице.

Секој дел од пренесените финансиски средства кои што Друштвото ќе го задржи се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирани, откажани или истечени.

3.10 Краткорочни побарувања

Побарувањата, побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите согласно склучениот договор односно одлуката за исплата.

Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура.

3.11 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и парични еквиваленти се високо ликвидни средства. Паричните еквиваленти се дефинираат како краткорочни, високо ликвидни вложувања кои можат брзо да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност.

Паричните средства и парични еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност која вообичаено е еднаква со нивната номинална вредност.

Паричните средства и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од:

- Пари на жиро сметки (тековни сметки) во денари и девизи кај деловните банки;
- Пари во благајна (денарска и девизна).

Паричните текови се прилив и одлив на пари и парични еквиваленти.

Друштвото известува за паричните текови за оперативни активности по директна метода.

3.12 Активни временски разграничувања

Однапред платените трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски разграничувања а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.13 Капитал и резерви

а) Капитал

Капиталот на друштво за осигурување се состои од основен и дополнителен капитал.

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето, односно промената на уписот на вредноста на капиталот.

Стеканите сопствени акции не го намалуваат бројот на издадени акции, туку влијаат на намалување на бројот на акциите во оптек.

Капиталот на Друштвото го сочинуваат:

- основната главнина која е еднаква на номиналната вредност на сите акции (запишан и уплатен капитал);
- зголемување на капиталот по основ на остварена разлика помеѓу номиналната вредност на акциите и износите по кои се продадени (премии на акции);
- зголемување на капиталот по основ на распоредена ревалоризациона резерва. (прокнижен распоред од ревалоризациона резерва од поранешни години) и
- задржана добивка / акумулирани загуби од претходни години.

Имателите на обични акции имаат право на глас на седница на Собранието на акционери (една акција дава право на еден глас) и право на исплата на дел од добивката (дивиденда).

б) Резерви

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува законски резерви. Законски резерви се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период. Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку 1/3 од остварената добивка искажана по финансиските извештаи ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години.

Друштвото за осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во висина на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка не е должно да издвојува од добивката во резервите на сигурност.

На друштвата за осигурување не се применува членот 485 од Законот за трговски друштва што се однесува на општата задолжителна резерва.

Во ревалоризационата резерва се евидентираат добивките и загубите од промените во објективната вредност за средствата расположливи за продажба и нетековни средства која резултира во зголемување или намалување на главнината (освен за загубите поради обезвреднување и добивките и загубите од курсните разлики кои се признаваат во билансот на успех).

(i) Пренос на ревалоризационата резерва во задржана добивка на 31.12.2018

Ревалоризационата резерва која е настаната по основ на ревалоризација на одредени ставки на недвижност се пренесува во акумулираната добивка за годината во која таа ставка е оттуѓена.

Пренос на ревалоризационите резерви во акумулирана добивка може да се врши и додека средството е во употреба. Во тој случај, износот на реализираната ревалоризациона резерва кој се пренесува во акумулираната добивка е разликата помеѓу износот на амортизацијата кој е пресметан на ревалоризираната вредност на средството и амортизацијата која би била пресметана доколку средството се води по моделот на набавна вредност.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.13 Капитал и резерви (продолжува)

б) Резерви (продолжува)

(ii) Пренос на ревалоризационата резерва во задржана добивка на 31.12.2019

Поради новата регулативата која стапи на сила во Август 2019 (види белешка 2б) ревалоризационата резерва не се пренесува во акумулираната добивка, Друштвото го применува методот на набавна вредност на недвижности, постројки и опрема како што е објаснето во Белешките 3.7 и 3.8. Секоја загуба поради промена на вредноста на недвижностите, постројките и опремата е повторно вклучена во ревалоризационата резерва.

в) Добивка или загуба

Добивката или загубата во тековната година се утврдува согласно законските прописи. Остварената нето добивка од тековната година се пренесува и распоредува наредната година согласно одлуката на Собранието на акционерите на Друштвото.

(i) Признавање на задржана (акумулирана) добивка / загуба

Во деловните книги посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по одлука на Органите на управување а во согласност со одредбите на Законот за трговските друштва.

Доколку настане загуба, истата се покрива на капиталот. Членовите на друштвото не се обврзани со статутот да ја покриваат загубата со внес на дополнителни вложувања.

Исплатата на дивиденда се спроведува врз основа на одлука на Собранието и според одредбите на Законот за трговските друштва.

(ii) Признавање на добивката или загубата во тековната година

Добивката или загубата во тековната година се искажува како добивка или загуба по оданочување во билансот на успех.

При презентирање на нето добивката или загубата треба да бидат вклучени сите ставки на приходи и расходи признаени во периодот. Исклучок може да бидат исправка на грешки и ефектот од промена на сметководствени политики.

Добивката односно загубата од работењето се презентираат од редовни активности и вонредни активности.

3.14 Резервирања

3.14.1 Технички резерви

Заради трајно обезбедување на извршувањето на обврските по договорите за осигурување, друштвото за осигурување формира технички резерви кои се состојат од:

- 1) резерви за преносни премии;
- 2) резерви за бонуси и попусти;
- 3) резерви за штети
- 4) други технички резерви.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.14 Резервирања (продолжува)

3.14.1 Технички резерви (продолжува)

(i) Резерви за преносни премии

Резерви за преносни премии се издвојуваат во висина на оној дел од премијата што се пренесува во идниот пресметковен период во сразмер меѓу истечениот осигурителен период и периодот на истек на договорот за осигурување. Преносната премија е пресметана врз база на про рата темпорис (pro rata temporis) за календарска година од 360 дена.

(ii) Резерви за бонуси и попусти

Резервите за бонуси и попусти се издвојуваат во висина еднаква на сумите кои осигурениците имаат право да ги примат врз основа на:

- 1) право на учество во добивката како и други права кои произлегуваат од договорите за осигурување (бонуси);
- 2) право на делумно намалување на премиите (попусти);
- 3) право на враќање на еден дел од премијата која се однесува на неискористениот период на осигурување кој се должи на прерано прекинување на осигурувањето (откажување).

(iii) Резерви за штети

Резерви за штети се издвојуваат во висина на проценетите обврски кои друштвото за осигурување е должно да ги подмири врз основа на договорите за осигурување каде што осигурениот настан се појавил до крајот на пресметковниот период, вклучувајќи ги сите трошоци кои произлегуваат од ненавременото извршување на обврските на друштвата за осигурување по комплетирали отштетени барања.

Резервите за штети покрај проценетите обврски за пријавени, а сеуште неликвидирани штети, ги вклучуваат и проценетите обврски за настанати, а непријавени штети.

Резервата за трошоци за обработка на штети опфаќа резервација за директни и индиректни трошоци за обработка на штети.

(iv) Други технички резерви

Друштвото треба да издвојува други технички резерви за неистечени ризици.

Пресметката на други технички резерви ќе се врши согласно одредбите од Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.14 Резервирања (продолжува)

3.14.2 Признавање на посебната резерва (Исправка на вредност)

Поради реално оценување на вредноста на побарувањата по премија за осигурување и камата по премија и побарувања по основ на регрес и проценка на ризикот од ненаплатливост на истите Друштвото формира посебна резерва.

Посебната резерва се формира врз основа на доспеани ненаплатени побарувања по премија и камата и репрограмирани побарувања. Под рок на доспеаност се подразбира последниот ден на кој клиентот бил должен да плати одреден износ на пари, согласно со склучениот договор за осигурување (полиса) со друштвото. Во моментот на достасување на побарувањето достасаниот дел влегува во пресметката за посебна резерва.

Репрограмираните побарувања во договор со должникот се класифицираат спрема првобитниот датум на доспевање.

Репрограмираните побарувања во договор со нов должник се класифицираат спрема датум на доспевање на новиот договор.

Побарувањата од клиенти во стечај или ликвидација задолжително се резервираат 100%.

Посебната резерва се утврдува во согласност со класификацијата на достасаните ненаплатени побарувања категоризирани во ризични пондери од:

- Категорија А - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 0 до 30 дена ;
- Категорија Б - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 31 до 60 дена
- Категорија В - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 61 до 120 дена
- Категорија Г - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 121 до 270 дена.
- Категорија Д - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 270 до 365 дена
- Категорија Ѓ - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност повеќе од 365 дена

Посебна резерва на побарувањата класифицирани од премија за осигурување, камата по премија и побарувања по основ на регрес, се формира на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%-30%
В	од 61 до 120 дена	31%-50%
Г	од 121 до 270 дена	51%-70%
Д	од 271 до 365 дена	71%-90%
Ѓ	подолго од 365 дена	100%

Утврдената посебна резерва која произлегува од достасаните ненаплатени побарувања по премија и камата се признава преку билансот на успех, а се прикажува во билансот на состојба на посебна сметка.

Сите останати достасани ненаплатени побарувања се резервираат согласно Правилникот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. Утврдениот износ на резервирања се признаваат преку билансот на успех.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.14 Резервирања (продолжува)

3.14.2 Признавање на посебната резерва (Исправка на вредност) (продолжува)

Според одлуката во поодделни групи на побарувања се утврдени повисоки проценти за исправка на вредност. Процентите се повисоки кај следните групи на побарувања: В – 35% ; Г – 55% и Д – 75% .

Отпис на побарувањата

Друштвото за осигурување согласно корпоративните политики врши траен отпис на побарувањата постари од 36 месеци за кој претходно е извршена 100% исправка на вредноста и за кој се превземени сите правни мерки за наплата на истите.

Отпишаните побарувања ќе бидат евидентирани како вонбилансни ставки во билансот на состојба и сите започнати активности поврзани со нивната наплата ќе продолжат.

3.15 Пасивни временски разграничувања

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постои соодветна придружна документација за да можат да се признаат како обврска а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се обезбеди документација за признавање на обврските, ќе биде извршено соодветно прилагодувањ за евидентираниите трошоци.

4. Сметководствени проценки

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) Технички резерви од договори за неживотно осигурување

Претпоставките користени при проценката на средствата за осигурување и обврските имаат за цел да резултираат со резерви што се доволни за да се покријат сите обврски што произлегуваат од договорите за осигурување, колку што е возможно истите да бидат разумно предвидени.

Сепак, со оглед на неизвесноста при утврдување на Пријавени но неликвидирани и Настанати но непријавени штети, веројатно е дека конечниот исход може да биде различен од првично утврдената обврска.

На датумот на билансот на состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум без оглед дали се пријавени или не вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Проценката на настанатите но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети за кои што Друштвото располага со повеќе информации.

ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Резервите за штети вклучуваат:

- проценети обврски за настанати и пријавени но сеуште не решени штети;
- проценети обврски за настанати но непријавени штети;
- проценети обврски за трошоци за обработка на штети.

4. Сметководствени проценки (продолжува)

(i) Технички резерви од договори за неживотно осигурување (продолжува)

(a) Резерва за настанати и пријавени, но сèуште не решени штети ('RBNS'- Reported but not settled)

Износот на резервацијата за настанати и пријавени но сèуште нерешени штети се утврдува според висината на очекуваната исплата за секоја штета посебно на денот на исплатата, а врз основа на прибраната документација во штетата.

Резервата на штети се врши перманентно со попис за сите штети кои по било кој основ на осигурување.

При утврдувањето на износите за резервациите на штетите се користат следниве пресметки за висина на штети од:

- проценителите на штети по видови на осигурување и
- кога се работи за нематеријална штета ликвидаторот на штета ја утврдува резервацијата на штетата врз основа на расположливата медицинска документација а доколку истата не е доволна се бара мислење од лекар или друго стручно лице чии овластувања произлегуваат од природата на работата а се во корелација со осигурителната и судската пракса.

При утврдување на износите за резервации на останатите материјални штети кои произлегуваат од нематеријални штети (ренти, изгубена заработувачка, надоместоци за социјално осигурување и слично) се користат мислењата на лекари, правници, актуари и други лица кои се стручни во доменот кој е потребен да се утврди висината на резервираната штета.

Износот на пријавените но неликвидирани, но сèуште нерешени штети кои ќе се исплатуваат во облик на рента се резервираат и капитализираат во следните износи:

- сегашна вредност и
- процена на исплатата за идните ренти

За пресметување на износите на резервациите на штети за доживотна рента, задолжително се користат таблиците за утврдување на обврските за резервирање на ренти, а можат да се користат за пресметување на резервација на рентите.

Пресметувањето на резервираниот износ за секоја доживотна рента се врши на тој начин што се утврдува годишниот износ на рента, кој се множи со соодветниот фактор од Таблицата со фактори за утврдување на резервацијата и обврската за соодветниот пол и старост старост за време додека важат условите за исплата на рента.

Штетите кои биле пријавени и резервирани на крајот на тековната година а во наредната година не се ликвидирани или потполно ликвидирани остануваат во резервација за неисплатениот дел на начин утврден во претходниот став.

Начинот на утврдување на износот на резервациите за штети се врши по следните основи:

1. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на деловната година;
2. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на пресметковниот период пократок од една година.

4. Сметководствени проценки (продолжува)

(i) Технички резерви од договори за неживотно осигурување (продолжува)

(б) Резервација за настанати, но непријавени штети ('IBNR'- Incurred but not reported)

Резервација за настанати, но непријавени штети се пресметува врз основа на статистички податоци за број и износ на настанати и пријавени односно ликвидирани штети, технологијата на обработка и исплата на штети, и останатите расположливи податоци.

Во зависност од карактеристиките на класата на осигурување и осигурителното портфолио, резервите за настанати, но непријавени штети ќе се пресметуваат со користење на еден или комбинација на следните актуарските методи:

- Триангулација на штети (Основен Chain Ladder);
- Триангулација на штети прилагодена за инфлација (Chain Ladder прилагоден за инфлација);
- Метод на просечен износ на штета - резервите по овој метод се пресметуваат како производ од проектираниот просечен износ на штета и проектираниот очекуван број на штети;
- Метод на очекуван коефициент на штета - очекуваниот коефициент на штета се утврдува од страна на Агенцијата;
- Bornhuetter - Ferguson-ова метода; и
- Други актуарски методи

Друштвото при пресметката на резервите за настанати но непријавени штети, првенствено го применува методот на триангулација на штети (основен или прилагоден на инфлација), освен во случаи кога нема доволно потребни историски податоци.

Под потребни историски податоци се сметаат податоци за број и износ на настанати и пријавени, односно исплатени штети на годишна основа, најмалку за претходните пет години.

Исклучок може да се примени за ризик со пократко траење, а потребните историски податоци може да вклучуваат податоци за бројот и износот на направените и пријавени. соодветно ликвидирани побарувања на годишна основа. барем за три претходни години

(в) Резервација за трошоци за обработка на штети

Резервацијата за трошоци за обработка на штети опфаќа резервација за директни и индиректни трошоци за обработка на штети.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се интегрален дел од резервите за настанати и пријавени штети, односно за настанати, но непријавени штети.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети се формираат заради покрите на трошоци за обработка на штети во случај на престанок на работењето на друштвото.

Минимален коефициент за нејзино пресметување е 1.5% од збирот на резервите за настанати и пријавени штети, резервите за настанати, но не пријавени штети и резервите за директни трошоци.

г) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Сметководствени проценки (продолжува)

(i) Технички резерви од договори за неживотно осигурување (продолжува)

г) Анализа на сензитивност (продолжува)

Компанијата го проценува влијанието врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност на крајот на годината, врз основа на промените во клучните варијабли што влијаат врз нив. Компанијата исто така го разгледува и сценариото со многу неповолни сценарија и го претставува нивното влијание.

Во линија за тековната капитална позиција, тековниот резултат за добивката за периодот, капиталот, коефициентот на покриеност и коефициентот на солвентност со сопствен капитал на 31 декември 2019 година и 31 декември 2018 година се прикажани во табелите.

31 Декември 2019	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Геооовна позиција на капитал	84.843	1.556.024	114.643	1357%	-
Принос од вложувања (+1000 п.п.	91.478	1.562.659	114.643	1363%	6%
Принос од вложувања (-1000 п.п.)	78.209	1.549.389	114.643	1351%	-6%
10% зголемување на останати расходи-неживот	84.446	1.555.627	114.643	1357%	0%
10% намалување на останати расходи-неживот	85.241	1.556.422	114.643	1358%	0%
10% зголемување на настанати штети неживот	64.885	1.536.065	114.643	1340%	-17%
10% намалување на настанати штети неживот	104.802	1.575.983	114.643	1375%	17%

Друштвото исто така го разгледа неповолното сценарио на 31 декември 2019 година и го претстави неговото влијание во табелата подолу:

31 Декември 2019	Добивка / (загуба) за периодот	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициентот на покриеност
20% намалување на нето премијата за осигурување	(36.730)	1.434.451	114.643	1251%	(106%)
40% зголемување на настанати штети неживот	10.001	1.481.182	114.643	1292%	(65%)

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Сметководствени проценки (продолжува)

(i) Технички резерви од договори за неживотно осигурување (продолжува)

г) Анализа на сензитивност (продолжува)

31 Декември 2018	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентно ст	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	86.489	1.574.264	105.331	1495%	-
Принос од вложувања (+1000 п.п.)	95.210	1.582.985	105.331	1503%	8%
Принос од вложувања (-1000 п.п.)	77.768	1.565.543	105.331	1486%	-8%
10% зголемување на останати расходи-неживот	85.854	1.573.629	105.331	1494%	-1%
10% намалување на останати расходи-неживот	87.124	1.574.899	105.331	1495%	1%
10% зголемување на настанати штети неживот	64.824	1.552.599	105.331	1474%	-21%
10% намалување на настанати штети неживот	108.154	1.595.929	105.331	1515%	21%

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици

Активностите на Друштвото подлежат на повеќе видови ризици. Друштвото склучува договори кои носат ризик од осигурување или финансиски ризик или двата ризика. Пристапот на Друштвото во поглед на управувањето со ризикот е фокусиран на непредвидливоста на финансискиот пазар и тежнее да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот е во согласност со политиките одобрени од Управниот одбор.

5.1 Управување со ризик од осигурување

Ризикот кој произлегува од еден договор за осигурување претставува можност за настанување на осигурениот настан, како и неизвесноста на износот на надомест на штета. По самата природа на договорите за осигурување, овој ризик е случаен и според тоа тешко предвидлив.

За портфолио на договори за осигурување, каде се применува теорија на веројатност, се со цел да се одреди соодветно ниво на резерва, основниот ризик со кој се соочува Друштвото е да реалната штета и надоместот за истата ја надмине набавната вредност на обврската по осигурување. Ова може да настане бидејќи фреквентноста и озбиленоста на штетата и надоместот за истата се поголеми од проценката за истите. Осигурителните настани се различни и реалниот број и износ на штети и надомест за истите варираат од година во година, од нивото воспоставено со употреба на статистички техники. Искуството покажува дека колку е поголемо портфолиото на слични договори за осигурување, толку е помала релативната варијабилност за очекуваниот исход. Во продолжение, колку е по диверзифицирано портфолиото толку е помалку веројатно да биде негативно погодено од промените во опаѓањето на истото. Друштвото има развиено стратегија за запишување на премии по диверзифицирани видови на осигурителни ризици, со цел да се намали варијабилноста на очекуваниот настан. Фактори кои влијаат на зголемување на ризикот од осигурување вклучуваат недостаток на диверзификација на ризикот во поглед на видови на осигурителни ризични настани, како и географска и секторска концентрација.

Цел на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Со оваа контрола се обезбедува ефикасно менаџирање на приемот во осигурување и обезбедување на адекватно ниво на премија. Преку формализирани процедури со кои се запознаени сите вработени се обезбедува преземање во осигурување на клиенти со кои ќе се обезбеди одржување на профитабилноста на бизнисот. Во исто време потребно е во работењето да се обезбеди квалитетна услуга за продажбата.

Контролата на овој ризик се овозможува преку постоење на соодветни процедури и упатства за управување со ризик на осигурување. Исто така, постојат соодветни нивоа на овластувања за сите вработени во Секторот за прием во осигурување и агентите. Тековно се следи профитабилноста на секој производ одделно со детектирање на сегментите кои можат да влијаат на влошување на резултатот. Преку интегрираниот систем на евиденција и обработка на податоци се овозможува следење на резултатите за секој клиент одделно.

Тоа овозможува селекција на квалитетни клиенти и формирање на портфолија по одделните видови производи кои ќе дадат задоволителни резултати согласно политиките на компанијата. Во рамките на тековните активности се врши анализа и промена на постоечките услови и тарифи за осигурување.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.1 Управување со ризик од осигурување (продолжува)

Стратегија за реосигурување

Со цел да ја контролира својата изложеност кон загуби од настанати штети, како и да ги заштити изворите на капитал, Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи, со претходно посебно одобрување.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за обезвреднување како резултат не настанато признаено средство.

Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување.

Друштвото склучува договори за реосигурување со матичното претпријатие и со неповрзани реосигурители за да ја контролира изложеноста од загуби како резултат од настанување на еден штетен настан.

5.1.1 Концентрација на ризик од осигурување

Ризикот од концентрација на осигурување може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали кои се поврзани, кои доколку настанат штетни настани може да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Според тоа друштвото води посебна грижа во управување на ризикот од концентрација со тоа што прави диверзификација на портфолиото во поглед на концентрација на типови и видови на осигурителни штетни настани, географска и секторска концентрација.

Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

(а) Географска и секторска концентрација

Најголемиот дел на ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Северна Македонија, меѓутоа постои диверзифицираност во поглед на градовите низ Северна Македонија и типовите на осигурителни настани. Друштвото внимателно ги следи ризиците кои произлегуваат од географската концентрираност и навремено реагира со соодветна стратегија на склучување или не склучување на договори за осигурување онаму каде што е помал ризикот, односно поголем, респективно.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(б) Концентрација од многу сериозни ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото води посебна стратегија за осигурување и реосигурување од овие ризици, според која за склучување на договор за осигурување и реосигурување, меѓу другите процедури потребно е посебно одобрување од раководството. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување како и трошоците и користите од истата.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа: ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

5.2.1 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на Друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот.

Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Осигурување Македонија управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот. Осигурување Македонија со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.1 Кредитен ризик (продолжува)

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

5.2.1 Кредитен ризик

	2019	2018
Финансиски средства		
-Должнички хартии од вредност чувани до достасување	-	6.595
-Должнички хартии од вредност расположливи за продажба	335.913	166.629
-Сопственички инструменти расположливи за продажба	61.838	48.742
-Орочени депозити	727.901	827.526
Средства од реосигурување	152.259	150.389
Побарување по основ на осигурување	254.963	252.853
Останати побарувања	25.796	33.637
Парични средства и паричен еквиваленти	83.951	99.413
Вкупно	1.642.621	1.585.784

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2019 и 2018 година без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За ставките во билансот на состојба изложеноста е изразена на нето набавна вредност како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата 15.52% (2018: 15.95%) од максималната кредитна изложеност се однесуваат на побарувања по основ на осигурување од неживотно осигурување 44.31% (2018: 52.18%) се однесуваат на орочени депозити.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, должнички хартии од вредност расположливи за продажба - државни оврзници издадени од Република Северна Македонија и должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи издадени од Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во износ од 414.279 илјади МКД во големи банки а 316.622 илјади МКД во средни банки. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ. Средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од A+ според Standard and Poor's Кредитен рејтинг агенцијата.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.1 Кредитен ризик (продолжува)

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии поврат на штети и депозити во банки. Структурата на доспеаноста на Побарувања по основ на премии и регреси презентирана подолу:

	Доспеани до 30 дена			Доспеани од 31 до 60 дена			Доспеани од 61 до 120 дена			Доспеани од 121 до 270 дена			Доспеани од 271 до 365 дена			Доспеани над 365 дена			Вкупно доспеани побарувања			Оценка на побар.	Вкупно
	Вкупно побар.	Износ на исплатена вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.	Вкупно побар.	Износ на исплатена вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.	Вкупно побар.	Износ на исплатена вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.	Вкупно побар.	Износ на исплатена вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.	Вкупно побар.	Износ на исплатена вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.	Вкупно побар.	Износ на исплатена вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.					
Напомена: побар.	Вкупно побар.	Износ на исплатена вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.	Вкупно побар.	Износ на исплатена вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.	Вкупно побар.	Износ на исплатена вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.	Вкупно побар.	Износ на исплатена вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.	Вкупно побар.	Износ на исплатена вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.	Вкупно побар.	Износ на исплатена вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.	Вкупно побар.	Износ на исплатена вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.	Оценка на побар.	Вкупно
148,343	21,351	-	21,351	10,084	1,908	11,073	30,055	10,519	19,535	64,775	33,535	23,163	17,592	13,853	4,429	68,005	60,005	-	230,450	124,921	81,631	16,340	239,874
99,338	4,209	-	4,209	1,824	192	1,641	2,220	778	1,445	3,491	1,820	1,571	1,330	1,004	335	15,022	15,022	-	28,308	16,501	3,201	714	31,540
196	166	-	166	163	16	147	325	174	211	188	104	85	33	25	8	108	106	-	1,005	366	638	-	834
3,267	1,733	-	1,733	360	36	682	2,109	1,114	1,371	4,505	2,419	2,027	1,712	1,284	428	3,119	3,119	-	15,619	9,377	3,962	1,473	9,863
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	168	-	160	101	10	31	183	10	129	319	172	141	80	44	20	2,653	2,653	-	3,485	1,391	528	30	838
14,863	1,272	-	1,272	1,668	167	1,502	2,481	872	1,619	6,132	3,373	2,700	1,638	1,244	435	4,407	4,407	-	19,100	10,812	1,587	9,250	22,251
34,057	2,118	-	2,118	3,398	340	3,058	4,194	1,447	2,687	14,043	7,727	6,322	2,077	2,001	669	10,836	10,836	-	17,871	22,418	14,834	9,297	50,381
10,188	11,401	-	11,401	10,454	1,045	3,409	19,245	6,385	11,859	91,859	12,522	14,236	9,319	7,493	2,480	25,572	25,572	-	107,447	37,364	43,884	7,372	29,872
-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	8	6	-	-	-	8	8	-	23	16	6	-	6
8,197	613	-	613	323	30	354	233	91	91	418	221	182	206	154	31	2,070	2,070	-	4,588	3,115	1,752	43	3,549
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	2	1	3	3	-	5	1	2	-	2
5,623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,553	1,934	1,719	-	-	-	-	-	-	3,553	1,934	1,719	149	7,023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	217	-	217	89	10	88	33	35	80	262	144	118	65	49	16	830	830	-	1,725	1,225	300	26	377
-	-	-	-	-	-	-	6	3	3	35	19	16	610	607	202	17,594	17,594	-	28,426	26,209	220	-	223
148,343	21,351	-	21,351	10,084	1,908	11,073	30,055	10,519	19,535	64,775	33,535	23,163	17,592	13,853	4,429	68,005	60,005	-	230,450	124,921	81,631	16,340	239,874

Износната вредност на побар.	Доспеани до 30 дена			Доспеани од 31 до 60 дена			Доспеани од 61 до 120 дена			Доспеани од 121 до 270 дена			Доспеани од 271 до 365 дена			Доспеани над 365 дена			Вкупно доспеани побарувања			Оценка на побар.	Вкупно
	Вкупно побар.	Износ на исплатена вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.	Вкупно побар.	Износ на исплатена вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.	Вкупно побар.	Износ на исплатена вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.	Вкупно побар.	Износ на исплатена вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.	Вкупно побар.	Износ на исплатена вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.	Вкупно побар.	Износ на исплатена вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.					
141,112	21,719	-	21,719	10,132	1,813	16,319	29,279	8,898	18,381	63,058	37,962	31,078	25,057	19,243	6,416	78,685	78,685	-	239,829	148,628	93,918	17,037	226,822
26,122	4,128	-	4,128	2,389	239	2,150	2,339	818	1,519	3,007	2,094	1,713	1,493	1,116	372	13,217	13,217	-	27,368	17,444	9,882	2,313	36,895
80	30	-	30	8	1	7	9	3	6	26	14	11	25	18	6	33	33	-	128	68	60	-	128
4,866	1,329	-	1,329	1,481	148	1,332	2,389	908	1,501	4,146	2,280	1,888	1,911	1,433	478	6,285	6,285	-	17,439	10,834	6,386	1,877	11,371
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	271	-	271	582	58	523	387	136	262	682	376	307	270	202	67	1,524	1,524	-	3,716	2,286	1,428	-	1,779
15,062	1,317	-	1,317	1,293	120	1,083	1,726	604	1,122	6,378	4,888	3,770	1,307	961	327	10,194	10,194	-	24,893	16,546	7,589	1,112	22,671
42,134	1,336	-	1,336	1,980	198	1,782	2,418	847	1,572	15,498	8,322	6,879	1,932	1,448	483	15,022	15,022	-	38,785	26,837	12,748	1,144	55,882
36,748	12,305	-	12,305	10,328	1,033	9,294	19,761	6,808	12,895	31,717	17,445	14,273	17,361	12,483	4,468	26,389	26,389	-	117,458	84,896	52,864	8,378	89,382
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,394	88	-	88	63	7	62	224	78	166	348	152	127	683	502	167	3,126	3,126	-	4,585	2,885	788	116	8,293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	3	3	-	6	5	1	-	1
7,107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,220	2,321	1,888	74	56	19	-	-	-	4,294	2,377	1,917	-	8,624
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	344	-	344	96	10	87	107	37	89	228	124	101	29	22	7	911	911	-	1,712	1,193	688	1,188	688
-	392	-	392	118	12	1,006	540	199	381	1,134	624	511	250	187	62	28,271	28,271	-	31,786	23,383	2,323	546	2,323
141,112	22,112	-	22,112	19,298	1,925	17,373	29,819	10,097	19,732	70,182	39,886	31,896	25,906	19,459	6,477	104,998	104,998	-	271,235	178,983	96,232	17,883	297,344

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.1 Кредитен ризик (продолжува)

Побарување по основ на поврат на штети - реосигурувачи

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во 2019 Друштвото има побарување по основ на штети од VIG Holding / VIG, VIG Re zajistovna a.s. и WSTV WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.

5.2.2 Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик од промена на пазарните цени, како што се промена на каматните стапки, цена на капиталот, промена на девизните курсеви кој ќе влијае врз приходите на Друштвото или врз вредноста на финансиските инструменти. Целта на управувањето со пазарниот ризик е да се контролира кредитната изложеност во прифатливи рамки, за оптимизирање на повратот од ризик.

5.2.2.1 Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на финансиски вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни обврзници и депозити).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

Завднички обврски

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во шпјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.1 Каматен ризик (продолжува)

31 декември 2019

	Вкупно	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	не каматносни
Средства							
Финансиски вложувања	-	-	-	-	-	-	-
-кои се чуваат до достасување	397.751	-	-	12	1.537	334.364	61.838
-расположиви за продажба	727.901	50.000	37.000	84.000	556.901	-	-
Орочени депозити	152.259	-	-	-	-	-	152.259
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	254.963	-	-	-	-	-	254.963
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	25.794	-	-	-	-	-	25.794
Останати побарувања	83.951	83.951	-	-	-	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	(681.146)	-	-	-	-	-	(681.146)
Обврски	(38.870)	-	-	-	-	-	(38.870)
Бруто технички резерви	(50.547)	-	-	-	-	-	(50.547)
Обврски по основ на реосигурување	872.056	133.951	37.000	84.012	558.438	334.364	(275.709)
Обврски спрема осигуреници							
Останати обврски							
Неусогласеност на средствата и обврските							

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.1 Каматен ризик (продолжува)

31 декември 2018	Вкупно	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	не каматносни
Средства							
Финансиски вложувања	6.595	-	-	6.595	-	-	-
-кои се чуваат до достасување	215.371	-	-	25.928	73	140.627	48.743
-расположиви за продажба	827.526	100.000	34.000	223.000	470.526	-	-
Орочени депозити	150.389	-	-	-	-	-	150.389
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	252.853	-	-	-	-	-	252.853
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	33.637	-	-	-	-	-	33.637
Останати побарувања	99.413	99.413	-	-	-	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	(680.137)	-	-	-	-	-	(680.137)
Обврски	(36.206)	-	-	-	-	-	(36.206)
Бруто технички резерви	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	-	-	-	-
Обврски спрема осигуреници	(40.704)	-	-	-	-	-	(40.704)
Останати обврски	828.737	199.413	34.000	255.523	470.599	140.627	(271.425)

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.1 Каматен ризик (продолжува)

Сензитивна анализа на промени на каматните стапки

На 31 декември 2019 Друштвото има каматоносни депозити во износ од МКД 727.901 илјади (2018: МКД 827.526 илјади) МКД 0 илјади државни записи (2018: МКД 6.595 илјади) и државни обврзници МКД 335.913 илјади (2018: МКД 166.628 илјади). Останатите позиции од билансот на состојба се некаматоносни.

Анализата на сензитивноста на каматните стапки е дефинирана врз основа на изложеноста на каматниот ризик на датумот на известување. На датумот на известување доколку каматните стапки на депозитите се се поголеми/помали за 0.5% а останатите променливи останат непроменети добивката на Друштвото заклучно со 31 декември 2019 ќе се зголеми/намали за МКД 1.333 илјади (2018: добивката ќе се зголеми/намали за МКД 813 илјади).

5.2.2.2 Девизен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви Друштвото го дисперзира ризикот со средства и обврски во евра и американски долари. Најголем дел од средствата и обврските се во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција за 2019 од страна на НБРСМ е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен. Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските по валути.

31 Декември 2019	МКД	ЕУР	Останато	Вкупно
Финансиски вложувања кое се:				
-чуваат до доспевање	-	-	-	-
-расположливи за продажба	197.070	200.681	-	397.751
Орочени депозити	727.901	-	-	727.901
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	152.259	-	-	152.259
Побарување по основ на осигурување	254.963	-	-	254.963
Останати побарувања	21.285	4.405	106	25.796
Парични средства и парични еквиваленти	77.467	4.453	2.031	83.951
Вкупно средства	1.430.945	209.539	2.137	1.642.621
	681.146	-	-	681.146
Бруто технички резерви	1.766	32.295	4.809	38.870
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	-
Обврски спрема осигуреници	43.920	6.627	-	50.547
Останати обврски	726.832	38.922	4.809	770.563
Вкупно обврски	704.113	170.617	(2.672)	872.058

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.2 Девизен ризик (продолжува)

31 Декември 2018	МКД	ЕУР	Останато	Вкупно
Финансиски вложувања кое се:				
-чуваат до доспевање	6.595	-	-	6.595
-расположливи за продажба	48.743	166.628	-	215.371
Орочени депозити	827.526	-	-	827.526
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	150.389	-	-	150.389
Побарување по основ на осигурување	252.853	-	-	252.853
Останати побарувања	25.136	8.397	104	33.637
Парични средства и парични еквиваленти	94.932	2.215	2.266	99.413
Вкупно средства	1.406.174	177.240	2.370	1.585.784
Бруто технички резерви	680.137	-	-	680.137
Обврски по основ на реосигурување	1.764	31.331	3.110	36.206
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	-
Останати обврски	39.893	811	-	40.704
Вкупно обврски	721.794	32.142	3.110	757.047
	684.380	145.098	(741)	828.737

Ризик од промени во девизните курсеви

Функционална валута за Друштвото е македонскиот денар. Друштвото има побарувања и обврски во странски валути претежно во ЕУР и УСД. Друштвото прави меѓународни трансакции поврзани со реосигурување и со матичната компанија. Поради тоа Друштвото е изложено на ризик поврзан со флукуациите на девизните курсеви.

Сензитивната анализа на промената на девизните курсеви е спроведена при промени на курсевите на одделни валути врз основа на статистичките податоци кои покажуваат стабилност на курсот на еврото наспроти денарот.

На 31 декември 2019 доколку дојде до 0.5% зголемување/намалување на курсот на ЕУР и УСД во однос на МКД добивката пред оданочување за дванаесет месечен период ќе се намали/зголеми за МКД 840 илјади (2018: МКД 722 илјади).

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.3 Ризик на цената на капиталот

Ризик на цената на капиталот е можност дека цената на капиталот ќе флукутира под влијание на фер вредноста на капиталните вложувања и другите инструменти чија вредност произлегува од одредено капитално вложување или индекс на капитална цена. Примарната изложеност на капиталната цена произлегува од капиталните вложувања кои се достапни за тргување. Друштвото има капитални вложувања кои се достапни за тргување и кои подлежат на ризик на цената на капиталот. Друштвото го управува ризикот на цената на капиталот преку одржување на диверзифицирано портфолио на капитални вложувања.

5.2.4 Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основа на која капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на набавна вредност, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ. Компанијата редовно ја следи ликвидноста до една година. Бруто-техничките резерви се прикажани врз основа на очекуваните рочности. Ликвидноста може да се подобри и со инвестициите кои се со договорна рочност над една година, но за целите на ликвидноста може да се користат и за пократок период засновани врз целите на управувањето на ликвидноста.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основа на која капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на набавна вредност, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ. Компанијата редовно ја следи ликвидноста до една година. Бруто-техничките резерви се прикажани врз основа на очекуваните рочности. Ликвидноста може да се подобри и со инвестициите кои се со договорна рочност над една година, но за целите на ликвидноста може да се користат и за пократок период засновани врз целите на управувањето на ликвидноста. Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорна достасаност е како што следи:

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.4 Ризик на ликвидност (продолжува)

Анализа според ликвидноста - Неживотно осигурување

31 декември 2019	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Средства						
Финансиски вложувања						
-кои се чуваат до достасување	-	-	-	-	-	-
-расположиви за продажба	-	-	12	1.537	396.202	397.751
Орочени депозити	50.000	37.000	84.000	556.901	-	727.901
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	3.907	8.560	69.956	61.988	7.848	152.259
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	171.818	37.884	45.261	-	-	254.963
Останати побарувања	1.468	18.266	2.176	215	3.671	25.796
Парични средства и парични еквиваленти	83.951	-	-	-	-	83.951
	311.144	101.710	201.405	620.641	407.721	1.642.621
Обврски						
Бруто технички резерви	24.954	49.472	439.811	142.766	24.143	681.146
Обврски по основ на реосигурување	-	33.446	4.809	615	-	38.870
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	26.844	-	4.845	18.858	-	50.547
	51.798	82.918	449.465	162.239	24.143	770.563
Нето ликвидност	259.346	18.792	(248.060)	458.402	383.578	872.058

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5 Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.4 Ризик на ликвидност (продолжува)

Анализа според ликвидноста - Неживотно осигурување (продолжува)

31 декември 2018	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Средства						
Финансиски вложувања						
-кои се чуваат до						
достасување	-	-	6.595	-	-	6.595
-расположиви за						
продажба	-	-	25.928	73	189.370	215.371
Орочени депозити	100.000	34.000	223.000	470.526	-	827.526
Средства за						
реосигурување во бруто						
техничките резерви	2.347	25.723	64.799	57.520	-	150.389
Побарувања од работи						
на осигурување и						
реосигурување	178.503	34.700	39.650	-	-	252.853
Останати побарувања	2.412	25.385	3.899	103	1.838	33.637
Парични средства и						
парични еквиваленти	99.413	-	-	-	-	99.413
	382.675	119.808	363.871	528.222	191.208	1.585.784
Обврски						
Бруто технички резерви	21.321	61.886	445.473	118.706	32.751	680.137
Обврски по основ на						
реосигурување	-	32.481	3.110	615	-	36.206
Обврски спрема						
осигуреници	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	14.634	-	3.492	22.578	-	40.704
	35.955	94.367	452.075	141.899	32.751	757.047
Нето ликвидност	346.720	25.441	(88.204)	386.323	158.457	828.737

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.5 Објективна вредност

Објективната вредност претставува износ за кој едно средство може да се замени или обврска да се подмири по пазарни услови. Во услови кога не постојат достапни пазарни цени кои би послужиле за вреднување на средствата и обврските на Друштвото, објективната вредност се базира на проценката од страна на менаџментот на Друштвото.

Објективната вредност на долгорочните финансиски вложувања се темели на пазарната вредност со исклучок на дел од хартиите од вредност кои не котираат на пазарот на хартии од вредност, во кој случај таа се утврдува врз основа на техники на вреднување кои вклучуваат анализа на расположливи финансиски извештаи. Должничките хартии од вредност класифицирани како расположливи за продажба издадени од Република Северна Македонија кој немаат котирана пазарна цена на активен пазар Друштвото ги вреднува со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Побарувањата по основ на премии и аванси се изразени во сегашна вредност коригирани за исправка на вредноста. Проценетата реална вредност на побарувањата по основ на премии, дадени кредити и аванси ја претставува наплатливата вредност која што е утврдена со анализа и оценка на сервисирањето на долговите како и тековната финансиска состојба и статус на должниците.

Објективната вредност по основ на премии, дадени кредити и аванси, како и вложувањата во акции и други хартии од вредност е приближна со нивната набавна вредност намалена за направената исправка на вредност.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.5 Објективна вредност (продолжува)

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

	Земји и побарувања	Чувани-до- достасаност	Расположиви за продажба	Останата амортизирана набавна вредност	Вкупна сметковод- ствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2019						
Финансиски вложувања						
- Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	-	-	-	-	-	-
- Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	397.751	-	397.751	397.751
- Орочени депозити	-	-	-	727.901	727.901	727.901
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	152.259	-	-	-	152.259	152.259
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	254.962	-	-	-	254.962	254.962
Останати побарувања	25.794	-	-	-	25.794	25.794
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	83.951	83.951	83.951
	433.015	-	397.751	811.852	1.642.618	1.642.618
Бруто технички резерви	-	-	-	681.146	681.146	681.146
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	38.871	38.871	38.871
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	50.547	50.547	50.547
	-	-	-	770.564	770.564	770.564
31 декември 2018						
Финансиски средства	-	-	-	-	-	-
- Должнички хартии од вредност чувани-до- достасаност	-	6.595	-	-	6.595	6.595
- Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	215.371	-	215.371	215.371
- Орочени депозити	-	-	-	827.526	827.526	827.526
Средства од реосигурување	150.389	-	-	-	150.389	150.389
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	252.853	-	-	-	252.853	252.853
Останати побарувања	33.637	-	-	-	33.637	33.637
Парични средства и паричен еквивалент	-	-	-	99.413	99.413	99.413
	436.879	6.595	215.371	926.939	1.585.784	1.585.784
Бруто технички резерви	-	-	-	680.137	680.137	680.137
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	36.206	36.206	36.206
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	40.704	40.704	40.704
	-	-	-	757.047	757.047	757.047

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.6 Управување со капиталот

Друштвото за осигурување е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи.

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност.

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулатива на Министерството за финансии;
- Да се заштити способноста на Друштвото да обезбеди дивиденда за акционерите;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Друштвото е во согласност со законската регулатива ако, капиталот е адекватен на маргината на солвентност.

Маргината на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од Раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива и истата се известува на квартална основа.

Сопствените средства на Друштвото се составени од основниот капитал кој вклучува: обични акции и приоритетни акции, резерви на сигурност, ревалоризациони резерви и задржана добивка или акумулирана загуба.

Согласно законската регулатива, акционерскиот капитал на друштвото, треба најмалку да биде во висина на гарантниот фонд.

Согласно пресметките за маргина на солвентност заклучно со 31 декември 2019 минимален капитал кој треба да го поседува Осигурување Македонија е следниот:

Маргина на солвентност	2019	2018
Маргина на солвентност	114.643	105.331
Износ на гарантен капитал	276.705	276.728

Маргината на солвентност на друштвото за осигурување се пресметува со примена на методот - стапка на премија или методот - стапка на штети, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат.

- Според методот на стапка на премија се зема вкупниот износ на бруто полисирани премии за осигурување и реосигурување во последната деловна година, се намалува за износот на сторнираните односно отпишаните износи на премија во таа деловна година, истиот се множи со дадени коефициенти
- Според методот на стапка на штети вкупниот износ на бруто исплатени штети за осигурување и реосигурување во последните три деловни години, зголемен за бруто резервите за штети по основ на осигурување и реосигурување на крајот на последната деловна година од периодот и намален за бруто резервите за штети по основ на осигурување и реосигурување на почетокот на тој период., се дели со три и се множисо дадени коефициенти.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.6 Управување со капиталот (продолжува)

5.2.6 А Потребно ниво на маргина на солвентност

**Неживотно осигурување
освен здравствено
осигурување во '000 МКД**

	2019	2018
1	927.979	910.677
2	110.674	110.691
3	50.100	47.316
4	-	-
5	-	-
6	160.774	158.007
7	283.583	341.842
8	202.214	227.879
9	0.71	0.67

Бруто полисирана премија
 Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18
 Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16
 Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300
 Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300
 Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])
 Бруто исплатени штети
 Нето исплатени штети
 Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)

Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]=[6]*[9])

10 **114.643 105.331**

Референтен период (во години)
 Бруто исплатени штети во референтниот период
 Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период
 Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период
 Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11]
 Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26
 Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23
 Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300
 Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300
 Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])

11 3 3
 12 927.808 971.538
 13 310.131 330.823
 14 345.978 277.146
 15 297.320 341.739
 16 77.303 88.852
 17 - -
 18 - -
 19 - -
 20 77.303 88.852

Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]=[20]*[9])

21 **55.123 59.231**

Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21]))

22 **114.643 105.331**

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото, односно лимити до кои може да се вложуваат средствата кои служат за покривање на техничките резерви.

Друштвото управува со својата финансиска позиција така што балансира со квалитетот, ликвидноста и повратот на вложувањата земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Во табелата се презентирани техничките резерви на Друштвото и вкупните расположливи финансиски средства кои служат за покривање на техничките резерви и капиталот:

	2019	2018
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки		
Хартии од вредност издадени до РСМ или НБРСМ	83.951	99.413
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РСМ	-	6.595
Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРСМ	397.751	215.371
	727.901	827.526
Обврски (Технички резерви)	1.209.603	1.148.905
Бруто резерви по договори за осигурување	681.146	680.137
Дел за реосигурителот	(152.259)	(150.389)
Вкупно нето технички резерви	528.887	529.748

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските (продолжува)

Според измените во Правилникот за видовите и описот на ставките кој се земаат при пресметка на капиталот на Друштвата за осигурување и реосигурување во 2019, Друштвото направи промена во пресметката на вкупниот капитал.

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи:

		2019	2018
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	1.393.240	1.486.244
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	888.308	888.308
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	431.268	567.597
Пренесена нераспределена добивка	I4	118.745	31.870
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	8.045	1.531
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-	-
Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположиви за продажба	I9	34.867	-
Нереализирана загуба од вреднување на финансиски средства расположиви за продажба	I10	2.169	-
Нето негативни ревалоризациски резерви и остаати разлики од вреднување кои што произлегуваат од вложувања во придружени друштва или заеднички вложувања коишто се вреднуваат со користење на методот на главнина	I11	-	-
Останати одбивни ставки поради непочитување на ограничувањата при вложување на средствата од капиталот, предвидени во членот 73-а од ЗСО	I12	-	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	55.917	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-	-
Нереализирана добивка од ревалоризација на сопственички инструменти кои што се расположиви за продажба и мерени по објективна вредност		53.568	-
Нереализирана добивка ревалоризација на должнички инструменти расположиви за продажба, мерени по објективна вредност		2.349	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	1.449.157	1.486.244
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-	-
КАПИТАЛ I + II - IV	V	1.449.157	1.486.244
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	114.643	105.331
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	-	-
Капитал	VI3	1.449.157	1.486.244
Гарантен фонд*	VI4	276.687	276.722
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	1.172.470	1.209.522
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	1.334.514	1.380.913
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	-	-

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските (продолжува)

Вложување на средствата кои ги покриваат техничките резерви

Согласно Правилникот за видовите и карактеристиките на средствата кои служат за покривање на техничките и математичката резерва како и деталното пласирање и ограничување на тие вложувања Друштвото средствата со кои располага на 31.12.2019 година ги има пласирано како што следи:

Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви 2019	Дозволен %	Остварен износ	Остварен %
Видови дозволени вложувања			
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	3%	10.041	1,9
Депозити во банки ко имаат дозвола издадена од НБРСМ	60%	155.000	29,3
Хартии од вредност издадени од НБРСМ	80%	-	0,0
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РСМ	80%	335.913	63,5
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РСМ	25%	27.933	5,3
Вкупно дозволени вложувања на средства		528.887	
Вкупно нето технички резерви		528.887	
Резерви за преносни премии		303.722	
Резерви за бонуси и попусти		35.920	
Резерви за штети		189.245	
Други технички резерви		-	
Еквилизациона резерва		-	
Разлика (Вкупно дозволени вложувања на средства - Вкупно нето технички резерви)		-	

Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви 2018	Дозволен %	Остварен износ	Остварен %
Видови дозволени вложувања			
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	3%	14.986	2.8
Депозити во банки ко имаат дозвола издадена од НБРСМ	60%	315.526	59.6
Хартии од вредност издадени од НБРСМ	80%	-	-
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РСМ	80%	173.225	32.7
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РСМ	25%	26.012	4.9
Вкупно дозволени вложувања на средства		529.748	
Вкупно нето технички резерви		529.748	
Резерви за преносни премии		306.840	
Резерви за бонуси и попусти		19.605	
Резерви за штети		203.304	
Други технички резерви		-	
Еквилизациона резерва		-	
Разлика (Вкупно дозволени вложувања на средства - Вкупно нето технички резерви)		-	

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Заработена премија (нето приходи од премија)

класа на осигурување	бруто полисирана премија	премија предадена во реосигурување	промени во бруто резервата за преносна премија	промени во бруто резервата за преносна премија дел за реосигурување	заработена премија
незгода	91.911	(765)	(959)	-	90.187
здравство	2.284	-	(139)	-	2.145
моторни возила	66.560	(180)	2.933	-	69.313
пловни објекти	6	-	22	-	28
карго	24.669	(3.181)	13	-	21.501
имоти од пожар	128.760	(62.851)	(864)	2.556	67.601
имоти останато	272.347	(103.358)	(802)	4.857	173.044
одговорност од употреба на моторни возила	281.631	(130.119)	(5.787)	2.656	148.381
одговорност од употреба на пловни објекти	196	-	(5)	-	191
Општа одговорност	36.771	(17.468)	(1.300)	808	18.811
Кредити	402	(361)	-	-	41
Гаранции	9	-	1	-	10
финансиски загуби	7.742	(7.602)	1.324	283	1.747
туристичка помош	14.691	-	177	-	14.868
Вкупно	927.979	(325.885)	(5.386)	11.160	607.868

Во вкупниот износ на бруто полисирана премија во 2019 година во износ од МКД 927.979 илјади е вклучена бруто полисирана премија во износ од МКД 910.808 илјади и активно реосигурување во износ од МКД 17.170 илјади

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Заработена премија (нето приходи од премија) (продолжува)

класа на осигурување	бруто полисирана премија	премија предадена во реосигурување	промени во бруто резервата за преносна премија	промени во бруто резервата за преносна премија дел за реосигурување	заработена премија
незгода	88.450	(785)	(2.915)	-	84.750
здравство	338	-	(11)	-	327
моторни возила	70.163	(129)	(3.800)	-	66.234
пловни објекти	44	-	(16)	-	28
карго	25.098	(2.748)	(60)	-	22.290
имоти од пожар	131.709	(65.572)	(3.072)	5.658	68.723
имоти останато	258.185	(102.178)	(1.882)	3.722	157.847
одговорност од употреба на моторни возила	272.311	(125.887)	(3.597)	1.499	144.326
одговорност од употреба на пловни објекти	196	-	(12)	-	184
Општа одговорност	38.282	(16.962)	201	(543)	20.978
Кредити	12	-	2	-	14
Гаранции	10.754	(3.711)	(1.775)	103	5.371
финансиски загуби	15.135	-	340	-	15.475
Вкупно	910.677	(317.972)	(16.597)	10.439	586.547

Во вкупниот износ на бруто полисирана премија во 2018 година во износ од МКД 910.677 илјади е вклучена бруто полисирана премија за осигурување и реосигурување во износ од МКД 26.606 илјади и активно реосигурување во износ од МКД 110 илјади

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

7. Останати осигурително технички приходи намалени за реосигурување

	2019	2018
Наплатени отпишани побарувања	16.072	25.596
Приходи од гарантен фонд за регреси	2.214	2.378
Приходи од гарантен фонд за непознато и неосигурано возило	846	698
Надомест за исплатени штети	2.097	2.938
Преносна премија во бонуси	5.895	5.775
Регреси од минати години	3.466	3.812
Отпис на обврски	179	17.346
Вкупно	30.769	58.543

Износот од МКД 16.072 илјади наплатени отпишани побарувања на 31 декември 2019 година се однесува на наплата од стечајни должници (2018 МКД 25.596 илјади).

8. Останати приходи

	2019	2018
Приходи од закупнина	4.108	3.898
Приходи од ИТ услуги	2.240	7.890
Приходи од продажба на материјални средства	1.617	829
Останато	870	379
Вкупно	8.835	12.996

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

9. Настанати штети (нето трошоци за штети)

	2019		2018	
	Бруто исплатени штети	Промени во бруто резервите за штети	Бруто исплатени штети	Промени во бруто резервите за штети
Незгода	49.555	(1.598)	51.127	(520)
Здравствено осигурување	356	-	40.343	2.283
Моторни возила	34.976	(2.050)	-	-
Воздухоплови	-	-	-	-
Пловни објекти	-	-	2.930	941
Карго	2.459	(183)	14.781	(1.043)
Имоти од пожар	8.675	9.107	109.822	(27.364)
Имоти останато	67.593	(9.159)	114.336	820
Одговорност од употреба на моторни возила	113.903	(1.840)	-	-
Одговорност од употреба на воздухоплови	-	-	-	-
Одговорност од употреба на пловни објекти	-	-	3.213	423
Општа одговорност	2.472	1.080	-	-
Кредити	-	-	-	-
Гаранции	-	3	405	-
Финансиски загуби	52	180	4.885	(507)
Туристичка помош	3.542	83	-	-
Штети од активно реосигурување	-	-	-	-
Вкупно	283.583	(4.377)	341.842	(24.967)
Намалување за приход од регреси	(4.884)	-	(5.535)	-
Бруто исплатени штети дел за реосигурување и промени во бруто резервите за штети - дел за реосигурување	(74.734)	-	(94.689)	-
Бруто трошоци за штети	199.588	-	216.651	-

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

9. Настанати штети (нето трошоци за штети) - продолжува

Податоци за коефициент на штети - коефициент на трошоци и комбиниран коефициент

Класа на осигурување	Штети	2019 Ratios		Штети	2018 Ratios	
		Трошоци	Комбиниран		Трошоци	Комбиниран
Незгода	53%	49%	102%	62%	46%	108%
Здравство	0%	37%	37%	0%	74%	74%
Каско	42%	48%	90%	61%	52%	113%
Пловни објекти	0%	29%	29%	0%	39%	39%
Карго	10%	63%	73%	5%	51%	56%
Имоти пожар	15%	72%	87%	11%	71%	82%
Имоти останато	26%	61%	87%	29%	58%	87%
Авто одговорност	39%	59%	98%	43%	57%	100%
Одговорност пловни објекти	0%	53%	53%	0%	41%	41%
Општа одговорност	19%	81%	100%	17%	78%	95%
Гаранции	30%	60%	90%	0%	36%	36%
Финансиска загуба	3%	(43%)	(40%)	8%	73%	81%
Туристичка помош	24%	66%	90%	28%	62%	90%
Вкупно	33%	59%	92%	37%	57%	94%

10. Нето трошоци за спроведување на осигурување

	2019	2018
Провизија за брокери	53.386	43.255
Провизија агенции за застапување	108.301	93.684
Трошоци за наем на деловен простор	3.097	3.029
Плати агенти	56.497	58.747
Маркетинг	8.093	9.636
Репрезентација	5.850	5.701
Промени во одложени трошоци за стекнување	(1.905)	(3.917)
Плати администрации	89.258	90.922
Останати примања на вработени	11.790	9.930
Трошоци за услуги на физички лица	5.335	5.334
Потрошена топлотна и ел.енергија	13.617	12.997
Поштенски трошоци	2.398	2.881
Мобилна телефонија и интернет	3.394	3.346
Комунални трошоци	6.429	6.288
Тековно и инвестиционо одржување	8.943	9.309
Обезбедување	4.804	4.800
Административни судски трошоци	2.802	2.189
Премија за осигурување	2.058	2.228
Интеркомпаниски услуги	4.008	3.598
Амортизација	20.630	21.895
Останати административни трошоци	20.771	21.708
Вкупно	429.556	407.560

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

11. Останати осигурително технички трошоци намалени за реосигурување

	2019	2018
Трошоци за исплата на штети за непознати и неосигурани возила	7.745	8.251
Противпожарен придонес	6.890	8.091
Придонес за здравство	2.708	2.620
Трошоци за супервизорски орган	6.737	7.531
Финансирање на Национално биро	2.853	2.989
Останато	11.394	18.593
Вкупно	38.327	48.075

12. Останати расходи вклучувајќи и вредносни усогласувања

	2019	2018
Вредносно усогласување на регресни побарувања	811	2.093
Вредносно усогласување на останати побарувања	(1.259)	2.148
Вредносно усогласување и отпис на побарувања по основ закуп	-	-
Останати расходи	4.423	2.112
Вкупно	3.975	6.353

13. Данок на добивка

	2019	2018
Тековен данок/ признаен во биланс на успех	11.829	10.840
Вкупно	11.829	10.840

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

13. Данок на добивка (продолжува)

Усогласување со применетата даночна стапка

	%	2019	%	2018
Добивка пред оданочување		96.672		97.329
Загуба пред оданочување				
Данок пресметан по даночна стапка	10.0%	9.667	10,0%	9.733
Расходи непризнаени за даночни цели	2.6%	2.540	1,3%	1.282
Намалување на даночната основица	0.4%	(378)	0,2%	(175)
Данок на добивка односно загуба	12.2%	11.829	11,1%	10.840

14. Вложувања во нематеријални средства

	Нематеријални средства
Набавна вредност	
На 1 јануари 2018	21.071
Зголемување	111
Намалување	
На 31 декември 2018	21.182
На 1 јануари 2019	21.182
Зголемување	7.463
Намалување	
На 31 декември 2019	28.645
Амортизација	
На 1 јануари 2018	16.972
Амортизација за годината (Белешка 13)	2.679
Загуба поради оштетување	
Ослободување на загубата поради оштетување	
Намалување	
На 31 декември 2018	19.651
На 1 јануари 2019	19.651
Амортизација за годината (Белешка 13)	949
Загуба поради оштетување	
Ослободување на загубата поради оштетување	
Намалување	
На 31 декември 2019	20.600
Сметководствена вредност	
На 31 декември 2018	1.531
На 31 декември 2019	8.045

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

15. Вложувања во недвижности – Градежни објекти

	2019	2018
Бруто сметководствена вредност	867.087	860.770
Акумулирана амортизација	(377.575)	(360.084)
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари	489.512	500.686
Почетна нето сметководствена вредност	489.512	500.686
Зголемување	24.115	6.357
Инвестиции во тек	220	8.575
Отуѓувања и отписи	-	(8.615)
Обезвреднување	(63.737)	-
Ефект од расходување и оттуѓување - акумулираната амортизација	-	4.282
Амортизација за годината	(22.300)	(21.773)
Крајна нето сметководствена вредност на 31 Декември	427.810	489.512
Бруто сметководствена вредност	786.941	867.087
Акумулирана амортизација	(359.131)	(377.575)
Нето сметководствена вредност на 31 декември	427.810	489.512

На 31 декември 2019 година, компанијата има ангажирано независен проценител за да ја утврди проценетата вредност на Вложувањата во недвижности. За средствата чија проценета објективна вредност е пониска од набавната вредност, признаено е обезвреднување во останатата сеопфатна добивка во согласност со сметководствената политика објаснета во Белешка 3.8. За 13 деловни згради признаено е обезвреднување. Проценетата објективна вредност на сите вложувања во недвижности изнесува 646.057 илјади МКД.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

16. Недвижности, постројки и опрема

	Градежни објекти	Инвестиц ии во тек градежни објекту	Компју тери	Мебел и опрема	Моторни возила	Инвест иции во тек опрема	Останато	Вкупно
Бруто сметководствена вредност 1 Јануари 2018	485.968	5.483	29.840	83.521	16.965	2.086	2.892	626.755
Акумулирана амортизација Нето сметководствена вредност 31 декември 2018	(239.318)	-	(24.626)	(70.768)	(12.055)	-	(284)	(347.051)
Почетна нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2019	246.650	5.483	5.214	12.753	4.910	2.086	2.608	279.704
Зголемување	16.643	140	1.037	820	2.643	5.255	-	26.530
Пренос од инвестиции во тек	5.483	(5.483)	-	-	-	-	-	-
Корекција	-	-	(223)	-	3.888	-	-	3.665
Расходувања и отуѓувања	-	-	(810)	(16.319)	(2.216)	-	-	(19.345)
Сегашна вредност на расходувано средство	-	-	810	13.922	2.216	-	-	16.948
	(1.102)	-	-	-	-	-	-	(1.102)
Обезвреднување Амортизација за годината	(12.424)	-	-	-	-	-	-	(19.682)
	-	-	(2.346)	(2.478)	(2.434)	-	-	(7.258)
Нето сметководствена вредност на 31 декември 2019	255.250	140	3.898	8.698	5.119	7.341	2.608	283.053
Бруто сметководствена вредност	506.798	140	29.844	68.022	13.504	7.341	2.892	628.540
Акумулирана амортизација Нето сметководствена вредност на 31 декември 2019	(251.548)	-	(25.946)	(59.324)	(8.385)	-	(284)	(345.487)
	255.250	140	3.898	8.698	5.119	7.341	2.608	283.053

На 31 декември 2019 година, компанијата има ангажирано независен проценител за да ја утврди проценетата вредност на недвижностите, постојките и опремата. За средствата чија проценета објективна вредност е пониска од набавната вредност, признаено е обезвреднување во останатата сеопфатна добивка во согласност со сметководствената политика објаснета во Белешка 3.7. Проценетата објективна вредност на сите недвижности, постројки и опрема изнесува 340.420 илјади МКД.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

17. Останати финансиски вложувања

	2019	2018
Депозити	727.901	827.526
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	-	6.595
Финансиски вложувања расположливи за продажба	397.751	215.371
Вкупно	1.125.652	1.049.492

На 31 декември 2019 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на доспевање од 12 до 60 месеци (2018: од 24 до 60 месеци) и каматни стапки од 1,7% до 2,7% (2018: од 1,7% до 2,7%).

Должнички хартии од вредност чувани-до-доспевање

	2019	2018
Државни записи	-	6.595
Вкупно	-	6.595
Некотирани	-	6.595
Вкупно	-	6.595

На 31 декември 2019 година Друштвото нема финансиски вложувања во државни записи со рок на доспевање до 1 година (2018: до 1 година) и каматни стапки од 0,3% до 0,9% (2018: од 1,75% до 1,85%).

Должнички хартии од вредност расположливи за продажба

	2019	2018
Акции	61.838	48.742
Државни обврзници	335.913	166.629
Вкупно	397.751	215.371
Котирани	61.838	48.742
Некотирани	335.913	166.629
Вкупно	397.751	215.371

На 31 декември 2019 година Друштвото има финансиски вложувања расположливи-за-продажба во државни обврзници со рок на доспевање од 5 до 30 години (2018: од 5 до 30 години) и каматни стапки од 2% до 4,6% (2018: 2% до 4,6%).

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

18. Побарувања од непосредни работи на осигурување

	2019	2018
Побарувања од осигуреници	351.841	373.007
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	28.069	18.243
Вкупно	379.910	391.250
Исправка на вредност	(139.936)	(156.229)
Нето побарувања	239.974	235.021

Движење на исправката на вредност

	2019	2018
Состојба на 1 јануари	156.229	150.616
Дополнителна исправка на вредност	24.401	28.933
Ослободување на исправка на вредност	(24.384)	(6.284)
Отпис	(16.310)	(17.037)
Состојба на 31 декември	139.936	156.228

19. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување

	2019	2018
Побарувања по основ на регрес	28.426	31.706
Побарувања по основ на услужно исплатени штети	1.537	5.045
Побарувања од Национално биро	12.078	16.946
Побарувања по основ на провизија од реосигурување	3.007	3.482
Побарувања по основ штети	-	303
Побарувања за дадени аванси	5.415	5.631
Вкупно побарувања	50.463	63.113
Исправка на вредност	(33.997)	(36.362)
Нето вредност на побарувања	16.466	26.751

Движење на исправката на вредност

	2019	2018
Состојба на 1 јануари	36.362	34.360
Дополнителна исправка на вредност	1.277	2.559
Ослободување на исправка на вредност регреси	(450)	(546)
Ослободување на исправка на вредност ZK UG	(850)	(8)
Останато	(795)	0
	(1.548)	(4)
Состојба на 31 декември	33.996	36.362

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

20. Побарувања по основ финансиски вложувања

	2019	2018
Побарувања од камата	250	282
Побарување на закуп	4.335	5.617
Побарувања од тргување со хартии од вредност	3.671	1.860
Вкупно	8.256	7.759
Исправка на вредност	(301)	(2.804)
Нето вредност на побарувања	7.955	4.955

21. Останати побарувања

	Останати побарувања 2019	Останати побарувања 2018
Побарувања од вработени	101	99
Побарувања од купувачи - останато	526	1.734
Останати побарувања	2.377	2.801
Вкупно	3.004	4.634
Исправка на вредност	(1.629)	(2.704)
Нето вредност на побарувања	1.375	1.930

Движење на исправката на вредност

	2019	2018
Состојба на 1 Јануари	2.704	1.015
Дополнителна исправка на вредност	(1.075)	1.689
Отпис	-	-
Состојба на 31 Декември	1.629	2.704

22. Парични средства и останати парични еквиваленти

	2019	2018
Парични средства во благајна	35	11
Парични средства во банка		
- во денари	77.432	94.921
- во девизи	6.484	4.481
Вкупно	83.951	99.413

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

23. Технички резерви

	2019	2018
Бруто резерва за преносна премија	335.095	329.709
Резервации за настанати пријавени штети	169.725	192.044
Резервации за настанати непријавени штети	134.465	133.891
Резерви за бонуси и попусти	35.920	19.605
Останати технички резерви	5.941	4.888
Бруто технички резерви	681.146	680.137

24. Останати обврски

	2019	2018
Примени аванси по основ осигурување	6.233	6.428
Провизии на агенти	8.429	11.345
Обврски за придонеси и членарини	3.505	1.967
Обврски кон Национално биро	64	70
Обврски за добавувачи за материјални вложувања	268	4.518
Обврски за добавувачи за обртни средства	5.082	6.137
Обврски спрема вработени	9.507	3.114
Придонеси и даноци по основ плата	4.024	-
Обврски кон ВИГ	6.627	811
Обврски за дивиденда	6.394	5.807
Останати обврски	414	507
Вкупно	50.547	40.704

25. Пасивни временски разграничувања

	2019	2018
Пресметани обврски за реосигурување	80.243	77.863
Пресметани провизии	11.592	2.519
Обврски за противпожарен придонес	3.100	3.750
Обврски кон НБ	10.957	15.487
Останато	3.534	971
Вкупно	109.426	100.590

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

26. Капитал и резерви

Акционерски капитал

Во број на акции	2019	2018
На 1 јануари - целосно платени	717.462	717.462
Издадени во текот на годината	717.462	717.462

На 31 декември 2019 година акционерскиот капитал се состои од 717.462 обични акции со номинална вредност од ЕУР 20,084 по акција (2018: 717.462 обични акции со номинална вредност од ЕУР 20,084 по акција). Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната односно ликвидационата маса.

Основната главнина на друштвото се утврди на вкупен износ од 14.409.506.8 евра (717.462 акции по 20.084 евра) според среден курс на Народна банка на РСМ на ден 30.04.2013 година (1 Евро од 61.6475 денари), Пријавата за упис на основна главнина во Централниот регистар беше одобрена на 26.08.2013. Сите издадени акции се целосно платени.

Акционерската структура на 31.12.2019 на Друштвото е:

	% од акциите со право на глас
Виена Иншуренс Груп (Vienna Insurance Grup VIG)	94,26%
Останати правни и физички лица	5,74%

Дивиденди

По денот на изготвување на билансот на состојба за 2019 година Надзорниот одбор на Друштвото ја предложи следната дивиденда во бруто износ од МКД 43.917 илјади (2018: МКД 44.483 илјади) односно МКД 61 (2018: МКД 62) по акција. За овие дивиденди компанијата не призна обврски во Билансот на состојба.

27. Вонбилансна евиденција - пасива

Согласно усвоеното Упатство за евидентирање на работењето помеѓу Националното биро и осигурителните друштва во 2012 година Друштвото вонбилансно евидентира резервација за пријавени штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила. Во 2019 година Друштвото продолжи со политиката на вонбилансна евиденција на резервација за пријавени штети по основ на непознати или неосигурани моторни возила и гаранции за тендери. На 31.12.2019 износот на потенцијална обврска за резервирани штети изнесува МКД 30.943 и МКД 22.324 илјади за гаранции (2018: МКД 34.088 илјади).

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

28. Трансакции со поврзани лица

Матично и основно матично друштво

Друштвото е во доминантна сопственост на Виена Иншуренс Груп (Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe) кое е и основно матично претпријатие.

Трансакции со Матичното друштво

Трансакциите со Матичното друштво се дадени како што следи:

Побарувања	2019	2018
Побарувања по основ на учество во надомест на штети од реосигурување	-	-
Побарувања по основ на провизија од реосигурување	2.822	2.823
Обврски		
Обврски по основ на премија за реосигурување	16.445	16.848
Обврски по основ на премија за реосигурување – депозитна премија	72.959	73.166
Останати обврски	2.283	1.048
ВИГ услуги	6.627	811
Резерви		
Резерва за пренесена премија – дел за реосигурување	11.948	4.881
Резерва за штети – дел за реосигурување	78.661	78.266
Трошоци и приходи		
Бруто полисирана премија предадена на реосигурителите	133.962	140.409
Промена во резерва за пренесена премија – дел за реосигурување	2.689	10.659
Приходи од провизии и надомести по основ на реосигурување	61.696	65.368
Бруто исплатени штети - дел за реосигурителите	53.422	55.159
Промена во резерва за штети – дел за реосигурување	396	(1.241)
Трошоци за камати по депозитна премија	2.040	2.206

28. Трансакции со поврзани лица (продолжение)

Трансакции со останати поврзани страни

Трансакциите со останатите поврзани друштва во Групацијата се дадени како што следи:

	2019	2018
Побарувања		
Побарувања по основ на учество во надомест на штети од реосигурување	-	2.150
Побарувања по основ на провизија од реосигурување	32	510
Обврски		
Обврски по основ на премија за реосигурување	14.719	12.819
Обврски по основ на премија за реосигурување – депозитна премија	-	-
Останати обврски	2.916	-
ВИГ услуги	12.767	5.159
Резерви	42.224	49.254
Резерва за пренесена премија – дел за реосигурување		
Резерва за штети – дел за реосигурување	178.148	156.362
Трошоци и приходи	7.607	(21)
Бруто полисирана премија предадена на реосигурителите		
Промена во резерва за пренесена премија – дел за реосигурување	53.306	50.148
Приходи од провизии и надомести по основ на реосигурување	27.946	58.804
Бруто исплатени штети – дел за реосигурителите	(7.030)	(18.033)
Промена во резерва за штети – дел за реосигурување	-	-

Поврзани страни на кој матична компанија е Виена Иншуренс Груп (Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe)

Винер животно осигурување (Winner Life)

	2019	2018
Побарувања	-	-
Обврски	-	275
Трошоци	-	275
Приходи	2.396	2.408

Сигма Интералбаниа ВИГ (Sigma InterAlbanian VIG)

Побарувања	516	1.721
Приходи	2.240	7.891

28. Трансакции со поврзани лица (продолжение)

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести по сите основи на членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор и Раководниот тим на Друштвото вклучени во Административни трошоци се како што следува:

	2019	2018
Вкупни надомести	39.527	39.002
	<u>39.527</u>	<u>39.002</u>

29. Превземени и потенцијални обврски

До датумот на изготвување на финансиските извештаи Друштвото нема превземено обврски.

Судски спорови

Во рамките на тековните активности постои можност да се добијат тужби против Друштвото. Врз основа на сопствени проценки како и интерни и екстерни консултанти раководството на Друштвото смета дека тужбите нема да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена резервација во овие финансиски извештаи.

30. Последователни настани

Кон крајот на 2019 година, за прв пат се појавија новини од Кина за COVID-19 (Коронавирус). Состојбата на крајот на годината беше дека ограничен број случаи на непознат вирус се пријавени во Светската здравствена организација. Во првите месеци од 2020 вирусот се прошири глобално ниво и неговото влијание доби на интензитет. Раководството смета дека оваа појава е некорективен последователен настан. Иако состојбата сеуште се развива во моментот на издавање на овие финансиски извештаи, до денес немаше видливо влијание врз редовните деловни активности на компанијата, сепак идните ефекти не можат да бидат предвидени. Со оглед на тоа дека ситуацијата сеуште се развива, Раководството смета дека не е практично да се направи квантификувана проценка за потенцијалното влијание на оваа појава врз Друштвото. Влијанието најверојатно ќе биде инкорпорирано во намалена Бруто полисирана премија, додека не се очекува значајно влијание во однос на зголемување на настанатите штети ниту пак се очекува значајно намалување на приходот од наемнини. Раководството, ќе продолжи да го следи потенцијалното влијание и ќе ги преземе сите можни чекори за да ги намали ефектите.

Не се случиле други материјални настани после датумот на изјавата за финансиската состојба, кои бараат обелоденување во финансиските извештаи.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
Македонија - Скопје Виена Иншуренс Груп

Годишна сметка

За годината која завршува на 31 декември 2019

ЕМБС: 04067037

Целосно име: Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2019

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	1.531.145,00			8.044.975,00
2	-- Гудвил	0,00			0,00
3	-- Останати нематеријални средства	1.531.145,00			8.044.975,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+006+009+010+011+012)	286.856.566,00			290.206.205,00
5	-- Недвижности (006+007)	259.286.071,00			262.542.749,00
6	-- Земјиште	7.152.610,00			7.152.610,00
7	-- Градежни објекти	252.133.461,00			255.390.139,00
8	-- Постројки и опрема	14.656.972,00			19.936.719,00
9	-- Транспортни средства	4.909.985,00			5.119.156,00
10	-- Аванси за набавка на материјални средства	0,00			0,00
11	-- Материјални средства во подготовка	0,00			0,00
12	-- Останати материјални средства	8.003.538,00			2.607.581,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	1.550.406.939,00			1.564.539.791,00
14	-- I.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА	489.512.209,00			427.809.840,00
15	-- II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	11.401.845,00			11.077.574,00
16	-- Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во подружници	0,00			0,00
17	-- Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
18	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
19	-- Побарувања по дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
20	-- Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	11.401.845,00			11.077.574,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	1.049.492.885,00			1.125.652.389,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	221.967.247,00			397.750.990,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	6.595.374,00			0,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	6.595.374,00			0,00
25	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	0,00			0,00
26	-- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	215.371.873,00			397.750.990,00
27	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	0,00			0,00
28	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	166.629.423,00			335.912.740,00
29	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	48.742.450,00			61.838.250,00
30		0,00			0,00

	- - Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)		
31	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	0,00	0,00
32	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	0,00	0,00
33	- - Акции, удели и останати сопственички инструменти	0,00	0,00
34	- - Деривативни финансиски инструменти	0,00	0,00
35	- - Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	827.525.638,00	727.901.390,00
36	- - Депозити	827.525.638,00	727.901.390,00
37	- - Дадени заеми обезбедени со хипотека	0,00	0,00
38	- - Останати дадени заеми	0,00	0,00
39	- - Останати пласмани	0,00	0,00
40	- - IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	0,00	0,00
41	- - Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	0,00	0,00
42	- - Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	150.388.620,00	152.258.996,00
43	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	22.868.740,00	31.373.136,00
44	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	0,00	0,00
45	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	0,00	0,00
46	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	127.519.880,00	120.885.860,00
47	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	0,00	0,00
48	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва (законски пропишана резерва за несигурно утврдена штета)	0,00	0,00
49	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останати осигурително технички резерви	0,00	0,00
50	- - Г. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0,00	0,00
51	- - Е. ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	286.695.802,00	280.758.200,00
52	- - I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	235.021.862,00	239.973.970,00
53	- - Побарувања од осигуреници	233.106.376,00	228.284.360,00
54	- - Побарувања од застапници и од посредници	0,00	0,00
55	- - Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	1.915.486,00	11.689.610,00
56	- - II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	17.832.477,00	14.988.884,00
57	- - III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	33.841.463,00	25.795.346,00
58	- - Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	26.750.863,00	16.465.619,00
59	- - Побарувања по основ на вложувања	4.955.059,00	7.955.054,00
60	- - Тековни даночни средства	205.943,00	0,00
61	- - Останати побарувања	1.929.598,00	1.374.673,00
62	- - Ж. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	99.413.478,00	83.951.601,00
63	- - З. ЗАЛИХИ	526.624,00	619.585,00
64	- - С. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0,00	0,00
65	- - И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	67.400.610,00	72.951.985,00
66	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	2.443.219.784,00	2.453.331.841,00
67	- - J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	34.087.855,00	53.267.638,00
68		1.574.264.114,00	1.556.024.470,00

-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)			
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	888.308.064,00	888.308.064,00
70	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	0,00	0,00
71	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	0,00	0,00
72	-- IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	0,00	0,00
73	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	316.450.612,00	210.566.589,00
74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	251.145.942,00	253.561.144,00
75	-- Законски резерви	216.044.495,00	244.874.164,00
76	-- Резерви за сопствени акции	0,00	0,00
77	-- Статутарни резерви	0,00	0,00
78	-- Останати резерви	35.101.447,00	8.686.980,00
79	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	31.870.490,00	118.745.179,00
80	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	0,00	0,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	86.489.006,00	84.843.494,00
82	-- X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	0,00	0,00
83	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	0,00	0,00
84	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	0,00	0,00
85	-- Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	0,00	0,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	680.137.043,00	681.145.810,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	329.708.789,00	335.094.806,00
88	-- Бруто математичка резерва	0,00	0,00
89	-- Бруто резерви за штети	330.823.457,00	310.131.192,00
90	-- Бруто резерви за бонуси и попусти	19.604.797,00	35.919.312,00
91	-- Бруто еквивалентна резерва	0,00	0,00
92	-- Бруто останати осигурително технички резерви	0,00	0,00
93	-- Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	0,00	0,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	4.037.994,00	4.230.004,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	4.037.994,00	4.230.004,00
96	-- Останати резервирања за ризици и неизвесности	0,00	0,00
97	-- Ѓ. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	7.280.924,00	12.028.891,00
98	-- Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	0,00	0,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	76.909.321,00	89.410.737,00
100	-- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)	0,00	0,00
101	-- Обврски спрема осигуреници	0,00	0,00
102	-- Обврски спрема застапници и посредници	0,00	0,00
103	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	0,00	0,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	36.205.366,00	38.870.038,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	40.703.955,00	50.546.679,00
106	-- Обврски по основ на финансиски вложувања	6.521.690,00	7.021.975,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	20.620.819,00	24.859.071,00
108	-- Обврски кон вработените	0,00	0,00
109	-- Тековни даночни обврски	0,00	0,00
110	-- Останати обврски	13.561.446,00	18.665.633,00
111	-- З. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0,00	0,00
112	-- С. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	100.590.383,00	109.425.927,00
113		2.443.219.784,00	2.453.331.841,00

-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ
(068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)

114

-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА

34.087.855,00

53 267.638,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	858.000.925,00			827.310.962,00
202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	586.547.357,00			607.868.288,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	883.960.729,00			910.808.151,00
204	-- Бруто полисирана премија за соосигурување	26.606.469,00			17.170.704,00
205	-- Бруто полисирана премија за реосигурување /ретроцесија	110.210,00			0,00
206	-- Бруто полисирана премија пренесена во соосигурување	0,00			0,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	317.972.471,00			325.894.636,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	16.596.648,00			5.386.021,00
209	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за соосигурување	0,00			0,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	10.439.068,00			11.160.090,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	87.206.427,00			66.348.219,00
212	-- Приходи од вложувања во друштва во група (213+214+215+216+217+218)	0,00			0,00
213	-- Приходи од камати од друштва во група	0,00			0,00
214	-- Приходи од курсни разлики од друштва во група	0,00			0,00
215	-- Приходи од дивиденди од друштва во група	0,00			0,00
216	-- Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група	0,00			0,00
217	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во друштва во група	0,00			0,00
218	-- Останати приходи од вложувања во друштва во група	0,00			0,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	50.553.954,00			29.632.564,00
220	-- Приходи од камати	22.505.050,00			24.284.939,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	1.258.882,00			1.567.625,00
222	-- Приходи од дивиденди	6.506.199,00			3.780.000,00
223	-- Нереализирани добивки од вложувања	0,00			0,00
224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)	20.283.823,00			0,00
225	-- Финансиски вложувања расположливи за продажба	0,00			0,00
226	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	0,00			0,00
227	-- Останати финансиски средства и вложувања	20.283.823,00			0,00
228	-- Останати приходи од вложувања (229+233)	36.652.473,00			36.715.655,00
229	-- Приходи од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (230+231+232)	36.652.473,00			36.715.655,00
230	-- Зголемување на вредноста на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0,00			0,00
231	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0,00			0,00
232	-- Приходи од наемнини од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	36.652.473,00			36.715.655,00
233	-- Останати приходи од вложувања	0,00			0,00
234		171.251.023,00			144.259.252,00

	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	12.996.118,00	8.835.203,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	760.671.485,00	730.638.608,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	216.651.059,00	199.585.774,00
238	-- Бруто исплатени штети	341.842.477,00	283.582.620,00
239	-- Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	5.534.974,00	4.884.467,00
240	-- Бруто исплатени штети-дел за соосигурување	0,00	0,00
241	-- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	113.963.414,00	81.368.149,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	-24.967.101,00	-4.377.250,00
243	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за соосигурување	0,00	0,00
244	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување	-19.274.071,00	-6.634.020,00
245	-- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	0,00	0,00
246	-- Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	0,00	0,00
247	-- Промени во бруто математичка резерва	0,00	0,00
248	-- Промени во бруто математичка резерва-дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
249	-- Промени во еквизациона резерва, нето од реосигурување (250-251)	0,00	0,00
250	-- Промени во еквизациона резерва, нето од реосигурување	0,00	0,00
251	-- Промени во бруто еквизациона резерва-дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
252	-- Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254)	0,00	0,00
253	-- Промени во останати бруто технички резерви	0,00	0,00
254	-- Промени во останати бруто технички резерви-дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
255	-- III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)	0,00	0,00
256	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	0,00	0,00
257	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот- дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
258	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	35.226.765,00	33.975.363,00
259	-- Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	18.652.044,00	16.153.726,00
260	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	16.574.721,00	17.821.637,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	407.557.899,00	429.355.633,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	207.314.624,00	230.745.661,00
263	-- Провизија	136.955.450,00	161.686.975,00
264	-- Останати трошоци	15.529.642,00	14.466.762,00
265	-- Промена во одложените трошоци за стекнување	-3.917.187,00	-1.905.053,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	58.746.719,00	56.496.977,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	200.243.275,00	198.609.972,00

268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	21.895.146,00	20.430.143,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	100.851.551,00	101.048.736,00
270	-- Плати и надоместоци	60.919.489,00	58.985.110,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	8.279.465,00	5.928.445,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	21.320.342,00	23.902.304,00
273	-- Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	402.258,00	442.630,00
274	-- Останати трошоци за вработените	9.929.997,00	11.790.247,00
275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	5.333.648,00	5.335.089,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	72.162.930,00	71.796.004,00
277	-- Трошоци за услуги	41.701.895,00	41.168.123,00
278	-- Материјални трошоци	19.883.182,00	19.645.891,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	10.577.853,00	10.981.990,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	24.303.771,00	24.401.212,00
281	-- Расходи од вложувања во друштва во група (282+283+284+285+286)	0,00	0,00
282	-- Расходи за камати од друштва во група	0,00	0,00
283	-- Расходи за курсни разлики од друштва во група	0,00	0,00
284	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група	0,00	0,00
285	-- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања друштва во група	0,00	0,00
286	-- Останати финансиски расходи од друштва во група	0,00	0,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	24.303.771,00	24.401.212,00
288	-- Расходи за камати	0,00	0,00
289	-- Расходи за курсни разлики	2.000.367,00	1.675.533,00
290	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања	0,00	0,00
291	-- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293)	0,00	0,00
292	-- Финансиски вложувања расположиви за продажба	0,00	0,00
293	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	0,00	0,00
294	-- Реализирани загуби од продажба на останати вложувања	0,00	0,00
295	-- Останати расходи од вложувања (296+297)	22.303.404,00	22.725.679,00
296	-- Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	22.072.882,00	22.500.285,00
297	-- Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања	230.522,00	125.391,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	48.074.618,00	38.326.964,00
299	-- Трошоци за превентива	0,00	0,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	48.074.618,00	38.326.964,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	28.857.373,00	4.992.662,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	22.504.144,00	1.017.340,00
303	-- Останати финансиски и други расходи	6.353.229,00	3.975.322,00
304	-- Удел во добивката на придружените друштва	0,00	0,00
305	-- Удел во загубата на придружените друштва	0,00	0,00

306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	97.329.440,00	96.672.354,00
307	-- Загуба за деловната година (236+305) – (201+304)	0,00	0,00
308	-- Нето добивка од прекинати работења	0,00	0,00
309	-- Нето загуба од прекинати работења	0,00	0,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	97.329.440,00	96.672.354,00
311	-- Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)	0,00	0,00
312	-- Данок на добивка	10.840.434,00	11.828.860,00
313	-- Одложени даночни приходи	0,00	0,00
314	-- Одложени даночни расходи	0,00	0,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	86.489.006,00	84.843.494,00
316	-- ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)	0,00	0,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	163,00	157,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
319	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	86.489.006,00	84.843.494,00
320	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	81.524.537,00	79.972.477,00
321	-- Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	4.964.469,00	4.870.017,00
322	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
323	-- Загуба која се однесува на неконтролираното учество	0,00	0,00
324	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	121,00	0,00
325	-- Вкупна основна заработувачка по акција	0,00	0,00
326	-- Вкупна разводнета заработувачка по акција	0,00	0,00
327	-- Основна заработувачка по акција од прекинатото работење	0,00	0,00
328	-- Разводнета заработувачка по акција од прекинатото работење	0,00	0,00
329	-- Добивка за годината	86.489.006,00	84.843.494,00
330	-- Загуба за годината	0,00	0,00
331	-- Останата сеопфатна добивка (333+335+337+339+341+343) – (334+336+338+340+342+344)	25.116.859,00	0,00
332	-- Останата сеопфатна загуба (334+336+338+340+342+344) – (333+335+337+339+341+343)	0,00	28.241.071,00
333	-- Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	0,00	0,00
334	-- Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	0,00	0,00
335	-- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	25.056.609,00	36.511.212,00
336	-- Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
337	-- Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00	0,00
338	-- Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00	0,00
339	-- Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства(+)	0,00	0,00
340	-- Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства(-)	0,00	64.838.591,00
341	-- Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	60.250,00	83.311,00
342	-- Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	0,00	0,00
343		0,00	0,00

	-- Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)		
344	-- Удел во останата сеопфатна загуба на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00	0,00
345	-- Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	0,00	0,00
346	-- Нето останата сеопфатна добивка (331-345)	25.116.859,00	0,00
347	-- Нето останата сеопфатна загуба (345-331) или (332+345)	0,00	28.244.071,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	111.605.865,00	56.599.423,00
349	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	105.199.688,00	53.350.616,00
350	-- Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	6.406.177,00	3.248.807,00
351	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)	0,00	0,00
352	-- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
353	-- Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	0,00	0,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
601	-- Набавна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00			0,00
602	-- Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	0,00			0,00
603	-- Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект	0,00			0,00
604	-- Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	0,00			0,00
605	-- Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект	0,00			0,00
606	-- Обезвреднување на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00			0,00
607	-- Акумулирана амортизација на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00			0,00
608	-- Сегашна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект) (< или = АОП 003 од БС)	0,00			0,00
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	21.182.435,00			27.213.545,00
610	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на софтвер со лиценца	0,00			0,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	19.651.290,00			20.644.570,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)	1.531.145,00			6.568.975,00
613	-- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	0,00			0,00
614	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	0,00			0,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	0,00			0,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 003 од БС)	0,00			0,00
617	-- Набавна вредност на набавени бази на податоци	0,00			0,00
618	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на набавени бази на податоци	0,00			0,00
619		0,00			0,00

	-- Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци		
620	-- Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 003 од БС)	0,00	0,00
621	-- Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00	0,00
622	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00	0,00
623	-- Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00	0,00
624	-- Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 003 од БС)	0,00	0,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	1.358.539.199,00	506.797.383,00
626	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на градежни објекти	0,00	0,00
627	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	616.893.529,00	251.547.644,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти (< = АОП 007 од БС)	741.645.670,00	255.390.139,00
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема	76.316.914,00	67.087.345,00
630	-- Акумулирана амортизација на постројки и опрема	61.659.942,00	58.424.143,00
631	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на постројки и опрема	0,00	0,00
632	-- Сегашна вредност на постројки и опрема (< = АОП 008 од БС)	14.656.972,00	8.663.702,00
633	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	8.586.787,00	0,00
634	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на информациска и телекомуникациска опрема	0,00	0,00
635	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	8.405.373,00	0,00
636	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< = АОП 008 од БС)	181.414,00	0,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	29.839.251,00	29.844.294,00
638	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерска опрема	0,00	0,00
639	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	24.624.708,00	25.746.405,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< = АОП 008 од БС)	5.214.543,00	3.897.889,00
641	-- Набавна вредност на транспортни средства	13.077.190,00	13.504.320,00
642	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на транспортни средства	0,00	0,00
643	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	8.167.205,00	8.385.164,00
644	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)	4.909.985,00	5.119.156,00
645	-- Оригинални уметнички и литературни дела	1.800.206,00	1.800.206,00
646	-- Драгоцени метали и камења	807.375,00	807.375,00
647	-- Антиквитети и други уметнички дела	0,00	0,00
648	-- Други скапоцености	0,00	0,00
649	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година) (< или = АОП 018 од БС)	0,00	0,00
650	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување над една година) (< или = АОП 018 од БС)	0,00	0,00
651	-- Дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година) (< или = АОП 019 од БС)	0,00	0,00
652	-- Дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00	0,00

	(со рок на достасување над една година)(< или = АОП 019 од БС)		
653	-- Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (краткорочни) (< или = АОП 020 од БС)	0,00	0,00
654	-- Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (долгорочни, со рок на достасување над една година)(< или = АОП 020 од БС)	0,00	0,00
655	-- Останати вложувања(< или = АОП 020 од БС)	0,00	0,00
656	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	0,00	37.622.190,00
657	-- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	827.525.638,00	690.279.200,00
658	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека (до една година)(< или = АОП 037 од БС)	0,00	0,00
659	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека (над една година)(< или = АОП 037 од БС)	0,00	0,00
660	-- Останати дадени заеми (до една година)(< или = АОП 038 од БС)	0,00	0,00
661	-- Останати дадени заеми (над една година)(< или = АОП 038 од БС)	0,00	0,00
662	-- Хартии од вредност кои не котираат на активен пазар(< или = АОП 039 од БС)	0,00	0,00
663	-- Останати пласмани депозити и заеми(< или = АОП 039 од БС)	0,00	0,00
664	-- Должнички инструменти (АОП 660+661)(< или = АОП 041 од БС)	0,00	0,00
665	-- Должнички инструменти со рок на достасување до една година	0,00	0,00
666	-- Должнички инструменти со рок на достасување над една година	0,00	0,00
667	-- Сопственички инструменти(< или = АОП 041 од БС)	0,00	0,00
668	-- Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)	0,00	0,00
669	-- Останати финансиски инструменти(< или = АОП 041 од БС)	0,00	0,00
670	-- Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)	1.734.197,00	526.379,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	99.413.478,00	83.951.801,00
672	-- Парични еквиваленти(< или = АОП 062 од БС)	0,00	0,00
673	-- Обврски по однос на земени заеми и кредити од банки (АОП 674+675)(< или = АОП 106 од БС)	0,00	0,00
674	-- краткорочни	0,00	0,00
675	-- долгорочни	0,00	0,00
676	-- Обврски по однос на останати земени заеми и кредити (АОП 677+678)(< или = АОП 106 од БС)	0,00	0,00
677	-- краткорочни	0,00	0,00
678	-- долгорочни	0,00	0,00
679	-- Обврски по основ на финансиски лизинг (АОП 680+681)	0,00	0,00
680	-- краткорочни	0,00	0,00
681	-- долгорочни	0,00	0,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	10.611.033,00	12.291.789,00
683	-- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)	112.707.667,00	113.490.538,00
684	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност (= АОП 275 од БУ)	5.333.648,00	5.335.089,00
685	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)	3.334.561,00	3.101.921,00

686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	2.335.087,00	2.487.610,00
687	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ)	2.228.402,00	2.058.080,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	6.227.405,00	5.791.426,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	13.218.442,00	13.364.223,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	13.610.302,00	12.339.262,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	11.742.755,00	12.140.404,00
692	-- Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ)	0,00	0,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	1.402.118,00	1.291.580,00
694	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	15.074.158,00	15.942.937,00
695	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 264 од БУ)	891.684,00	938.293,00
696	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)	1.970.249,00	1.759.465,00
697	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	309.527,00	307.234,00
698	-- Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)	489.203,00	326.096,00
699	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	1.074.532,00	718.024,00
700	-- Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)	641.960,00	118.211,00
701	-- Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)	452.895,00	143.529,00
702	-- Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	251.800,00	162.400,00
703	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	2.674.751,00	2.804.674,00
704	-- Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279 од БУ)	0,00	0,00
705	-- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	1.791.066,00	2.172.652,00
706	-- Трошоци за управување со заеднички пензиски фонд(< или = АОП 279 од БУ)	0,00	0,00
707	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	2.384.345,00	1.958.931,00
708	-- Трошоци за стипендии и награди на ученици и студенти(< или = АОП 279 од БУ)	0,00	0,00
709	-- Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ)	1.265.477,00	1.230.720,00
710	-- Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)	1.757.519,00	2.818.853,00
711	-- Исплатени дивиденди	48.739.407,00	43.897.101,00
712	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	166,00	157,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2480	- 65.12 - Неживотно осигурување	827.310.962,00			

Потпишано од:

Snezhana Karaga

snezana.karaga@insumak.mk

CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec

Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПОТВРДА НА ОВЛАСТЕН АКТУАР

Согласно 116, став 3 од Законот за супервизија на осигурување, овластениот актуар ја издава следнава потврда.

Конечното мислење за состојбата на друштвото за осигурување прикажана во финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето е:

- ☒ а) позитивно б) мислење со резерва в) негативно

Позитивното мислење за состојбата на друштвото за осигурување прикажана во финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето се дава врз основа на следното:

- Друштвото во разгледуваната година работело само работи за кои е регистрирано.
- Во својата работа ги применува усвоените услови и тарифи.
- Капиталот на Друштвото го надминува потребното ниво на Маргина на солвентност и Гарантниот капитал, во согласност со законските прописи и актите на деловна политика на компанијата.
- Проценката на техничките резерви е во согласност со усвоените акти и начелата на актуарската струка.
- Друштвото остварува добар степен на ажурност во решавањето на штети, како и во исплатата на веќе ликвидирани штети.
- Друштвото во 2019 година има остварено позитивен финансиски резултат.

Премиите и техничките резерви на друштвото се пресметани согласно Законот за супервизија на осигурување и Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

Имајќи ги во предвид остварените добри коефициенти на штети на крајот на годината, висината на сопствениот капитал, како и политиката во однос на формирање на техничките резерви, Друштвото може редовно и долгорочно да ги исполнува сите свои обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување.

Потпис:

Гордана Миноска

Јасминка Илиева

Врз основа на член 384 став 2 точка 1, а во врска со член 408 став 1 точка 11 и член 480 од Законот за трговските друштва, член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, член 20 и член 50 од Статутот Бр. 02-3562/8-1 од 23.04.2019 година на **Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје - Виена Иншуренс Груп** (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со **точка 1, точка 2, точка 3 и точка 4 од работниот дел на дневниот ред на Јавниот повик** за свикување на Годишно собрание за деловната 2019 година бр.02-3199/2-1 од 22.04.2020 година, акционерите на Друштвото на **Годишното собрание на Друштвото за деловната 2019 година** одржано на ден на **29.05.2020 година**, ја усвоија следната:

ОДЛУКА

за усвојување на финансиските извештаи, годишната сметка, годишниот извештај за работење и извештајот на овластениот надворешен ревизор за извршената ревизија за деловната 2019 година

1. Се усвојуваат **Финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2019 година**, за кои е добиено позитивно ревизорско мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
2. Се усвојува **Годишната сметка на Друштвото за деловната 2019 година** за која е добиено позитивно ревизорско мислење и позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото, и се утврдува дека на основа на Билансот на сеопфатна добивка во деловната 2019 година се остварени следните финансиски резултати:

	МКД
– вкупно приходи	827.310.962,00
– вкупно расходи	730.638.608,00
– добивка пред оданочување	96.672.354,00

3. По пресметаниот данок на добивка за деловната 2019 година, утврдено е:

	МКД
– Данок на добивка, односно загуба	11.828.860,00
– Вкупна добивка по оданочување	84.843.494,00

4. Се усвојува **Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2019 година**, со вклучени актуарски извештај и актуарска потврда изготвени од страна на овластениот актуар на Друштвото, за кои е добиено позитивно ревизорско мислење и позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото, во текст и содржина, кои се составен дел на оваа Одлука.
5. Се усвојува **Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за деловната 2019 година** од овластениот ревизор Друштво за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
6. Годишниот извештај од став 4, Актуарскиот извештај и потврда од став 4, како и Извештајот за извршената ревизија и финансиските извештаи за деловната 2019 година од став 5 на оваа Одлука, преставуваат составен дел на оваа Одлука.
7. Оваа Одлука ќе се објави на официјалната интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
8. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
9. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ

Претседавач

ул. 11 Октомври бр. 25, П. факс: 27, 1000 Скопје
Република Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188
Факс: +389 (0)2 3137 154
e-mail: info@insumak.mk

Врз основа на член 384 став 2 точка 2, а во врска со член 483, член 487 и 490 од Законот за трговските друштва, член 70 од Законот за супервизија на осигурување, член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, одредбите од Статутот бр.02-3562/8-1 од 23.04.2019 година на **Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје - Виена Иншуренс Груп** (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со **точка 5, точка 6 и точка 7 од работниот дел на дневниот ред на Јавниот повик** за свикување на Годишно собрание за деловната 2019 година бр.02-3199/2-1 од 24.04.2020 година, акционерите на друштвото на **Годишното собрание на Друштвото за деловната 2019 година** одржано на **29.05.2020 година** ја усвоија следната:

ОДЛУКА

за распоредување на добивката, исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар

- Друштвото има остварена нето добивка во деловната 2019 година во износ од **84,843,494.00** денари. Добивката во износ од **84,843,494.00** денари ќе се распореди на следниот начин:
 - резерви на сигурност **28,281,165.00** денари,
 - дивиденда **43,765,182.00** денари,
 - нераспоредена добивка **12,797,147.00** денари,
- Дивидендата која ќе им се подели на акционерите на Друштвото е во износ од **61,00 денари** по акција или **4.74%** од номиналната вредност на една акција (**Euro 20,84**).
- Утврдената дивиденда ќе се исплати согласно следниот:

ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР	
1. Датум на евиденција	18.06.2020
2. Последен ден на тргување со право на дивиденда	16.06.2020
3. Прв ден на тргување без право на дивиденда	17.06.2020
4. Последен рок за исплата на дивиденда	30.09.2020

- Утврдената дивиденда ќе се исплати во готово.
- За исплатата на дивиденда, како и за дивидендниот календар акционерите ќе се известат согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Правилникот за котација издаден од страна на Македонската берза за хартии од вредност.
- Оваа Одлука ќе се објави на официјалната интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
- Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
- Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Претседавач

ул. 11 Октомври бр. 25, П. факс: 27, 1000 Скопје
Република Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188
Факс: +389 (0)2 3137 154
e-mail: info@insumak.mk

Во врска со член 352 од Законот за трговските друштва, Управниот одбор на Друштвото до Надзорниот одбор на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп го поднесува следниот:

ИЗВЕШТАЈ

за работењето на Управниот одбор на Друштвото за периодот до 31.12.2019 година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото) во периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година, ги презема сите дејствија и активности за ефективно и ефикасно извршување на работите од предметот на работење на Друштвото и остварување на позитивни резултати во осигурување на неживот и реосигурување.

Управниот одбор на Друштвото во периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година одржа вкупно 43 седници . На седниците на Управниот одбор кои се опфатени со овој Извештај беа разгледувани и донесени одлуки за тековното функционирање на Друштвото, како и исполнување на обврските предвидени во позитивните прописи на Република Северна Македонија и прописите делегирани од страна на Виена Иншуренс Груп (ВИГ).

Согласно одредбите од Законот за трговските друштва, Статутот на Друштвото, и одлуката донесена од страна на Надзорниот одбор на Друштвото, Управниот одбор е составен од 3 (три) члена. Управниот одбор го сочинуваат:

1. **г-дин Бошко Андов**, како Претседател на управниот одбор,
2. **г-дин Ристо Секуловски**, член на Управниот одбор,
3. **г-га Весна Ѓорчева**, член на Управниот одбор

2. ИЗВРШУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Согласно одредбите од Законот за трговските друштва, како и овластувањата кои им се дадени со Статутот на Друштвото (Бр.02-3562/8-1 од 23.04.2019 година) и Правилникот за работата на Управниот одбор, а заради остварување на целта на управување на Друштвото, Управниот одбор во периодот на кој се однесува овој Извештај ги презема сите активности во врска со:

- управување на Друштвото;
- донесување на акти на деловната политика;
- контрола на ризиците со кои се соочува Друштвото;
- усогласување со позитивните прописи,
- спроведување на финансиските планови и програмите на Друштвото;
- комуникација и координација со органи на државната управа, судови и други правни лица, деловни соработници;

Управниот одбор постојано ја следеше ликвидноста и солветноста на Друштвото, како и резервите утврдени со Законот за супервизија на осигурување (Сл. Весник на Република Северна Македонија бр. 27/02, 98/02, 79/07, 88/08, 67/10, 44/11, 112/11, 188/13, 30/14, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18 анд 198/18), што преставуваат и најбитни елементи при функционирањето на Друштвото.

Во рамките на своите овластувања утврдени во Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурување, подзаконските акти на Агенцијата за супервизија на осигурување, Статутот на Друштвото и Правилникот за работата на одборот, Управниот одбор презема активности со кои се организираше и управуваше работењето на Друштвото.

Сите донесени одлуки од страна на Управниот одбор имаат соодветна законска, економска и корпоративна оправданост. За сите состаноци кои ги одржа одборот во анализираниот период составени со соодветни записници кои се потпишани од сите членови.

Сите одлуки кои се усвоени од страна на Управниот одбор, како и целокупната документација која се однесува на истите можат да се увидат во седиштето на Друштвото, односно во Генералната дирекција на Друштвото на ул. 11 Октомври бр.25 во Скопје.

3. ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

Во периодот на кој се однесува, Управниот одбор донесе соодветни деловни одлуки кои се однесуваат на управување со Друштвото. Во смисла на претходното Управниот одбор донесе одлуки за следните важни прашања:

- комуникација со регулаторот на пазарот на осигурување,
- усвојување и имплементација на различни услови и тарифи за осигурување,
- имплементација на ВИГ Политика за внатрешна ревизија,
- имплементација на ВИГ Политика за обработка на лични податоци,
- имплементација на ВИГ Политика за функцијата на управување со ризици,
- имплементација на ВИГ Политика за управување со инвестиции,
- имплементација на ВИГ Политика за стратегија за ризици,
- имплементација на ВИГ Политика за можност за справување со ризици,
- имплементација на ВИГ Политика за управување со кризини ситуации,
- имплементација на клаузула за примена на рестриктивни мерки (во согласност со одредбите од ВИГ Политиката за интернационални санкции).
- учество на вработените во Програмите за мобилност на ВИГ,
- комуникација со надлежни организациони единици на ВИГ,
- изготвување и доставување на различни извештаи кои се доставуваат до Надзорниот одбор на Друштвото и до различни организациони единици на ВИГ.
- организиција на надворешна контрола за обработка на лични податоци,
- измена и дополнување на Статутот на Друштвото,

- избор на пописни комисии и спроведување на попис за 2018 год.
- Извршување на Буџет за капитални трошоци за 2019 год.
- Одобрување на План за управување со ризици за 2019 год.
- Продажба на основни средства деловни објекти кои не се од интерес за Друштвото, односно кои Друштвото не ги користи и кои генерираат загуби.
- Одобрување на План за минимизирање на ИТ ризици за 2019 год.
- Инвестиции во државни хартии од вредност,
- Обезбедување на ИТ поддршка, имплементација на оперативни бази на податоци, администрација на бази на податоци за ВИГ Албанија и ВИГ Косово,
- Усвојување на Годишен извештај за работењето за 2018 год,
- Усвојување на Годишна сметка за 2018 год,
- Усвојување на Извештај за работењето на внатрешната ревизија за 2018 год,
- Усвојување на Актуарски извештај за 2018 год,
- Усвојување на Извештај на надворешниот ревизир за 2018 год.
- Усвојување на одлука за исплата на дивиденда за 2018 год,
- Усвојување на Извештај за усогласување со закони за 2018 год,
- Усвојување на Извештај за претставки за 2018 год,
- Усвојување на Извештај за управување со ризици за 2018 год,
- Свикување на Годишно акционерско собрание за 2018 год,
- Имплементација на различни ВИГ политики и процедури,
- Спроведување на одлуки од Годишното акционерско собрание за 2018 годи,
- Одобрување на ВИГ Кодекс на деловна етика,
- Одобрување на План за работа за 2020 год,
- Одобрување на План за управување со ризици за 2020 год,
- Одобрување на Програма за реосигурување за 2020 год,
- Одобрување на Договори за реосигурување за 2020 год,
- Одобрување на Инвестициска стратегија за 2020 год,
- Доставување на различни информации до организациони единици на ВИГ,

- Доставување на информации до Надзорниот одбор,
- Присуство на ВИГ менаџмент самит,
- Одобрување на Буџет за капитални инвестиции за 2020 год,
- Имплементација на упатство за спречување на осигурителни измами,
- Спроведување на попис согласно одредбите од позитивните прописи,
- Утврдување на почетна резевација за штети за 2020 год,
- Утврдување на противпожарен придонес за 2020 год.

Сите одлуки кои Управниот одбор на Друштвото ги донесе во предметниот период, се донесени во транспарентна постапка врз основа на објективност и стручност, со цел задоволување на сите потреби на Друштвото, согласно одредбите од позитивните прописи и по претходно добиено мислење од страна на стручните лица вработени во Друштвото.

4. ЗАКЛУЧНИ СОГЛАСУВАЊА

Работата на Управниот одбој во овој Извештај се разгледуваше колективно. Важно е да се напомене дека секој член учествуваше и гласаше на сите седници позитивно, односно за усвојување на секоја одлука на секоја седница на Управниот одбор.

Работењето на Управниот одбор беше во рамките на законските утврдени надлежности и основните акти со кои е утврдена деловната политика на Друштвото.

Сите членови на Управниот одбор дадоа адекватен и значителен придонес во функционирањето на одборот. Сите прашања во однос на одобрените одлуки и спроведените активности од страна на Управниот одбор може да биде бидат адресирани директно до членовите на одборот. Членовите на Управниот одбор може да обезбедат детално објаснување за секоја донесена одлука и спроведена активност.

Овој Извештај е одобрен на 282^{та} седница на Управниот одбор одржана 04.03.2020 г.

УПРАВЕН ОДБОР

Претседател на Управен одбор

Бошко Андов

Членови на управен одбор

Ристо Секуловски

Весна Ѓорчева



Врз основа на член 384 став 5 од Законот за трговски друштва, член 30 од Законот за супервизија на осигурување, и член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, како и одредбите од Статутот бр.0201-3562/8-1 од 23.04.2019 година на **Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје - Виена Иншуренс Груп** (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со **точка 8 од работниот дел на дневниот ред на Јавниот повик** за свикување на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2019 година бр.02-3199/2-1 од 24.04.2020 година, акционерите на Друштвото на **Годишното собрание за деловната 2020 година** одржано на ден **29.05.2020 година**, ја усвоија следната:

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот за работата на Управниот одбор и одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото

1. Се усвојува Извештајот за работата на Управниот одбор на Друштвото за деловната 2019 година, кој е составен дел на оваа Одлука.
2. Собранието на Друштвото ја одобрува работата на:
 - **Г-дин Бошко Андов, како Петседател на Управниот одбор;**
 - **Г-дин Ристо Секуловски, како член на Управниот одбор;**
 - **Г-ѓа Весна Ѓорчева, ако член на Управниот одбор.**
3. За одобрување на работата на членовите на Управниот одбор, акционерите гласаа поединечно за секој член на органот.
4. Оваа Одлука ќе се објави на официјаланата интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
5. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Претседавач

ул. 11 Октомври бр. 25, П. факс: 27, 1000 Скопје
Република Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188
Факс: +389 (0)2 3137 154
e-mail: info@insumak.mk



Врз основа на член 29 и член 30 од Законот за супервизија на осигурување (Сл. Весник бр. 27/2002, 98/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 112/2011, 188/2013, 30/2014, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018 и 101/2019 и 31/2020,, член 480 став (3) од Законот за трговските друштва (28/2004; 84/2005; 25/2007; 87/2008; 42/2010; 48/2010; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014; 41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015; 6/2016; 30/2016; 61/2016; 64/2018 и 120/2018), член 33 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп бр.02-3562/8-1 од 23.04.2019 година, Надзорниот Одбор на Друштвото на својата редовна XXXV седница одржана на 12.03.2020 година го подготви и усвои следниот:

ИЗВЕШТАЈ

**за работата на Надзорниот одбор и контролата над управувањето и
раководењето со Осигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп**

СОДРЖИНА

- 1. ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ.**
- 2. ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ДРУШТВОТО.**
- 3. ИЗВЕШТАЈ ОД КОНТРОЛАТА НАД УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ.**
- 4. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И ИЗВЕШТАЈ НА НАДВОРЕШНИОТ РЕВИЗОР.**
- 5. ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА.**
- 6. ПРЕДЛОГ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКА.**
- 7. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА**

ул. 11 Октомври бр. 25, П. фах: 27, 1000 Скопје
Република Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188
Факс: +389 (0)2 3137 154
e-mail: info@insumak.mk

1. ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ

Оперативното функционирање на органот на надзор на друштвата за осигурување, неговите права, обврски и одговорности се регулирани во одредите од Законот за трговските друштва, одредбите од Законот за супервизија на осигурување и подзаконските акти на Агенцијата за супервизија на Република Северна Македонија како регулатор на пазарот на осигурување.

Согласно член 480 став 3 од Законот за трговските друштва, надзорниот одбор му поднесува на собранието на акционери писмен извештај за резултати од спроведена контрола. Во предметниот извештај надзорниот одбор го соопштува начинот на кој што извршил контрола и обемот на контролата над управувањето со друштвото за време на претходната деловна година. Во извештајот се изјаснува и за резултатите од извршената ревизија спроведена од страна на овластениот ревизор за годишната сметка и за финансиските извештаи и за приговорите на ревизорот на составената годишна сметка и на финансиските извештаи и предлага тие да бидат усвоени или не.

2. ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР

Во текот на деловната 2019 година, Надзорниот одбор на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), ги извршуваше своите должности согласно позитивните прописи во Република Северна Македонија, Статутот на Друштвото, Правилникот за работа на Надзорниот одбор, останатите позитивни акти на Друштвото и корпоративните стандарди и документи на VIENNA INSURANCE GROUP (во понатамошен текст: VIG).

Надзорниот одбор во текот на работењето во 2019 година, вршеше континуирана контрола на работа на Управниот одбор, редовно се советуваше во однос на управувањето на Друштвото, обезбедувајќи подобро оперативно функционирање врз основа на претходно истакнати наоди.

Во годината беа одржани вкупно 4 седници на Надзорниот одбор. Седниците беа одржани во Март 2019 година, Јули 2019 година, Септември 2019 година и Декември 13.12.2019 година. За сите состаноци на Надзорниот одбор, во смисла

на надлежностите на одборот, составени се соодветни исправи, потпишани се соодветни записници. Целокупната докуменатција која се однесува на работењето на Надзорниот одбор физички е лоцирана во седиштето на Друштвото. Сите заинтересирани страни (согласно одредбите од позитивните прописи) можат да извршат увид во предметната документација.

Членовите на Надзорниот одбор беа во константна комуникација со членовите на Управниот одбор за сите важни прашања во однос на надзорот врз оперативното функционирање на Друштвото.

На одржаните седници на Надзорниот одбор беа дискутирани сите неопходни прашања од позитивните прописи, разгледувани кварталните извештаи (тримесечни извештаи) за работењето на Друштвото, како и дискутирани други теми по барање на Надзорниот или Управниот одбор, а кои се важни за работењето на Друштвото.

До акционерите, преку официјалната интернет страна на Друштво и преку системот за електронско известување од котирали акционерски друштва на Македонската Берза за хартии од вредност АД Скопје, беа доставени сите потребни документи и извештаи кои согласно позитивните прописи и статутарните правила Надзорниот одбор е должен да ги изготви и достави.

На 31.12.2019 година и на денот на усвојување на овој Извештај, Надзорниот одбор е во состав од 4 (четири) члена:

1. **Габор Лехел** /Gabor Lehel/ - Претседател на Надзорниот одбор;
2. **Андреја Јосифовски** - Независен член на Надзорниот одбор,
3. **Филип Бардас** /Philipp Bardas/ - Член на Надзорниот одбор; и
4. **Реинард Гојер** /Reinhard Gojer/ - Независен член на Надзорниот одбор;

Сите членови на Надзорниот одбор ги исполнуваа потребните услови за извршување на својата функција согласно одредбите Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурување и подзаконските акти на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија.

До Агенцијата за супервизија за осигурување во текот на 2019 година се доставени сите потребни известувања и исправи во однос на исполнување на стандардите за соодветност и деловен углед (fit and proper criteria) на членовите на Надзорниот одбор како лица кои може да бидат избрани за членови на орган на надзор на друштвото за осигурување, стандарди за соодветност кои се пропишани односно дополнети со Законот за измена и дополнување на Законот за супервизија на осигурување (Сл.Весник бр. 198 /2018).

Согласно одлука на Собранието на акцинери, членовите на Надзорниот одбор не добиваат надомест за вршењето на своите функции.

Надзорниот одбор целосно и без исклучоци, согласно одредбите од позитивните прописи на Република Северна Македонија и корпоративните стандарди на VIG, постојано комуницираше и со: 1) овластениот актуар, 2) внарешниот ревизор, 3) комисијата за управување со ризици, 4) одговорните за усогласување со позитивните прописи, како и со 5) именуваниот надворешен ревизор за деловната 2019 година.

Во текот на 2019 година беа разгледани и одобрени следните круцијални документи: (1) Годишна сметка на Друштвото за 2018 година, (2) Финансиски извештаи на Друштвото за 2018 година, (3) Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2018 година, (4) Актуарски извештај и актуарска потврда за деловната 2018 година, (5) Извештај од надворешниот ревизор за извршената ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2018 година, (6) Извештај од внатрешниот ревизор на Друштвото за деловната 2018 година, (7) Распределба на профитот остварен со Годишната сметка за деловната 2018 година, исплата на дивиденда и дефинирање на дивиденден календар за деловната 2018 година, (8) Извештај за работењето на Управниот одбор во деловната 2019 година, со квартални извештаи за работењето на Друштвото, за секој поединечен квартал од деловната 2019 година, (9) Избор на членови на органот на управување на Друштвото, (10) Буџет на Друштвото за деловната 2020 година, (11) План за работа на Друштвото за деловната 2020 година, (12) План за управување со ризици за деловната 2020 година, (10) Програма за реосигурување за деловната 2020 година, (13) Договори за реосигурување за деловната 2020 година, (14) Инвестициска стратегија на

Друштвото за деловната 2020 година, (15) План за работа на внатрешниот ревизор на Друштвото за деловната 2020 година.

На седниците на Надзорниот одбор беа разгледувани и други релевантни прашања за работењето на Друштвото и за сите беа донесени соодвени заклучоци и дадени насоки за работа на Управниот одбор.

Се истакнува дека во 2019 година, Надзорниот одбор и сите негови членови ги извршуваа своите должности согласно Законот за супервизија на осигурување, Законот за трговски друштва, Статутот на Друштвото, Правилникот за работа на Надзорниот одбор и останатите акти на Друштвото, вршејќи континуиран надзор на работењето на Управниот одбор и известувајќи ги акционерите за сите прашања за кои има законска обврска.

Надзорниот одбор на Друштвото предлага акционерите на Друштвото, на Годишното акционерско собрание за деловната 2019 година, да ја одобрат работата на Надзорниот одбор (поединечно за секој член и колективно како одбор).

3. ИЗВЕШТАЈ ОД КОНТРОЛАТА НАД УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ

Согласно одредбите од Законот за трговските друштва, одредбите од Законот за супервизија на осигурување и Статутот на Друштвото, Надзорниот одбор е орган задолжен да ја следи работата и да врши надзор и контрола врз работата на органот на управување односно да ја контролира управувачката политика на Друштвото.

Во текот на 2019 година, Надзорниот одбор, согласно позитивните прописи и Статутот на Друштвото совесно, одговорно, професионално и целосно во континуитет ја следеше работата на Управниот одбор на Друштвото. Во својата работа Надзорниот одбор својата контролна функција во дел ја реализираше и преку работата на внатрешниот ревизор на Друштвото.

Надзорниот одбор во текот на 2019 година, согласно позитивните прописи и Статутот на Друштвото, се информираше за целокупното работење на Друштвото. Изврши увид и контрола во сите делови на оперативното функционирање на

Друштвото, редовно ги следеше финансиските состојби, вршеше споредба со резултатите остварени во претходните деловни години. Следењето и контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во текот на 2019 година, Надзорниот одбор го вршеше имајќи ги во предвид целокупното интерно и екстерно опкружување, со посебно внимание на околностите на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија.

Најголемиот дел од информациите за работењето на Друштвото, Надзорниот одбор ги добиваше преку електронски канали на комуникација пред одржување на седниците, како и преку дополнително доставени документи за време на одржувањето на седниците. Информациите до органот на надзор се доставуваа од страна на Управниот одбор на Друштвото, како и од други организациони единици на Друштвото по претхоно поставено барање.

Во текот на целата 2019 година Надзорниот одбор на Друштвото континуирано и навремено беше информиран за секојдневното работење на Друштвото, особено за клучните одлуки кои се спроведуваа со цел непречено одвивање на работните процеси и правилно функционирање согласно позитивните прописи. Секој од извештаите кој е доставен до Надзорниот одбор е разгледан со особено внимание. Извршена е анализа на сите аспекти од работењето со главен акцент на финансиските резултати кои секогаш беа споредувани со резултатите од претходните квартали/семестри од претходните години како и со планираните активности согласно однапред донесениот План за работа за 2019 година.

Во својата работа за минатата 2019 година членовите на Надзорниот одбор контролната функција ја вршеа и преку извештаите кои се доставувани од страна на внатрешниот ревизор со што континуирано во текот на годината да се даваа насоки, предлози и забелешки за постапување при вршењето на ревизијата на Друштвото согласно усвоениот Годишен план за внатрешна ревизија.

Како што е нотирано претходно, во текот на 2019 година Надзорниот одбор во одржа 4 (четири) редовни седници. Согласно овластувањата утврдени во Статутот на Друштвото, Надзорниот одбор даваше и потребни согласности на Управниот одбор во текот на 2019 година.

На одржаните седници Надзорниот одбор ги разгледа и расправаше за сите значајни прашања во делот на своите овластувања, а пред се за финансиските извештаи за периодот од предходната деловна година, како и за кварталните периоди.

На седниците на Надзорниот одбор каде беа разгледувани финансиските извештаи, свое учество имаа и членовите на Управниот одбор на Друштвото и дел од раководните лица на организациски единици, за детално образложение на стекнатите позиции од доставените финансиски извештаи, со цел Надзорниот одбор да може соодветно и правилно да одлучува.

Надзорниот одбор по извршениот увид на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2019 година, увид во финансиските извештаи за деловната 2019, увид во Извештајот за работењето на Управниот одбор за 2019 година, как и увид во Извештајот на надворешниот ревизор за 2019 година констатира дека финансиските извештаи и финансиската состојба на Друштвото се прикажани објективно, во сите материјални аспекти, и во согласност со постојните позитивни приписи.

Надзорниот одбор истакнува дека работењето на Друштвото, односно управувањето со Друштвото во деловната 2019 година е успешно, што е видно од позитивните статистички и финансиски резултати. Претходното е од посебно значење доколку се земат во предвид сите фактори на пазарот на осигурување кои влијаат врз оперативното функционирање на Друштвото.

Позитивните финансиски резултати на Друштвото за деловната 2019 година се должат на максималното ангажирање на Управниот одбор, заедно со работата на менаџерскиот тим и сите вработени.

Надзорниот одбор констатира дека во деловната 2019 година Управниот одбор на Друштвото, како и секој член поединечно од одборот, ги извршуваше своите права и обврски согласно позитивните прописи.

Надзорниот одбор на Друштвото предлага акционерите на Друштвото, на Годишното акционерско собрание за деловната 2019 година, да ја одобрат работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото.

4. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И ИЗВЕШТАЈ НА НАДВОРЕШНИОТ РЕВИЗОР

Надзорниот одбор на друштвото го разгледа извештајот на Друштвото за ревизорски услуги ПрајсвотерхаусКуперс РЕВИЗИЈА ДОО Скопје (PWC) за работењето на Друштвото за 2019 година, **истиот го одобри и предложи истиот да се усвои на седницата на Годишното Собрание на Друштвото за деловната 2019 година.**

Во ревизорскиот извештај за предметната година надворешниот ревизор изрази мислење дека финансиските извештаи ја прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2019 година, резултатите од работењето, како и паричните текови за годината којашто завршува се во согласност со позитивните прописи на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Надворешниот ревизор извести дека Годишниот извештај (подготвен од страна на Управниот одбор на Друштвото во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва) е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во Годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2019 година.

Надзорниот одбор на друштвото ги разгледа Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 година. Се констатира дека финансиската година 2019 е завршена со позитивни финансиски резултати.

Друштвото работеше во сите оние класи на осигурување за кои имаше интерес на пазарот, при што беше остварено избалансирано портфолио. Во работењето беа користени сите расположливи продажни канали кои се можни согласно одредбите од Законот за супервизија на осигурување и подзаконските акти на Агенцијата за супервизија на осигурување. Во текот на годината друштвото работеше и на можноста за воведување на нови осигурителни производи, но и на подобрување на условите и тарифите на постоечките продукти, со цел да се излезе во пресрет на барањата на пазарот и клиентите, но истовремено водејќи сметка истите да бидат профитабилни.

Основната цел на стратегијата за инвестирање беше да се овозможи стабилен приход од инвестиции со минимален ризик, а истовремено да се обезбеди Друштвото во секој момент да има доволно средства за исполнување на сопствените обврски.

Расходите на Друштвото за 2019 година како и вообичаено се најголеми во делот на исплата на штети. Друштвото има бруто исплатени штети кој се во позитивен сооднос со бруто полисираната премија. Секторот за штети беше целосно посветен на брза, ефикасна и правична обработка на оштетните побарувања. Процесот на решавање на штети го вршат вработени лица во Друштвото, и надворешни соработници (проценители, вештаци и лекари цензори), а воспоставена е одлична соработка и со голем број на сервиси, медицински установи и други специјализирани институции со цел да се олесни процесот на решавање на оштетни побарувања и задоволување на потребите на осигурениците.

Нето техничкиот резултат на Друштвото во деловната 2019 година е исто така позитивен, како што се очекуваше од Друштвото, односно како што претходно беше поставено во планот за работа за деловната 2019.

Друштвото во 2019 година во целост ги исполнуваше потребните критериуми за капитал и маргина на солвентност, и во ниту еден момент не беше загрозувана ликвидноста, а што е уште позначајно Друштвото во текот на целата година имаше соодветно издвоени технички резерви.

Побарувањата на Друштвото во текот на 2019 година редовно беа класифицирани согласно сите сметководствени стандарди, а Друштвото посвети големо внимание на наплата на сите доспеани побарувања. За да се овозможи беспрекорната услуга на клиентите и осигурениците, Друштвото соодветно се грижеше за своите интереси односно за наплатата на премијата.

Управниот одбор во целост ги спроведе планираните активности за управување со ризиците и сите ризици беа благовремено антиципирани и управувани. Во оваа насока Друштвото редовно го контролираше спроведувањето на актите на Друштвото и позитивните прописи, а посебно се обрна внимание на спроведувањето на правилата за реосигурување, прием во осигурување,

инвестиции на средства, заштита на лични податоци, како и на сигурноста на информатичките системи на Друштвото.

Во текот на 2019 година Друштвото се развиваше согласно претходно поставените планови одобрени од органот на надзор и во целост беа исполнети сите предвидени цели. Успешноста на Друштвото беше подобрена во сите аспекти во однос на претходните деловни години, при што беше зголемена ефикасноста, ефективноста и профитабилноста на Друштвото, како и капацитетите за постпродажни услуги на осигурениците, пред сè во сегментот на оштетните побарувања. Ефикасното и правично решавање на штети беше и ќе остане главен приоритет на Друштвото.

Во Декември 2019 година, од страна на Надзорниот одбор беше одобрен деловниот план за работа согласно кој за деловната 2020 година е планирано да се продолжи со рамномерниот развој во сите сегменти на работењето и да се подобрува успешноста на работењето на Друштвото. Основата на работењето повторно ќе бидат потребите и услугите кон осигурениците, како и профитабилноста и законското работење.

Како и во изминатите години развојот ќе се врши постепено без превземање на ризици кои може да го нарушат работењето во било кој аспект, а зголемувањето на компетентностите на вработените ќе зазема едно од клучните места во развојот.

Земајќи го во предвид сето претходно нотирано, Надзорниот одбор на Друштвото ги усвојува Годишниот извештај за работење на Друштвото за деловната 2019 година, Годишната сметка за деловната 2019 година, Финаниските извештаи на Друштвото за деловната 2019 година, како и Извештајот на надворешниот ревизор за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за деловната 2019 година.

Надзорниот одбор на Друштвото им предлага на акционерите, на годишното акционерско собрание за деловната 2019 година, да ги одобрат Годишната сметка за деловната 2019 година, Финаниските извештаи на Друштвото за деловната 2019 година, како и Извештајот на надворешниот ревизор за

извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за деловната 2019 година.

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА

Внатрешната ревизија на Друштвото е независна организациона единица која обезбедува објективна и независна оценка на: 1) адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешна контрола, 2) на точноста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи, како и на 3) усогласеноста со интерните политики и процедури на Друштвото со законската регулатива и 4) прописи како и на општата ефикасност во работењето на Друштвото.

Соодветно на Годишниот план за работа на внатрешната ревизија за 2019 година, интерните ревизори на друштвото извршија ревизија на следните оперативни функции: (1) човечки ресурси и плати (вклучително и обуки за вработените), (2) прием во осигурување и продажба (вклучително и реосигурување, маркетинг и односи со јавност), (3) информатичка технологија, (4) обработка на лични податоци (вклучително со видео надзор), (5) финансии (вклучително со сметководство, контрола на побарувања, вложувања и утужени побарувања), (6) усогласување со закони (вклучително извештаи за законодавецот и Солвентност 2 (Solvency II)).

Сите наведени функции беа ревидирани од аспект на нивните стратегии, политики, процеси и процедури, воспоставените интерни контроли и нивната ефективност, усогласеноста со интерните осигурителни општи и посебни услови и тарифи, овластувања, акти на деловната политика и локалната регулатива, како и политиките и инструкциите на VIG.

Во текот на 2019 година, интерната ревизија изготви и до Агенцијата за супервизија на осигурување достави извештај за сопствената работата во текот на 2018 година. Дополнително до интерната ревизија на VIG доставен е посебен годишен извештај изготвен согласно стандардите на акционерот.

Планот за работа на интерната ревизија за деловната 2019 година е исполнет, и тоа од аспект на ревизорската работа на терен и известувањето.

Во текот на ревизиите извршени во 2019 година интерените ревизори утврдија наоди од среден и низок ризик, односно наоди кои немаат значаен негативен ефект на работата и резултатите на Друштвото. За сите известени наоди беа договорени соодветни активности, сопственици на активностите (одговорни лица) и рокови за извршување.

Ревизорските мислења за сите ревидирани функции беа "Одлично" и "Задоволително" (само за функцијата финансии (сметководство, контрола на побарувања, вложувања и утужени побарувања)). При останатите ревизии во текот на деловната 2019 година не се утврдени материјални наоди, а сите мали неусогласености и/или отстапувања кои се јавија во ограничен број (изолирани случаи) беа веднаш дискутирани со менаџментот на Друштвото и за истите беа договорени активности за нивно брзо елиминирање, а дел беа веднаш отстранети

Надзорниот одбор на Друштвото го разгледа извештајот на Внатрешната ревизија на Друштвото за 2019 година и истиот го одобри и предлага истиот да се усвои на седницата на Годишното Собрание на Друштвото.

Содржината на извештаите, идентификуваните слабости и дадените препораки за подобрување на дел од контролите во системот на интерни контроли беа разгледувани на седниците на Надзорниот одбор. Исто така, Надзорниот одбор ја следеше и одговорноста на менаџментот и организациските единици кон дадените препораки на внатрешниот ревизор за подобрување на состојбите преку доставените полугодишни и годишни извештаи за работењето во кој е прикажен статусот и степенот на имплементација на дадените препораки.

Врз база на приложените извештаи, Надзорниот Одбор на Друштвото го оценува работењето на внатрешната ревизија како независно, објективно и професионално во согласност со усвоените принципи како и Кодекост на деловна етика на вработените во Друштвото.

Методологијата на работата на внатрешната ревизија е во согласност со најдобрите практики за работа на внатрешни ревизии како и усогласен со групациските акти на VIG и позитивните прописи на Република Северна Македонија. Редовните и дополнителните активности на внатрешниот ревизор

се во согласност со усвоениот план за работа на внатрешната ревизија кој е претхоно одобрен од Надзорниот одбор на Друштвото. Известувањето до Надзорниот одбор во текот на цела година беше навремено и по пат на квалитетни, сеопфатни и јасно формулирани наоди и препораки во доставените поединечни извештаи за работа.

Надзорниот одбор е на мислње дека Годишниот извештај за работа на Внатрешниот ревизор за деловната 2019 година, е квалитетен, сеопфатен и објективен како и содржината на истиот е во согласност со одредбите и законската регулатива, спроведените ревизии во обем и динамика се во согласност со претходно утврдениот и одобрен Годишен план за работа и во рамките на делокругот и добиените овластувања.

6. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА ОД ФИНАНСИСКАТА 2019 ГОДИНА.

Надзорниот одбор ја разгледа предложената распределба на добивка за 2019 година од страна на Управниот одбор и соодветно предлага Собранието на акционери на Друштвото да донесе одлука за распределба на добивката после одначување, односно ја предлага следната распределба: 28.333.711 МКД законски резерви, 43.765.182 МКД дивиденда и 12.902.240 МКД нераспределена добивка за наредната година.

7. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Надзорниот одбор во текот на работењето во 2019 година, вршеше континуирана контрола на работа на Управниот одбор. Во деловната 2019 година Управниот одбор на Друштвото ја оправда довербата за управување и раководење дадена од страна на Надзорниот одбор, со што е евидентно од позитивните резултати на работењето (во деловната 2019 година Друштвото оствари позитивни резултати од секој аспект).

Надзорниот одбор (по извршениот увид на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2019 година, увид во Финансиските извештаи за деловната 2019, Извештајот за работењето на Управниот одбор за 2019 година, како и увид во

Извештајот на надворешниот ревизор) констатира дека финансиските извештаи и финансиската состојба на Друштвото се прикажани објективно, во сите материјални аспекти, и во согласност со постојните позитивни приписи.

Надзорниот Одбор го оценува работењето на внатрешната ревизија како независно, објективно и професионално во согласност со усвоените принципи како и Кодекот на деловна етика на вработените во Друштвото.

Врз основа на сето претходно споменато, за деловната 2019 година, Надзорниот одбор доставува позитивно мислење до акционерите на Друштвото во однос на работата на Управниот одбор на Друштвото, позитивно мислење во однос на Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи од страна на надворешниот ревизор, и позитивно мислење за оперативното функционирање на внатрешната ревизија, позитивни мислење во однос на Годишниот извештај за 2019 година, позитивно мислење за Годишната сметка за 2019 година, како и позитивни мислење за Финансиските извештаи за 2019 година.

**Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје - Виена Иншуренс Груп Скопје
НАДЗОРЕН ОДБОР**

**Претседател на Надзорен одбор
Габор Лехел/ Gabor Lehel/**

**Член на Надзорен одбор
Андреја Јосифовски**

**Член на Надзорен одбор
Филип Бардас /Philipp Bardas/**

**Член на Надзорен одбор
Реинхард Гојер /Reinahrd Gojer/**



Врз основа на член 384 став 5 од Законот за трговски друштва, член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, како и одредбите од Статутот бр.0201-3562/8-1 од 23.04.2019 година на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со точка 9 од работниот дел од дневниот ред на Јавниот повик за свикување на Годишно собрание за деловната 2019 година бр.02-3199/2-1 од 24.04.2020 година, акционерите на Друштвото на **Годишното собрание на Друштвото за деловната 2019 година** одржано ден на **29.05.2020 година**, ја усвоија следната:

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор и одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото за деловната 2019 година

1. Се усвојува Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Друштвото за деловната 2019 година, во текст и содржина кој е составен дел на оваа Одлука.
2. Собранието на Друштвото ја одобрува работата на:
 - Г-дин Габор Лехел, како Претседател;
 - Г-дин Андреја Јосифовски, како член;
 - Г-дин Филип Бардас, како член;
 - Г-дин Реинхард Гојер, како член;
3. За одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор акционерите гласаа поединечно за секој член од одборот.
4. Оваа Одлука ќе се објави на официјалната интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
5. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Претседавач



Врз основа на член 415-в став 1 и став 4 од Законот за трговските друштва, член 127 став 2 и став 4 од Законот за супервизија на осигурување, член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, член 55 од Статутот бр.0201-3562/8-1 од 23.04.2019 година на **Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп** (во понатамошен текст Друштво), а во врска со **точка 10 од работниот дел на дневниот ред на Јавниот повик** за свикување на годишно собрание за деловната 2019 година бр.02-3199/2-1 од 24.04.2020 година, акционерите на Друштвото на **Годишното собрание на Друштвото за деловната 2020 година**, одржано на ден **29.05.2020 година**, ја усвоија следната:

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот за работењето на
Секторот за внатрешна ревизија на Друштвото за 2018 год

1. Се усвојува Годишниот извештај за работењето на **Секторот за внатрешна ревизија на Друштвото за 2019 година**, за кој е добиено и позитивно мислење од страна на Надзониот одбор на Друштвото.
2. Извештајот за работењето на Секторот за внатрешна ревизија на Друштвото за 2019 година е составен дел на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука ќе се објави на официјалната интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
4. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Претседавач

ул. 11 Октомври бр. 25, П. факс: 27, 1000 Скопје
Република Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188
Факс: +389 (0)2 3137 154
e-mail: info@insumak.mk



**Годишен извештај за работата на
Секторот за интерна ревизија
на
Осигурување Македонија а.д. Скопје
– Виена Иншуранс Груп
за 2019 година**

СОДРЖИНА

	Страна
Програма за работа на интерната ревизија и реализација на годишниот план	3
Наоди утврдени со ревизиите:	3
<i>НАОДИ ОД СРЕДЕН РИЗИК:</i>	
➤ Финансии (сметководство, контрола на побарувања, вложувања и утужени побарувања)	4
<i>НАОДИ ОД НИЗОК РИЗИК:</i>	
➤ Информатичка технологија	6
Останати ревизии	7
Наоди утврдени и известени и во претходни ревизии	8

Програма за работа на интерната ревизија и реализација на годишниот план

Соодветно на годишниот план за работа на интерната ревизија за 2019 година, интерните ревизори извршија ревизија на следните функции: човечки ресурси и плати (вклучително и обуки за вработените), прием во осигурување и продажба (вклучително и реосигурување, маркетинг и односи со јавноста), информатичка технологија, заштита на личните податоци и видео надзор, штети (вклучително и реосигурување и приговори на штети), Финансии (сметководство, контрола на побарувања, вложувања и утужени побарувања) и Усогласеност со закони (вклучително извештаи за законодавецот и Солвентност II).

Сите наведени функции беа ревидирани од аспект на нивните стратегии, политики, процеси и процедури, воспоставените интерни контроли и нивната ефективност, усогласеноста со интерните осигурителни општи и посебни услови и тарифи, овластувања, акти на деловната политика и локалната регулатива како и политиките и инструкциите на Групацијата.

Во текот на 2019 година интерните ревизори исто така изготвија и доставија до Агенцијата за супервизија на осигурувањето на РМ (“АСО”) извештаи за работата во текот на 2018 година, како и годишен извештај до Интерната ревизија на Групацијата.

Планот за работа на интерната ревизија до денот на изготвувањето на овој извештај е исполнет и тоа од аспект на ревизорската работа на терен и известувањето.

Наоди утврдени во текот на завршените ревизии

Во текот на ревизиите извршени во 2019 година интерните ревизори утврдија наоди од среден и низок ризик, односно наоди кои немаат значаен негативен ефект на работата и резултатите на Друштвото.

За сите известени наоди беа договорени соодветни активности, сопственици на активностите (одговорни лица) и рокови за извршување.

Ревизорските мислења за сите ревидирани функции беа **“Одлично” и “Задоволително”** (само за функцијата Финансии (сметководство, контрола на побарувања, вложувања и утужени побарувања).

При ревизиите на функциите: човечки ресурси и плати (вклучително и обуки), прием во осигурување и продажба (вклучително и реосигурување, маркетинг и односи со јавноста), заштита на лични податоци и видео надзор, штети (вклучително и реосигурување и приговори) и усогласеност со закони (вклучително извештаи до законодавецот и Солвентност II) не утврдивме материјални наоди, а сите мали неусогласености и/или отстапувања кои се јавија во ограничен број (изолирани случаи) беа веднаш дискутирани со менаџментот на Друштвото и за истите беа договорени активности за нивно брзо елиминирање, а дел беа и веднаш отстранети.

Наодите од среден и низок ризик се наведени подолу:

НАОДИ ОД СРЕДЕН РИЗИК:

I Финансии (сметководство, контрола на побарувања, вложувања и утужени побарувања)

➤ Несоодветно евиденцирање, извештување и следење на утужениите побарувања

Наод:

Службата за спорни и сомнителни побарувања е одговорна за управување и наплата на утужените побарувања и за следење на наплатата на оние побарувања кои се предадени на нотари и извршители за присилна наплата. Со состојба на крајот на месец јануари 2020 година Друштвото има вкупно 2.603 отворени предмети на утужени побарувања.

Податоците за утужените побарувања се внесуваат на систем и на Располагање се неколку извештаи за следење на истите. Во 2014 компјутерската апликација за утужените побарувања беше ревидирана и надградена за да одговара на сите барања од областа на внес и известување на податоци.

Со ревизорските тестови на одбрани примероци предмети на утужени побарувања, системката евиденција и системските извештаи уште во минатите години се утврди дека системската евиденција и извештаите се нецелосни и неточни, со што е оневозможено соодветно следење и управување со ваквите побарувања. Следствено на ова, претставници на секторите за сметководство, информатичка технологија и службата за спорни и сомнителни побарувања договорија нови активности и унапредувања на компјутерската апликација (нови полуавтоматски ажурирања на наплатите на утужените побарувања и сл.).

Ревизорските проверки, анализи и разговори со соодветни вработени, спроведени во текот на ревизијата на утужените побарувања во 2019 година, открија дека не сите договорени активности биле спроведени, со што повторно вработените од Службата за спорни и сомнителни побарувања не располагаат со соодветни, точни и навремени податоци за управување со утужените побарувања.

Примери за тоа се:

- податоците за наплатата од должниците или од извршителите се неточни бидејќи се нацелосни (го содржат само износот на главниот долг, а не и на правните трошоци и казнена камата или обратно). Ваквата ситуација ги оневозможува вработените во Службата за спорни и сомнителни побарувања да превземаат мерки за наплата на преостанатите долгови, предавање на долговите на извршители или потсетување на извршителите за преостанатите долгови и затворање на оние предмети каде целиот долг е наплатен);
- Поради наведеното погоре извештаите за отворени предмети може да содржат и затворени предмети што ја отежнува анализата на отворени предмети;
- Колоната за наплата во системските извештаи и понатаму содржи износи на отпис (сметководствен отпис кој не влијае на правната постапка за наплата на побарувањата), повторно давајќи погрешна слика за ненаплатените побарувања и успехот од утужувањето на истите. Во преходните ревизии беше договорено дека отписите ќе се прикажуваат во посебна колона и нема да влијаат на салдата на долговите, но очигледно тоа не било направено;
- Вработените во Службата за спорни и сомнителни побарувања имаат увид во картица за наплата на утужените долгови само за тековната година, а не и за претходните односно од моментот на утужување на должниците, што е повторно недостаток за кој и минатата година се договорија активности и

- картиците за наплата на утужените побарувања, посебно креирани за вработените во Службата за спорни и сомнителни побарувања за следење на наплатата на утужените побарувања, покажуваат нелогични податоци за наплати како МКД 0,25; 0,17, 0,00 и сл. или пак покажуваат исти наплати повеќе пати и сите тие се вклучени во збирот на вкупни наплати.

Покрај погоре наведените слабости беше договорено системската апликација да се надополни со полиња за: салда на ненаплатен побарувања, датум на извршност на судските пресуди; датуми кога извршителите превзеле активности за наплата на побарувањата (издавање на налог за извршување или аукции за продажба на имот); забелешки за статусот на предметите; забелешки за проблеми во извршувањето; податоци за имот со товар (заведени во Катастар). Секако сите овие податоци требаше да се прикажуваат и во системските извештаи, со опции за различни пребарувања и филтрирања. Отсуството на системски полиња за евидентирање на погоре наведените податоци оневозможува и правилна и благовремена анализа на работата и ефикасноста на извршителите и нотарите.

Анализата на следењето и управувањето со предметите добиени на суд, покажа дека не постои стандард (временска рамка) ниту конзистентност во предавањето на ненаплатените побарувања кај нотари и извршители за понатамошна наплата. Минатата година договоривме дека ќе се усвои стандард дека не подоцна од 6 месеци сите ненаплатени побарувања (добиени на суд) ќе се предаваат на извршители за наплата, но ова не беше спроведено, меѓудругото и поради проблемот со неточните податоци за наплата. Наместо тоа вработените во Службата за спорни и сомнителни побарувања, по истек на една година од правосилноста на судските пресуди, рачно ги двојат предметите и ги даваат во Службата за кредит контрола за проверка на наплатата по истите. Овој пристап ја одолговлекува наплатата и непотребно и неоправдано ја зголемува работата на кредит контролорите.

Импликации:

Застарени и неточни системски податоци и системски извештаи за утужените побарувања и салдата на ненаплатени побарувања по завршување на судските спорови или по нивното предавање кај извршители за присилна наплата ***може да резултира во несоодветно следење и управување со ваквише побарувања, несоодветна услуга на клиентите (во случаи кога клиентите се даваат на извршување, а тие илалале), слаба наплата поради ненавремени активности и финансиски загуби.***

Договорени активности со менаџментот:

Претставниците на секторите / служби за Спорни и сомнителни побарувања, Финансии и Информатичка технологија ќе се состанат и повторно ќе ги разгледаат отворните наоди во врска со работните процедури и системската апликација за евидентирање и известување на утужените побарувања. Програмерите ќе ги направат сите потребни надградби и / или корекции, поврзувања со други апликации и ќе ги редизајнираат извештаите за истите да даваат точни и целосни податоци.

По обезбедувањето на точни податоци за наплата на утужените побарувања Службата за спорни и сомнителни побарувања ќе воведо стандард за предавање на ненаплатените долгови на извршители за наплата.

Тековен статус:

Договорените активности ќе бидат спроведени до 30.09.2020 година.

I Информациска технологија

- ***Нейридржување кон полиитиката на Друштвото за набавка на стоки и услуги - описување на писмено објаснување за причините за одобрените добавувачи***

Наод:

Политиката на Друштвото за набавка на софтвер и хардвер (последно ажурирана во април 2018 година) изискува за сите набавки на стока и услуги (при отсуство на истите на залиха) да се обезбедат и анализираат најмалку 3 понуди од добавувачи. Покрај ова и генералната политика на Друштвото за набавка на стоки и услуги исто така изискува собирање на најмалку 3 понуди за сите набавки кои надминуваат МКД 60,000 (EUR 975).

Резултатите од изборот и рангирањето на понудите треба да се сумираат во извештај за избор на понудувач кој потоа служи за одобрување на набавката од страна на соодветните овластени менаџери. Во случаите на т.н. специјални набавки (пр. набавки за кои на пазарот постои само еден понудувач, поврзани и лиценцирани производи и сл.), изборот и извештаите од изборот треба повторно да ја поткрепат ваквата ситуација преку пишано образложение за ситуацијата и докази за истата (пр. одговори од други добавувачи за неможноста за обезбедување на бараните стоки или услуги и сл.).

Од тестираните 14 набавки на компјутерска опрема, лиценци и услуги, во 2 случаја (набавка на услуги за развој и поддршка за софтвер), политиките на Друштвото за набавка на стоки и услуги не беа во целсот применети. Ова беше прв ваков случај и причината за тоа беше дека на македонскиот пазар има само 2 добавувачи на бараните услуги и од нов понудените цени беа разумни и поволни.

Уште повеќе, избраниот софтвер беше дизајниран специјално за потребите и деталните барања на Друштвото, е компатибилен со постоечкиот софтвер на Друштвото (МБА), нуди добра и лесна достапност за клиентите и не неметна потреба од набавка а нови лиценци бидејќи е базиран на Оракл платформа.

На наше барање Менаџерот на Скторот за информатичка технологија побара од неколку локални добавувачи на компјутерски услуги понуди за набавениот софтвер. Добиените понуди докажаа дека други добавувачи од локалниот пазар не беа во можност да ги обезбедат бараните услуги т.е. софтвер и цените кои ги понудија за слични услуги беа повисоки од оние на избраните доавувачи.

Значи, направените трансакции за набавка не произведоа загуба за Друштвото. Сепак, заради обезбедување на целосна транспарентност на набавките и овозможување одговорните менаџери кои ги одобруваат ваквите набавки да одлучуваат и одобруваат на база на соодветни опсежни информации, препоречуваме барањата на политиките на Друштвото за набавка на стоки и услуги во сите идни набавки во целосот да се почитуваат.

Импликации:

Несоодветна примена на политиките и процедури за набавка на стоки и услуги ***може да доведе до набавки во нејоволни услови, нејошкрепени одобрувања и финансиски загуби.***

Договорени активности со менаџментот:

Менаџментот на Секторот за информатичка технологија се согласи за целосна примена на политиките за набавка на стоки и услуги на Друштвото при секоја следна набавка. Специјалните набавки ќе бидат поткрепени со опсежни објаснувања за видот на набавката и причините за избраните понудувачи.

Тековен статус:

Договорените активности беа веднаш применети.

Останати ревизии:

При ревизиите на функциите: човечки ресурси и плати (вклучително и обуки), прием во осигурување и продажба (вклучително и реосигурување, маркетинг и односи со јавноста), заштита на лични податоци и видео надзор, штети (вклучително и реосигурување и приговори) и усогласеност со закони (вклучително извештаите до законодавецот и Солвентност II) не утврдивме материјални наоди. Малите отстапувања кои ги утврдивме беа веднаш корегирани и отстранети уште за време на теренската ревизија и затоа не беа известени како посебни наоди (но беа напоменати во делот на ревизорското мислењето во извештаите за секоја ревизија).

Тие се однесуваа на нематеријални и ненемерни грешки или пропусти и несоодветни системски привилегии за дел од внатрешните како и надворешни корисници на системот.

Со менаџментот за прием во осигурување договоривме активности насочени кон унапредување на ефикасноста во работењето на превземачите на ризик, внесувачите и тарифери на полиси, агентите и брокерите. Овие активности претставува препораки, а не наоди.

Следствено на резултатите од "peer review" контролата на штетите, а во врска со штетите од зелена карта и нашите согледувања од ревизијата на овие штети, со менаџментот на Секторот за вонсудски штети договоривме активности насочени кон поактивно обезбедување на документи и информации од странските коресподенти, а заради објективно и поволно, за Друштвото, решавање и исплата на овие штети. Со Менаџерот за Судски штети и регреси договоривме дополнување и прецизирање на критериумите за одобрување на дисконт на регресите и казнената камата (од страна на Комисијата за регреси) во смисол на дефинирање на проценти на платен главен долг како услов за отпис на казнената камата, распон или парични лимити, други деловни причини и сл. со кои поефикасно ќе се управува со трошоците и ќе се обезбеди издржаност на одлуките за дисконт т.е. отпис на регресните побарувања.

За сите наведени забелешки се договорија активности кои ќе се завршат во краток рок (некои се веќе и спроведени), и бидејќи истите не довеле до финансиски загуби ниту пак други негативни последици, не беа посебно известени.

Наоди утврдени и во претходните ревизии

При ревизиите спроведени во текот на 2019 година утврдивме дека еден наод известен и во минатите години [од ревизијата на Финансии (сметководство, контрола на побарувања, вложувања и утужени побарувања)] повторно се појави бидејќи сите договорени активности не биле целосно спроведени.

Татјана Ансарова - Јовановска
Менаџер за интерна ревизија

Стоил Стоименовски
Овластен ревизор

Сектор за интерна ревизија,
Осигурување Македонија ад -
Виена Иншуранс Груп



Врз основа на член 383 став 1 точка 8 од Законот за трговски друштва, член 20 став 3 точка 11 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со член 129 став 2 од Законот за супервизија на осигурување, член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, член 56 од Статутот бр.0201-3562/8-1 од 23.04.2019 година на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со точка 11 од работниот дел на дневниот ред на Јавниот повик за свикување на Годишното собрание за деловната 2019 година бр.02-3199/2-1 од 24.04.2020 година, акционерите на Друштвото на **Годишното собрание на Друштвото за деловната 2019 година** одржано на ден **29.04.2020 година**, ја усвоија следната:

ОДЛУКА

**за именување на друштво за ревизија кое ќе изврши ревизија на
Финансиските извештаи и Годишната сметка на Друштвото за деловната 2020 година**

1. За извршување на ревизија на Финансиските извештаи и Годишната сметка на Друштвото за деловната 2020 година се именува **Друштвото за ревизориски услуги _____ ДОО Скопје.**
2. Се задолжува Управниот одбор на Друштвото да побара согласност од Агенцијата за супервизија на осигурување, за Друштвото кое ќе изврши ревизија на Годишната сметка за деловната 2020 година од став 1 на оваа Одлука, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука ќе се објави на официјаланата интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
4. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
5. Оваа Одлука влегува во сила по добивање на согласност од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Претседавач
